

ТЕХ.БР. 394/22

**УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ**  
**вон опфат на урбанистички план**  
**за уредување на земјиште со намена**  
**Е1.13-површински соларни и**  
**фотоволтаични електрани (фото-напонски**  
**панели за производство на електрична енергија**  
**кои се градат на земјиште) на**  
**КП 37, 38, 39, 40 и дел од КП 41, КО Бучиште**  
**општина Пробиштип**

Март 2023

**МЕСТО:** ОПШТИНА ПРОБИШТИП

**НАРАЧАТЕЛ:** ДПТУ „СКАЈ СОЛАР“ ДОО СКОПЈЕ

**ПРЕДМЕТ:** Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 37, 38, 39, 40 и дел од КП 41, КО Бучиште општина Пробиштип

**ИЗВРШИТЕЛ:** ТЕКТОН ДООЕЛ – СКОПЈЕ

**УПРАВИТЕЛ:** Мила Искреновиќ, дипл.инж.арх.

**АДРЕСА:** ул. „НАРОДЕН ФРОНТ“ БР.5/12 1000 СКОПЈЕ

**ТЕЛЕФОН:** +389 70 34 97 94

**РАБОТЕН ТИМ:** Мила Искреновиќ, дипл.инж.арх.  
*овластување бр.0.0086*

Зоран Искреновиќ, дипл.инж.арх.  
*овластување бр.0.0417*

Александар Ѓоргиев, дипл.инж.арх.  
*овластување бр.0.0705*

**ТЕХНИЧКИ БРОЈ:** 394/22

**ДАТУМ НА ИЗРАБОТКА:** Март 2023

# СОДРЖИНА

## ОПШТ ДЕЛ

ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАНА ДЕЈНОСТ  
ТЕКОВНА СОСТОЈБА  
ЛИЦЕНЦА ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ  
РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПЛАНЕР  
ОВЛАСТУВАЊА  
ИМОТНИ ЛИСТОВИ

## **1. ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

### **1.1 ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ**

ВОВЕД

1. ПОВРШИНА И ОПИС НА ГРАНИЦАТА НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ СО ГЕОГРАФСКО И ГЕОДЕТСКО ОДРЕДУВАЊЕ НА НЕГОВОТО ПОДРАЧЈЕ
2. ИСТОРИЈАТ НА ПЛАНИРАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО ВО БЛИЗИНА НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ И НЕГОВАТА НЕПОСРЕДНА ОКОЛИНА
3. ПРИРОДНИ ЧИНИТЕЛИ
4. СОЗДАДЕНИ ВРЕДНОСТИ И ЧИНИТЕЛИ
5. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈИШТЕТО ВО ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ, ИЗГРАДЕНИОТ ГРАДЕЖЕН ФОНД, ВКУПНАТА ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА И ИНСТАЛАЦИИ
6. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ГРАДБИ СО РЕЖИМ НА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ПОСТОЈНИ СПОМЕНИЧНИ ЦЕЛИНИ, КУЛТУРНИ ПРЕДЕЛИ И ДР.
7. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕНАТА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

### **1.2 ГРАФИЧКИ ДЕЛ**

1. ИЗВОД ОД ПРОСТОРЕН ПЛАН
2. АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА СО ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ
3. КАРТА НА ИЗГРАДЕНИОТ ГРАДЕЖЕН ФОНД, ВКУПНАТА ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА НА ЗЕМЈИШТЕТО, ЗЕЛЕНИЛОТО И ИЗГРАДЕНАТА КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА ВО ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ

## **2. ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

### **2.1 ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ**

1. ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
2. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТНИОТ КОНЦЕПТ
  - 2.1 *ДЕЈНОСТИ И АКТИВНОСТИ КОИ СЕ ОДВИВААТ ВО ГРАДБИТЕ ВО ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА СО НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА УРБАНИСТИЧКИТЕ ПАРАМЕТРИ ЗА СЕКОЈА ГРАДБА ПОЕДИНЕЧНО*
  - 2.2 *ВНАТРЕШНИ СООБРАЌАЈНИЦИ И НАЧИН НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОТРЕБЕН БРОЈ НА ПАРКИНГ МЕСТА*
  - 2.3 *ПАРТЕРНО РЕШЕНИЕ СО ХОРТИКУЛТУРА*
  - 2.4 *ВОДОВИ И ИНСТАЛАЦИИ НА ИНФРАСТРУКТУРИТЕ*
3. ДЕТАЛНИ УСЛОВИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ГРАДЕЊЕ
4. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА

### **2.2 ГРАФИЧКИ ДЕЛ**

1. УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ

## **3. ПРОЕКТЕН ДЕЛ**

ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА ПОВРШИНСКА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА

Број: 0809-50/150120220037334

Датум и време: 26.12.2022 г. 09:40:53

**ПОТВРДА**  
за регистрирана дејност

ТЕКОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	5367131
Назив:	Друштво за урбанизам, проектирање и инженеринг ТЕКТОН ДООЕЛ Скопје
Седиште:	ГИГО МИХАЈЛОВСКИ бр.2-2/11 СКОПЈЕ - КАРПОШ, КАРПОШ

ПОДАТОЦИ ЗА РЕГИСТРИРАНА ДЕЈНОСТ	
Предмет на работење:	Регистрирана е општа клаузула за бизнис
Приоритетна дејност/ главна приходна шифра:	71.11 - Архитектонски дејности
Други дејности во внатрешниот промет:	Нема
Евидентирани дејности во надворешниот промет:	Има
Одобренија, дозволи, лиценци, согласности:	Лиценца од Министерство за транспорт и врски на Република Македонија Бр.0062-Н од 17.01.2013 година заверена под УЗП бр.1052/2013 во Скопје 18.03.2013 год, за вршење на работи на процена од областа на Недвижен имот.

**Правна поука:** Против овој реален акт може да се изјави приговор до Централниот регистар на Република Северна Македонија во рок од 8 дена од денот на приемот.

Изготвил:

\_\_\_\_\_



Овластено лице:

\_\_\_\_\_

Број: 0805-50/150120220037331

Датум и време: 26.12.2022 г. 09:40:29

## ТЕКОВНА СОСТОЈБА

ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	5367131
Целосен назив:	Друштво за урбанизам,проектирање и инжинеринг ТЕКТОН ДООЕЛ Скопје
Кратко име:	ТЕКТОН ДООЕЛ Скопје
Седиште:	ГИГО МИХАЈЛОВСКИ бр.2-2/11 СКОПЈЕ - КАРПОШ, КАРПОШ
Вид на субјект на упис:	ДООЕЛ
Датум на основање:	5.3.1999 г.
Деловен статус:	Активен
*Вид на сопственост:	Приватна
ЕДБ:	4030999378405
Големина на субјектот:	мал
Организационен облик:	05.4 - друштво со ограничена одговорност основано од едно лице
Надлежен регистар:	Трговски Регистар



ОСНОВНА ГЛАВНИНА	
Паричен влог MKD:	0,00
Непаричен влог MKD:	557.400,00
Уплатен дел MKD:	557.400,00
Вкупно основна главнина MKD:	557.400,00

### СОПСТВЕНИЦИ

Име и презиме/Назив:	МИЛА ИСКРЕНОВИЌ
Адреса:	ГИГО МИХАЈЛОВСКИ бр.2-2/11 СКОПЈЕ, КАРПОШ
Тип на сопственик:	Основач/сопственик
Паричен влог MKD:	0,00
Непаричен влог MKD:	557.400,00
Уплатен дел MKD:	557.400,00

Вкупен влог MKD:	557.400,00
Вид на одговорност:	Не одговара

ДЕЈНОСТИ	
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	71.11 - Архитектонски дејности
<b>ОПШТА КЛАУЗУЛА ЗА БИЗНИС</b>	
Евидентирани се дејности во надворешниот промет	
Други дејности:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи</li> <li>- консигнациона продажба</li> <li>- застапување и посредување во област на прометот со стоки и услуги</li> <li>- реекспорт</li> <li>- агенциски услуги и транспорт</li> <li>- малограничен промет со соседни држави</li> </ul>
Одобренија, потврди, лиценци и др:	Лиценца од Министерство за транспорт и врски на Република Македонија Бр.0062-Н од 17.01.2013 година заверена под УЗП бр.1052/2013 во Скопје 18.03.2013 год.за вршење на работи на процена од областа на Недвижен имот.

### ОВЛАСТУВАЊА

#### Управител

Име и презиме:	МИЛА ИСКРЕНОВИЌ
Адреса:	ГИГО МИХАЈЛОВСКИ бр.2-2/11 СКОПЈЕ, КАРПОШ
Овластувања:	Управител - занимање:дипл.инг.арх.
Тип на овластување:	Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
Овластено лице:	Управител

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ	
<b>КОНТАКТ</b>	
E-mail:	tekton.arh@gmail.com

#### Напомена:

Во тековната состојба прикажани се само оние податоци за кои има запишана вредност.

\*Видот на сопственоста се определува врз основа на својството на основачот/содружникот /сопственикот и служи исклучиво за статистички цели на Државниот завод за статистика на



**Правна поука:** Против овој реален акт може да се изјави приговор до Централниот регистар на Република Северна Македонија во рок од 8 дена од денот на приемот.

Изготвил:



Овластено лице:





Република Северна Македонија  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ  
СКОПЈЕ

Врз основа на член 16 став (2) од Законот за просторно и урбанистичко планирање,  
Министерството за транспорт и врски издава

**ЛИЦЕНЦА**  
**ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ**

на

Друштво за урбанизам, проектирање и инженеринг  
ТЕКТОН ДООЕЛ Скопје  
ул. ГИГО МИХАЈЛОВСКИ бр. 2-2/11 СКОПЈЕ- КАРПОШ, КАРПОШ  
ЕМБС: 5367131

(назив, седиште, адреса и ЕМБС на правното лице)

СО ДОБИВАЊЕ НА ОВАА ЛИЦЕНЦА ПРАВНОТО ЛИЦЕ СЕ СТЕКНУВА СО ПРАВО ЗА  
ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТАЦИИ,  
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАН НА ГЕНЕРАЛЕН  
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН


ЛИЦЕНЦАТА Е СО ВАЖНОСТ ДО: 10.11.2026 година

Број: 0035  
10.11.2019 година  
(ден, месец и година на издавање)



МИНИСТЕР  
  
Горан Сугарески





Врз основа на Законот за Урбанистичко планирање (Службен весник на РСМ број 32/20) и Правилникот за урбанистичко планирање (Службен весник на РСМ број 225/20 и 219/21), а во врска со изработка на **Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 37, 38, 39, 40 и дел од КП 41, КО Бучиште - општина Пробиштип**, Друштвото за планирање, проектирање и инженеринг "ТЕКТОН" дооел - Скопје, го издава следното:

## РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПЛАНЕР

За **Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 37, 38, 39, 40 и дел од КП 41, КО Бучиште - општина Пробиштип**, со технички број 394/22, како извршители се назначуваат:

<b>Мила Искреновиќ,</b>	дипломиран инженер архитект <i>овластен планер 0086</i>
<b>Зоран Искреновиќ,</b>	дипломиран инженер архитект <i>овластен планер 0417</i>
<b>Александар Ѓоригев,</b>	дипломиран инженер архитект <i>овластен планер 0705</i>

Планерите се должни проектот да го изработат согласно Законот за Урбанистичко планирање (Службен весник на РСМ број 32/20) и Правилникот за урбанистичко планирање (Службен весник на РСМ број 225/20, 219/21 и 104/22), како и другите важечки прописи и нормативи од областа на урбанизмот.

УПРАВИТЕЛ  
Мила Искреновиќ, диа



Република Северна Македонија  
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ  
И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Врз основа на член 67, став (10) од Законот за урбанистичко планирање,  
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 32 од 10 февруари 2020 г.)  
Комората на овластени архитекти и овластени инженери издава

**ОВЛАСТУВАЊЕ**  
ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

на

**МИЛА ИСКРЕНОВИЌ**

дипломиран инженер архитект (NQF VII-1)

Овластувањето се издава на НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ и важи се додека лицето носител на овластувањето ги исполнува условите пропишани во овој закон и во статутот на комората

Број: **0.0086**

Издадено на: 10.07.2020 год.



Претседател на  
Комората на овластени архитекти  
и овластени инженери

Проф. д-р Миле Димитровски  
дипл. маш. инж.



Република Северна Македонија  
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ  
И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Врз основа на член 67, став (10) од Законот за урбанистичко планирање,  
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 32 од 10 февруари 2020 г.)  
Комората на овластени архитекти и овластени инженери издава

---

---

**ОВЛАСТУВАЊЕ**  
ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

---

---

на

**ЗОРАН ИСКРЕНОВИЌ**

дипломиран инженер архитект (NQF VII-1)

Овластувањето се издава на НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ и важи се додека лицето носител на овластувањето ги исполнува условите пропишани во овој закон и во статутот на комората

Број: **0.0417**

Издадено на: 09.07.2020 год.



Претседател на  
Комората на овластени архитекти  
и овластени инженери

Проф. д-р Миле Димитровски  
дипл.маш.инж.



Република Северна Македонија  
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ  
И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Врз основа на член 67, став (10) од Законот за урбанистичко планирање,  
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 32 од 10 февруари 2020 г.)  
Комората на овластени архитекти и овластени инженери издава

---

---

**ОВЛАСТУВАЊЕ**  
ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

---

---

**АЛЕКСАНДАР ЃОРГИЕВ**

дипломиран инженер архитект (NQF VII/1)


Овластувањето се издава на НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ и важи се додека лицето носител на овластувањето ги исполнува условите пропишани во овој закон и во статутот на комората

Број: **0.0705**

Издадено на: 15.02.2023 год.



Претседател на  
Комората на овластени архитекти  
и овластени инженери

  
М-р Кристијанка Радевски  
дипл. инж. арх.

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  
1105-3979/2022 од 14.12.2022 14:30:21



Податоци за сертификатот на АКН на Р. Македонија  
Издавач: ELEKTRONSKI SHALTER  
Издавач: Makedonski Telekom SA  
Сериски број: 5f259d ае  
Валиден до: 16.08.2023  
Датум и час на потпишување: 14.12.2022 во 14:30:47  
Документот е дигитално потпишан и е правно валиден



ИМОТЕН ЛИСТ број: 259 ПРЕПИС  
Катастарска општина: БУЧИШТЕ

ЛИСТ А: ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ							
Ред. бр.	ЕМБГ / ЕМБС	Име и презиме / Назив	Адреса / Седиште	Дел на недвижност	Правен основ на запишување	Бр. на пред. по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
1	7597010	ДПТУ „СКАЈ СОЛАР,, ДОО СКОПЈЕ	ИВАН АГОВСКИ 11/1/10, СКОПЈЕ	1/1	ДОГОВОР ЗА КУПОПРОДАЖБА НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОДУ БР. 300/2022 ОД 09.12.2022 ГОД. НОТАР ВЕСНА ВЕСЕЛИНОВСКА ОД ПРОБИШТИП.	1112-994/2022	14.12.2022 08:38:26

ЛИСТ Б: ПОДАТОЦИ ЗА ЗЕМЈИШТЕТО (КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА) И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ											
Број на катастарска парцела		Викано место/улица	Катастарска			Површина во м2	Сопственост / сосопственост / заедничка сопственост	Право преземено при конверзија на податоците од стариот ел.систем	Бр. на евид. лист	Бр. на пред. по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
основен	дел		култура	класа	класа						
116	2	АРВАНИК	зз	н	4	14268	СОПСТВЕНОСТ			1112-997/2022	14.12.2022 12:17:08
116	3	АРВАНИК	зз	н	4	5539	СОПСТВЕНОСТ			1112-999/2022	14.12.2022 13:27:34
116	4	АРВАНИК	зз	н	4	5884	СОПСТВЕНОСТ			1112-1012/2022	14.12.2022 13:18:15
116	5	АРВАНИК	зз	н	4	4209	СОПСТВЕНОСТ			1112-995/2022	14.12.2022 09:45:16
116	9	ПРИЧЕВО	зз	пс	7	162756	СОПСТВЕНОСТ			1112-996/2022	14.12.2022 10:33:06
37		ЗАРАПСКА РЕКА	зз	н	6	6974	СОПСТВЕНОСТ			1112-1006/2022	14.12.2022 09:53:50
39		ЗАРОПСКА МЕГЈА	зз	н	6	11134	СОПСТВЕНОСТ			1112-995/2022	14.12.2022 09:45:16
40		ЗАРАПСКА МЕГЈА	зз	н	6	7330	СОПСТВЕНОСТ			1112-994/2022	14.12.2022 08:38:26
41		ЗАПАРСКО ПОЛЕ	зз	н	6	6578	СОПСТВЕНОСТ			1112-1001/2022	14.12.2022 13:35:58
44	2	ЗАРОПСКА МЕГЈА	зз	н	5	11494	СОПСТВЕНОСТ			1112-994/2022	14.12.2022 08:38:26
54	1	КОСЕНИЦА	зз	пс	4	14145	СОПСТВЕНОСТ			1112-1012/2022	14.12.2022 13:18:15
60	10	КОСЕНИЦА	зз	н	4	18216	СОПСТВЕНОСТ			1112-1012/2022	14.12.2022 13:18:15
60	2	КОСЕНИЦА	зз	н	4	3608	СОПСТВЕНОСТ			1112-997/2022	14.12.2022 12:17:08

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
 АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  
 1105-3979/2022 од 14.12.2022 14:30:21



ИМОТЕН ЛИСТ број: 259 ПРЕПИС  
 Катастарска општина: БУЧИШТЕ

ЛИСТ В: ПОДАТОЦИ ЗА ЗЕМЈИШТЕТО (КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА) И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ											
Број на катастарска парцела		Викано место/улица	Катастарска			Површина во м2	Сопственост / сосопственост / заедничка сопственост	Право преземено при конверзија на податоците од стариот ел.систем	Бр. на евид. лист	Бр. на пред. по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
основен	дел		култура	класа							
60	9	КОСЕНИЦА	зз	пс	4	70389	СОПСТВЕНОСТ			1112-1012/2022	14.12.2022 13:18:15

Г.1. Промени на други стварни права и други права чие запишување е утврдено со закон, прибележување на факти од влијание за недвижностите и предбележување

Г.9. Промени во прибележувања

Г9.3. Други факти чие прибележување е предвидено со закон:

Вид на прибележување:																
НЕПОТПОЛНА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА.																
Носител на правото на службеност (плодоуживање, употреба и домување):						ЕМБГ / ЕМЕС			Адреса / Седиште							
МЕПСО АД СКОПЈЕ						5933871			СКОПЈЕ-ЦЕНТАР; МАКСИМ ГОРКИ 4							
Број на катастарска парцела	Викано место/улица	Катастарска		Површина во м2	Број на зграда/друг објект	Влез/Кат/Број на посебен/заед			Намена на посебен/заеднички дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Отворена површина во м2	Волумен во м3	Краток опис на прибележуваето	Правен основ на запишување	Број на предмет по кој е извршено прибележувањето	Датум и час на запишување
		Култура	Класа			Влез	Кат	Број								
60	9	КОСЕНИЦА А	зз	пс	4	70389	0						ЗА ПОТРЕБИТЕ НА АД МЕПСО СКОПЈЕ ЗАРАДИ ИЗГРАДБА НА 110 КВ ДАЛЕКУВОД „ТС ШТИП – ТС ПРОБИШТИП, НА ДЕЛ ОД КП. БР. 60/9 СО ПОВРШИНА ОД 1583М2 СЕ ПРИБЕЛЕЖУВА НЕПОТПОЛНА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА.	ЗАПИСНИК ЗА СПОГОДБА УП. БР. 25-64/1 ОД 16.12.2021 ГОДИНА НА МФ УПРАВА ЗА ИМОТНО-ПРАВНИ РАБОТИ ОДДЕЛЕНИЕ ПРОБИШТИП.	1116-345/2021	10.01.2022 14:36:26

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  
1105-3979/2022 од 14.12.2022 14:30:21



ИМОТЕН ЛИСТ број: 259 ПРЕПИС  
Катастарска општина: БУЧИШТЕ

Г9.3. Други факти чие прибележување е предвидено со закон:																
Вид на прибележување:																
НЕПОТПОЛНА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА.																
Носител на правото на службеност (плодоуживање, употреба и домување):										ЕМБГ / ЕМБС		Адреса / Седиште				
МЕПСО АД СКОПЈЕ										5933871		СКОПЈЕ-ЦЕНТАР; МАКСИМ ГОРКИ 4				
Број на катастарска парцела	Викано место/улица	Катастарска		Површина во м2	Број на зграда/друг објект	Влез/Кат/Број на посебен/заед			Намена на посебен/заеднички дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Отворена површина во м2	Волумен во м3	Краток опис на прибележувањето	Правен основ на запишување	Број на предмет по кој е извршено прибележувањето	Датум и час на запишување
		Култура	Класа			Влез	Кат	Број								
60	10	КОСЕНИЦА	33	н	4	18216	0						ЗА ПОТРЕБИТЕ НА АД МЕПСО СКОПЈЕ ЗАРАДИ ИЗГРАБДА НА 110 КВ ДАЛЕКУВОД, ТС ШТИП – ТС ПРОБИШТИП, НА ДЕЛ ОД КП. БР. 60/10 СО ПОВРШИНА ОД 2598М2 СЕ ПРИБЕЛЕЖУВА НЕПОТПОЛНА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА..	ЗАПИСНИК ЗА СПОГОДБА УП. БР. 25-65 Од 03.12.2021 ГОДИНА НА МФ УПРАВА ЗА ИМОТНО-ПРАВНИ РАБОТИ ОДДЕЛЕНИЕ ПРОБИШТИП..	1116-346/2021	10.01.2022 14:47:32

Легенда на внесени шифри и кратенки:	
Шифра	Опис
пс	Пасишта
33	Плодните земјишта
н	Нива

Тип	Опис
Препис	Цела содржина од имотниот лист

М.П.



Овластено лице:  
Весна Веселиновска  
име и презиме, потпис

# **1. ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

## **1.1 ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ**



## **ВОВЕД**

Предмет на оваа техничка документација е изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 37, 38, 39, 40 и дел од КП 41, КО Бучиште - општина Пробиштип. Урбанистичкиот проект (во понатамошниот текст УП) ќе се изработи во согласност со Услови за планирање на просторот, Имотен лист, Проектна програма, увид на лице место, ажурирана геодетска подлога, податоци и информации од Јавните претпријатија, а се во согласност со Законот за урбанистичко планирање (Сл. весник на РСМ бр. 32/20), Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.весник на РСМ бр. 225/20, 219/21 и 104/22), како и друга релевантна законска регулатива.

## 1. ПОВРШИНА И ОПИС НА ГРАНИЦАТА НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ СО ГЕОГРАФСКО И ГЕОДЕТСКО ОДРЕДУВАЊЕ НА НЕГОВОТО ПОДРАЧЈЕ

Проектниот опфат се наоѓа јужно од градот Пробиштип во КО Бучиште, општина Пробиштип.

Пристапот до проектниот опфат е од некатегоризиран пат КП 42, Бучиште (дпнз) од јужна страна .

Просечна надморска висина е од 506m до 526m.

Површина на проектниот опфат е е 33 156m<sup>2</sup> (3,32ха).

Границата на проектниот опфат е прикажана со линија која ги поврзува сите прекршни точки по X и Y координати:

X=7597585.4400	Y=4644325.6500	X=7597566.9600	Y=4644136.8200
X=7597557.9200	Y=4644349.0400	X=7597606.0700	Y=4644135.8300
X=7597541.8400	Y=4644348.4300	X=7597609.7137	Y=4644135.6446
X=7597536.1800	Y=4644335.2100	X=7597628.5052	Y=4644135.6393
X=7597441.5300	Y=4644432.7200	bulge	0.2579
X=7597424.1000	Y=4644438.0700	center	X=7597628.5128 Y=4644162.8893
X=7597402.6700	Y=4644402.4300	radius	27.2500
X=7597404.2300	Y=4644395.8700	start angle	270
X=7597429.2000	Y=4644338.9600	end angle	328
X=7597481.5300	Y=4644300.9000	X=7597651.5779	Y=4644148.3785
X=7597473.1600	Y=4644284.0900	X=7597692.1684	Y=4644212.8973
X=7597559.9700	Y=4644216.3800	X=7597649.7500	Y=4644233.2400
X=7597545.2200	Y=4644195.2700	X=7597612.1200	Y=4644261.2400
X=7597530.3000	Y=4644165.7500	X=7597626.8300	Y=4644280.8500
X=7597524.7500	Y=4644136.4800		

Граница на проектниот опфат е:

- Северозападна: КП 1514/1, КО Бучиште
- Североисток: КП 1514/1, КО Бучиште
- Југоисток: дел од КП 41, КО Бучиште
- Јужно: КП 42, КО Бучиште
- Источна: КП 549, 548, 547, 553, КО Зарапинци

Во граници на проектниот опфат нема постојни објекти.

## 2. ИСТОРИЈАТ НА ПЛАНИРАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО ВО БЛИЗИНА НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ И НЕГОВАТА НЕПОСРЕДНА ОКОЛИНА

Проектниот опфат е надвор од границите на урбанистички планови и урбанистичко плански документации за што општина Пробиштип има издадено Потврда (бр.10-9/63 од 02.09.2022). Планирањето ќе се изработи согласно:

- Услови за планирање на просторот за поставување на површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 37, КП 38, КП 39, КП 40 и КП 41, КО Бучиште - општина Пробиштип кои произлегуваат од Просторниот план на РМ – изработени од Агенцијата за планирање на просторот на РМ(тех.бр. Y60022 од декември 2022).

### 3. ПРИРОДНИ ЧИНТЕЛИ

Природните карактеристики на едно подрачје претставуваат збир на вредности и обележја создадени од природата, без учество и влијание на човекот. Тие ги опфаќаат: географската положба на подрачјето, релјефните карактеристики, хидрографски, сеизмички, климатски и др.

#### 3.1 Географски карактеристики

Општината Пробиштип, се наоѓа во североисточниот дел од Република Северна Македонија, во средиштето на познатата Кратовско-Злетовска област, поточно во подножјето на Осоговските планини и околу течението на Злетовска река. Општината се простира на површина од 325.57км<sup>2</sup>. На север, општината Пробиштип се граничи со Кратовската општина, на запад со општината Свети Николе, на југ со општините Штип и Карбинци, а на исток со општините Кочани и Чешиново-Облешево. Административниот центар Пробиштип од градот Кратово е одалечен околу 18 км, а од градовите Штип и Кочани 37 км односно 42 км.

Општината Пробиштип има мошне поволна географска положба во однос на сообраќајната поврзаност со останатите населени места од регионот, бидејќи лежи помеѓу две многу важни сообраќајни артерии, Брегалничката преку која се поврзува со градовите Кочани, Штип, Велес и Скопје и Криворечката од која еден крак поминува преку градовите Кратово, Куманово и Скопје, а вториот крак преку градовите Кратово, Крива Паланка и Република Бугарија.

#### 3.2 Рељефни и геолошки карактеристики

Општина Пробиштип се наоѓа во подножјето на Осоговските планини. Теренот на општината е претежно планински. Составен е од кристалести шкрилци и изобилува со поголем број на извори. Во споредба со планинското подрачје, останатите делови на теренот поради еруптивниот состав на почвата и помалото количество на врнежи, се доста безводни. Во двата основни реони, значителни се разликите по количината на растреситиот материјал и според видовите на почвата. Најниските делови од полското подрачје во најголем дел се покриени со дебели пластови на глина црвеница, смолница и други видови почва формирани од така наречените неогени езера. Овие видови почва се богати со органски и минерални состојки и спаѓаат во редот на значително плодни почви. Во подрачјето значително се распространети и алувијалните и делувијалните почви, како и засолените земјишта. Во планинскиот дел, почвените состојби се карактеризираат со тенки пластови на растресит материјал на површините на планинските вериги и нивните ораници. Во деловите од подрачјето со почвена подлога од вулкански материјал се наоѓаат бели и сиви песокливи почви, чија општа плодност е незначителна, но на кои мошне успешно се одгледува виновата лоза.

#### 3.3 Сеизмолошки карактеристики

Градот Пробиштип се наоѓа помеѓу две мошне активни сеизмички зони кои се протегаат долж речните долини на р.Вардар и р. Струма во Бугарија. Врз основа на досегашните случени земјотреси, направени се согледувања за можните земјотреси, според кои сеизмогените зони се поклопуваат со досега утврдените, односно целата територија на општината припаѓа на зоната од 8° по Меркалиева скала.

Во рамките на макро-сеизмичката реонизација на територијата на Република Северна Македонија а врз основа на истражувањата локалитетите и влијанието на оддалечените потреси максимален интензитет во градот би изнесувал 9° по Меркалиева скалависочина од 850 м претставува терморегулатор за околниот воздух, посебно на температурата на воздухот во зимските месеци, особено во декември и јануари.

### **3.4.Климатски карактеристики**

Во поглед на климата, областа се наоѓа во јужниот дел на северниот умерен појас, меѓу подрачја во кои се чувствуваат влијанијата на медитеранска клима (Кочанска котлина и Овче поле) и Осоговскиот масив каде владее изразито планинска клима. Ваквата географска положба условила климата во ова подрачје да се карактеризира со елементи на умерено континентална, изменето-средоземна и планинска клима. Со оглед на релјефот во оваа област можат да се издвојат два климатски реони:

1. Реон на умерена клима, со елементи на изменето средоземна клима
2. Реон на планинска клима.

Првиот реон го опфаќа подрачјето на Злетовската област јужно од Злетово, односно Злетовското поле. Со долината на Злетовска река ова поле е отворено на медитеранските влијанија. Вториот климатски регион го опфаќа подрачјето што се шири на север од Злетово се до највисоките врвови на областа. Како планинско подрачје се одликува со свежо лето, ладна пролет и есен, а студена и снежна зима.

Средната годишна температура на воздухот изнесува околу 13 °С, додека средната температура во зимските месеци се движи од 1° до 3° С, а во летните месеци од 21° до 25°С. Количеството на годишните врнежи изнесува околу 600-650 мм. Пролетта е умерено топла и помалку дождовна од зимата. Летото е многу топло и суво, а поради планинската клима вечерината и утрата се свежи. Есента е долга, умерено топла и прилично дождовна. Вегетациониот период е доста долг и трае речиси 10 месеци, со вакви климатски особености претставува подрачје погодно за одгледување на земјоделски култури не само од умерената, туку и од субтропската климатска зона.

### **3.5 Хидролошки карактеристики**

Разликата на релјефот, геолошкиот состав, надморската височина, климата и шумите условиле значителни разлики во хидрографските прилики. Низ течението на реката Злетовица има појава на термални води кои сеуште се неистражени. Во делот на акумулации во општина Пробиштип е изградена мала акумулација во селото Пишица со капацитет од 100.000 м<sup>3</sup>, од кои се наводнуваат земјоделските површини од тој дел. Во тек е изградбата на повеќе наменскиот хидросистем Злетовица на Злетовска река, со кој трајно ќе се реши проблемот за водоснабдувањето и наводнувањето на повеќе општини во регионот.

## **4. СОЗДАДЕНИ ВРЕДНОСТИ И ЧИНТЕЛИ**

Во рамки на проектниот опфат, предмет на оваа документација, направена е анализа на намена на земјиште и градби, сообраќај, комунална инфраструктура.

Методот со кој се собирали дадените податоци се базира на обезбедување увид во постојна документација: Имотен лист, Проектна програма, Ажурирана геодетска подлога, Услови за планирање на просторот, Податоци и информации од Јавните претпријатија и увид на лице место.

Сите резултати од анализата за состојбата на терен се систематизирани за секој сегмент засебно и прикажани во текстуален и графички прилози.

Во граници на проектниот опфат не постојат објекти.

Земјиштето во граница на проектен опфат е необработено и обраснато со трева.

Намената на земјиштето во рамките на проектниот опфат е неизградено земјиште.

## 5. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈИШТЕТО ВО ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ, ИЗГРАДЕНИОТ ГРАДЕЖЕН ФОНД, ВКУПНАТА ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА И ИНСТАЛАЦИИ ВО РАМКИ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ

Во граници на проектниот опфат постои следната намена на површини:

Неизградено земјиште (НЗ).....33 156m<sup>2</sup>(100%)  
Вкупно (проектен опфат).....33 156m<sup>2</sup>(100%)

Во граници на проектниот опфат не постојат објекти.

### Урбани параметри на ниво на проектн опфат:

Површина на проектниот опфат	33 156m <sup>2</sup>
Површина под градби	/
Развиена површина	/
Процент на изграденост	0%
Коефициент на искористеност	0.00
Катност на градби	/

## 6. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ГРАДБИ СО РЕЖИМ НА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ПОСТОЈНИ СПОМЕНИЧНИ ЦЕЛИНИ, КУЛТУРНИ ПРЕДЕЛИ И ДР.

Според добиени податоци и информации од Управа за заштита на културно наследство – Министерство за култура на РСМ (бр.17-2904/2 од 17.11.2022) во граници на проектниот опфат нема заштитени добра ниту добра за кои основано се претпоставува дека претставуваат културно наследство.

Доколку при реализација на планот се појави археолошко наоѓалиште треба да се постапи во согласност со одредбите од член 65 од Законот за заштита на културно наследство(Сл. Весник на РМ бр. 20/04, 71/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16, 11/18 и 20/19).

## 7. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕНАТА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

### 7.1 Сообраќај

#### Патнички сообраќај

Пристапот до проектниот опфат е од некатегоризиран пат од јужна страна (КП 42, КО Бучиште (дпнз).

Според податоците добиени од ЈП за државни патишта на РСМ (бр.10-11224/2 од 16.11.2022) предметниот проектен опфат не граничи со државен пат кој е во надлежност на ЈП за државни патишта.

#### Железнички сообраќај

Според податоците добиени од ЈП ЖРСМ Инфраструктура – Скопје (бр.2001-5053/2 од 15.11.2022) проектен опфат се наоѓа надвор од заштитениот појас на железничка пруга и нема планирани и на предметната локација нема планирани и постојни инсталации и објекти кои се во сопственост на ЈП ЖРСМ Инфраструктура – Скопје.

### **Воздушен сообраќај**

Според податоците добиени од Агенција за цивилно воздухопловство (бр.12-8/1232 од 07.11.2022) во граници на проектниот опфат нема објекти, инсталации, уреди или било какви структури од областа на цивилно воздухопловство, а градбите во проектниот опфат не преставуваат пререпрека и нема да влијаат на безбедноста на цивилниот воздушен сообраќај, поради што истиот може да се планира без посебни услови и ограничувања од аспект на безбедност на воздушниот сообраќај.

### **7.2 Хидротехничка инфраструктура**

Од ЈП Хидросистем Злетовица не се добиени податоци, испратено е брање преку системот е – урбанизам (ПИМ постапка бр. 47062 од 07.11.2022).

Од ЈКП "Никола Карев" Пробиштип не се добиени податоци, испратено е брање преку системот е – урбанизам (ПИМ постапка бр. 47062 од 07.11.2022).

### **7.3 Електроенергетска инфраструктура**

Од АД ЕСМ – Скопје не се добиени податоци, испратено е брање преку системот е – урбанизам (ПИМ постапка бр. 47062 од 07.11.2022).

Според податоците добиени од АД МЕПСО Скопје проектниот опфат не се пресекува со ЕЕ објекти во сопственост на АД МЕПСО. (бр.11-6142/1 од 14.11.2022)

Според податоците добиени од „Електродистрибуција“ ДООЕЛ Скопје (10-26/4-279 од 11.11.2022) нема електрична мрежа во сопственост на ЕВН.

### **7.4 Телекомуникациска инфраструктура**

Според податоците добиени од Агенција за електронски комуникации на РСМ (бр.1404-3233/2 од 21.11.2022), Агенцијата нема податоци за изградени јавни електронски комуникациски мрежи и системи.

Според податоците добиени од Македонски Телеком АД–Скопје (бр.47062 од 14.11.2022) во граници на проектниот опфат нема постојна МКТ инфраструктура.

Од Министерство за одбрана на РСМ не се добиени податоци, испратено е брање преку системот е – урбанизам (ПИМ постапка бр. 47062 од 07.11.2022).

Од Министерство за внатрешни работи на РСМ не се добиени податоци, испратено е брање преку системот е – урбанизам (ПИМ постапка бр. 47062 од 07.11.2022).

### **7.5 Гасоводна инфраструктура**

Во граници на проектниот опфат според податоците добиени од НЕР АД Скопје (бр.15-3189/2 од 09.11.2022) нема изградено и не е планирано изградба на гасоводна мрежа.

Во граници на проектниот опфат според податоците добиени од АД ГА-МА Скопје (бр.0308-2141/2 од 16.11.2022) нема изведен и проектиран гасовод.

## 8. ДРУГИ ПОДАТОЦИ ОД СУБЈЕКТИ

Според податоците добиени од **Министерството за земјоделие шумарство и водостопанствона РСМ – Сектор за регистрирање, унапредување и продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост** (бр.40-10954/4 од 30.11.2022) катастарските парцели КП 37, КП 39, КП40 и КП 41 во КО Бучиште се во приватна сопственост а КП 38 е во државна сопственост но нема склучено договор за закуп.

Според податоците добиени од **Министерство за животна средина и просторно планирање на РСМ, Управа за животна средина, Сектор води** (бр. 11-1125/1 од 7.02.2023)

Од увидот во доставената техничка документација (дадена во електронска форма) и прибавените податоци и информации од Службата за просторен и информативен систем при Министерството за животна средина и просторно планирање, утврдено е дека планскиот опфат не опфаќа ниеден постојан или непостојан воден тек. Предметниот опфат не е во рамки на предвидените акумулации согласно Водостопанската основа од Просторниот План на РМ 2002-2020

Министерството за животна средина и просторно планирање на РСМ не може да се произнесе по однос на местоположбата на постоечките или планирани водоводни и канализациони инсталации на планираниот опфат, затоа што не располага со таков вид на податоци и не управува со истите.



Според одредбите од Законот за регистрација на подземни и надземни инфраструктурни објекти и придружни инсталации (Сл. Весник на РМ бр.6/12) општините, општините во градот Скопје и градот Скопје се одговорни да водат евиденција и да воспостават Регистар на подземни и надземни инфраструктурни објекти и придружни инсталации, секоја за своето подрачје. По однос на постојните водостопански објекти во склоп на системите за наводнување и системите за одводнување, надлежен правен субјект кој управува со истите е АД Водостопанство на РСМ

# **1. ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**

## **1.1 ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ**



# ИЗВОД ОД ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2002 - 2020

 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ  
 АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ















Сектор:  
Синтезни карти


Тема:  
Биланс на намена на површините

## Користење на земјиштето

Карта бр. 20

Легенда:

- |  |   |   |
|--|---|---|
|  шуми и шумско земјиште  |  зони за експлоат. на минерали |  автопат                   |
|  земјоделско земјиште    |  туристички простори           |  магистрален пат           |
|  наводнувани површини    |  транзитни коридори            |  регионален пат            |
|  високопланински пасишта |  туристички центри             |  железничка мрежа          |
|  акумулации              |   |  воздухопловно пристаниште |



# ИЗВОД ОД ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2002 - 2020

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ


АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

Сектор:  
Синтезни карти

Тема:  
Просторно-функционална организација

## Систем на населби и сообраќајна мрежа

Карта бр. 22



# ИЗВОД ОД ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2002 - 2020



МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ



АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

Сектор:

Синтезни карти

Тема:

Техничка инфраструктура

## Водостопанска и енергетска инфраструктура

Карта бр. 23

Легенда:

▲ Изворишта

— Водоводен систем

- - Регионален водост. систем

■ Акумулации

■ Акумулации по 2020г.

■ Природни езера

■ Наводнувани површини

□ Водостопански подрачја

■ Термоелектрани

■ Хидроелектрани

Далноводи

— 110 kV

— 220 kV

— 400 kV

Трафостаници

● 110 kV

● 220 kV

● 400 kV

▲ Рафинерија

— Нафтовод

■ Индустриски топлани


▲ Рудник на јаглен

■ Брикетара

— Гасовод

● Регулациони станици

— Канализационен систем



# ИЗВОД ОД ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2002 - 2020



МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ



АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

Сектор:

Синтезни карти

Тема:

Заштита на животната средина

Реонизација и категоризација на просторот за заштита

Карта бр. 24

Легенда:



Граници на региони за управување со животната средина



Заштита на простори со природни вредности



Рекултивација на деград. простори



Управување со загад. на воздух и вода



Заштита на реки со нарушен квалитет



Заштита на акумулации и реки за водозафати



Рекултивација на деградирани простори



Заштита на земјоделско земјиште



Заштита на шуми



Поволни подрачја за лоцирање регионални санитарни депонии



Поволни хидрогеолошки средини за лоцирање на депонии




Споменичко подрачје




Археолошки локалитети



Споменички целини






Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план  
за уредување на земјиште со намена  
Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани  
(фото-напонски панели за производство на  
електрична енергија кои се градат на земјиште)  
на КП 37, 38, 39, 40 и дел од КП 41, КО Бучиште  
општина Пробиштип


--- ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ



--- ГРАНИЦА НА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА  
--- ПОМОШНИ ЛИНИИ (ПАТИШТА)  
--- ИЗОХИПСИ  
--- ИЗОХИПСИ

1362/3 БРОЈ НА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА  
2219 СНИМЕНА ДЕТАЛНА ТОЧКА  
+ 400 400 ТЕМЕ НА ДЕЦИМЕТАРСКА МРЕЖА

	<b>ТЕКТОН довел - Скопје</b> адреса: ул. "Народен Фронт" бр.5/12 - Скопје контакт: +389 2 3245690 / +389 70 349794 e-mail: tekton.arh@gmail.com		УПРАВИТЕЛ: Мила Искреновиќ дипл.инж. арх.		
	ИНВЕСТИТОР СКАЈ СОЛАР ДОО - Скопје		ЛОКАЦИЈА: КО Бучиште, општина Пробиштип		
НАЗИВ НА ПРОЕКТОТ Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 37, 38, 39, 40 и дел од КП 41, КО Бучиште - општина Пробиштип		АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА СО ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ			
ОБЛАСТ У	ФАЗА:	РАЗМЕР: 1/1000	ДАТА: Јануари 2023	ТЕХНИЧКИ БРОЈ: 394/22	ЛИСТ: бр.2




Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план  
за уредување на земјиште со намена  
Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани  
(фото-напонски панели за производство на  
електрична енергија кои се градат на земјиште)  
на КП 37, 38, 39, 40 и дел од КП 41, КО Бучиште  
општина Пробиштип

- ▬▬▬▬▬ ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ
- ▬▬▬▬▬ ГРАНИЦА НА ПАРЦЕЛА
- 1** НУМЕРАЦИЈА НА ПАРЦЕЛА



**НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕ**

<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">НЗ</span>	НЕИЗГРАДЕНО ЗЕМЈИШТЕ.....	33 156m2 (100%)
<span style="border: 2px dashed red; padding: 2px;">▬▬▬▬▬</span>	ПРОЕКТЕН ОПФАТ.....	33 156m2 (100%)

 <p><b>ТЕКТОН доел - Скопје</b> Лиценца за Изработување на урбанистички планови бр. 0035 адреса: ул. "Народен фронт" бр.5/12 - Скопје контакт: +389 2 3245690 / +389 70 349794 e-mail: tekton.arh@gmail.com</p>	<p>УПРАВИТЕЛ:</p> <p>Мила Искреновиќ дипл.инж.арх.</p>			
	<p>ИНВЕСТИТОР</p> <p>ДПТУ „СКАЈ СОЛАР“ ДОО - Скопје</p>	<p>ЛОКАЦИЈА:</p> <p>КО Бучиште, општина Пробиштип</p>		
<p>НАЗИВ НА ПРОЕКТОТ</p> <p>Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 37, 38, 39, 40 и дел од КП 41, КО Бучиште - општина Пробиштип</p>	<p>ПЛАНЕР:</p>			
<p>НАЗИВ НА ЦРТЕЖОТ</p> <p>КАРТА НА ИЗГРАДЕНИОТ ГРАДЕЖЕН ФОНД, ВКУПНА ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА</p>	<p>РЕВИДЕНТ:</p>			
<p>ОВЛАСТЕН ПЛАНЕР</p> <p>Мила Искреновиќ дипл.инж.арх. овластување бр. 0.0086</p>	<p>ПЛАНЕРИ</p> <table border="1"> <tr> <td>Зоран Искреновиќ дипл.инж.арх. овластување бр. 0.0417</td> <td>Александар Ѓоргиев дипл.инж.арх. овластување бр. 0.0705</td> </tr> </table>		Зоран Искреновиќ дипл.инж.арх. овластување бр. 0.0417	Александар Ѓоргиев дипл.инж.арх. овластување бр. 0.0705
Зоран Искреновиќ дипл.инж.арх. овластување бр. 0.0417	Александар Ѓоргиев дипл.инж.арх. овластување бр. 0.0705			
<p>ОБЛАСТ</p> <p><b>УП</b></p>	<p>ФАЗА:</p> <p>РАЗМЕР:</p> <p>1/1000</p>	<p>ДАТА:</p> <p>Јануари 2023</p>	<p>ТЕХНИЧКИ БРОЈ:</p> <p>394/22</p>	<p>ЛИСТ:</p> <p>бр.3</p>

## **2. ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

### **2.1 ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ**

#### **1. ПРОЕКТНА ПРОГРАМА**



**ОПШТИНА ПРОБИШТИП**

Ул. „Јаким Стојковски“ бр.1 2210 Пробиштип

Тел.: 032/483-131; факс: 032/483-047

[www.probistip.gov.mk](http://www.probistip.gov.mk) [info@probistip.gov.mk](mailto:info@probistip.gov.mk)

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ОПШТИНА ПРОБИШТИП

Бр. 10-137/2 од 06.02.2023 год.

Пробиштип

Врз основа на член 44 став (7) од Законот за урбанистичко планирање („Сл.весник на РСМ“ бр.32/20 год.), Градоначалникот на Општина Пробиштип, на предлог на Комисијата за урбанизам формирана од страна на Градоначалникот на Општина Пробиштип со Решение Бр.08-536/1 од 28.04.2022 год., за одобрување на **Предлог Проектна Програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 37, 38, 39, 40 и КП 41, КО Бучиште - општина Пробиштип.** го донесе следното:

**РЕШЕНИЕ**

за одобрување на **Предлог Проектна Програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 37, 38, 39, 40 и КП 41, КО Бучиште - општина Пробиштип**

1. **СЕ ОДОБРУВА** Предлог Проектна Програма со бр.394/22 од Ноември 2022 год., изработена од "ТЕКТОН" ДООЕЛ-Скопје, за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 37, 38, 39, 40 и КП 41, КО Бучиште - општина Пробиштип.
2. Апроксимативната површина на планскиот опфат изнесува  $P=3,4$  Ха.
3. Составен дел на ова Решение е Предлог Проектна програма со бр.394/22 од Ноември 2022 година за изработка на УПВОУП а истата ја одобрува Градоначалникот на Општина Пробиштип, врз основа на Предлогот за одобрување на Проектната програма од Комисијата за урбанизам, бр.10-137/1 од 31.01.2023 год.
4. Услови за планирање на просторот, со Тех.бр.У60022 од Декември 2022 год., кои произлегуваат од Просторниот план на РМ, изработени од страна на Агенцијата за планирање на просторот.
5. Решение за Услови на планирање на просторот, со Арх.бр.УП1-15-2451/2022 од 21.12.2022 год., издадено од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање - Сектор за просторно планирање.
6. Со одобрувањето на Предлог Проектната програма се продолжува постапката за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 37, 38, 39, 40 и КП 41, КО Бучиште - општина Пробиштип.





ОПШТИНА ПРОБИШТИП  
Ул.„Јаким Стојковски” бр.1 2210 Пробиштип  
Тел.:032/483-131; факс:032/483-047  
[www.probistip.gov.mk](http://www.probistip.gov.mk) [info@probistip.gov.mk](mailto:info@probistip.gov.mk)

## ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Комисијата за урбанизам формирана од страна на Градоначалникот на Општина Пробиштип со Решение Бр.08-536/1 од 28.04.2022 год., даде Предлог за одобрување на Предлог Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 37, 38, 39, 40 и КП 41, КО Бучиште - општина Пробиштип, со предвидена класа на намена на земјиштето согласно Решението за Услови за планирање на просторот издадени од Министерството за животна средина и просторно планирање, односно врз основа на Условите за планирање на просторот кои произлегуваат од Просторниот план на РМ и согласно Правилникот за урбанистичко планирање („Сл.весник на РСМ” бр.225/20 год.), со можност за вградување на компатибилни класи на намена на основните истиот правилник.

Урбанистичкиот проект ќе се изработи врз основа на методологија и содржина која произлегува од Законот за урбанистичко планирање (Сл.весник бр.32/20) и Правилникот за урбанистичко планирање(Сл. весник бр.225/20 и 219/21).

Градоначалникот го разгледа предлогот на Комисијата за урбанизам за одобрување на Предлог Проектната програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 37, 38, 39, 40 и КП 41, КО Бучиште - општина Пробиштип и констатира дека истата е во согласност со Законот за урбанистичко планирање („Сл.весник на РСМ” бр.32/20 год.) и Правилникот за урбанистичко планирање („Сл.весник на РСМ” бр.225/20 год.).

Врз основа на горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Изготвил: Ј.Дукоска д-р  
Одобрил: Б.Станојковски

Makedonski  
Telekom CA, Branko  
Stanojkovski  
Digitally signed by  
Makedonski Telekom CA,  
Branko Stanojkovski  
Date: 2023.02.07 13:13:31  
+01'00'

ОПШТИНА ПРОБИШТИП  
Градоначалник,  
Драган Анастасов

Dragan  
Anastasov  
Digitally signed by Dragan Anastasov  
DN: c=MK,  
2.5.4.97=VATMK-022005104678,  
o=ОПШТИНА ПРОБИШТИП Probishtip,  
ou=ОПШТИНА ПРОБИШТИП  
Probishtip:022005104678,  
givenName=Dragan, sn=Anastasov,  
serialNumber=CRT3610937,  
cn=Dragan Anastasov  
Date: 2023.02.09 08:29:06 +01'00'



Друштво за урбанизам, проектирање и инженеринг ТЕКТОН ДООЕЛ – Скопје  
Ул.Народен Фронт бр.5/12-Скопје

Тех.бр.394/22

**ПРЕДЛОГ ПРОЕКТНА ПРОГРАМА**  
**за**  
**Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план**  
**за уредување на земјиште со намена**  
**Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани**  
**(фото-напонски панели за производство на електрична**  
**енергија кои се градат на земјиште)**  
**на КП 37, 38, 39, 40 и КП 41,**  
**КО Бучиште**  
**општина Пробиштип**

Ноември 2022

**НАРАЧАТЕЛ:** ДПТУ „СКАЈ СОЛАР“ ДОО СКОПЈЕ

**ИЗРАБОТУВАЧ:** ДРУШТВО ЗА УРБАНИЗАМ, ПРОЕКТИРАЊЕ И  
ИНЖЕНЕРИНГ ТЕКТОН ДООЕЛ – СКОПЈЕ  
ул. Народен Фронт бр.5/12 - Скопје  
тел: 070 34 97 94, e-mail: tekton.arh@gmail.com

**УПРАВИТЕЛ:** МИЛА ИСКРЕНОВИЌ, д-р

**ДОНОСИТЕЛ:** ОПШТИНА ПРОБИШТИП

**ПРЕДМЕТ:** ПРЕДЛОГ ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за  
Урбанистички проект вон опфат на  
урбанистички план за уредување на земјиште  
со намена Е1.13-површински соларни и  
фотоволтаични електрани (фото-напонски  
панели за производство на електрична  
енергија кои се градат на земјиште) на КП 37,  
38, 39, 40 и КП 41, КО Бучиште - општина  
Пробиштип

**ФАЗА:** ПРОЕКТНА ПРОГРАМА

**ТЕХНИЧКИ БРОЈ:** 394/22

**ДАТА:** Ноември 2022

**ИЗРАБОТИЛ:** МИЛА ИСКРЕНОВИЌ, д-р  
Овластување бр.0.0086

**Mila Iskrenovikj**

Digitally signed by Mila Iskrenovikj  
DN: c=MK, ou=VAT - 4030999378405, 2.5.4.97=NTRMK-5367131,  
o=Tekton dooel Skopje, serialNumber=172272, title=Upravitel,  
sn=Iskrenovikj, givenName=Mila, cn=Mila Iskrenovikj  
Date: 2022.11.10 11:39:55 +01'00'

**Mila Iskrenovikj**

Digitally signed by Mila Iskrenovikj  
DN: c=MK, serialNumber=170034, sn=Iskrenovikj,  
givenName=Mila, cn=Mila Iskrenovikj  
Date: 2022.11.10 11:40:17 +01'00'

## **СОДРЖИНА**

ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАНА ДЕЈНОСТ  
ЛИЦЕНЦА ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ  
РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПЛАНЕР  
ОВЛАСТУВАЊЕ НА ПЛАНЕР  
ИМОТНИ ЛИСТОВИ  
УВЕРЕНИЕ

### **ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ:**

ВОВЕД

1. ОПИС НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ
2. ПРОЕКТНИ БАРАЊА ЗА ГРАДБИТЕ ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ
3. ПРОЕКТНИ БАРАЊА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА

### **ГРАФИЧКИ ДЕЛ:**

1. АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА

Број: 0809-50/150120220018288

Датум и време: 27.6.2022 г. 13:21:36

**ПОТВРДА**  
за регистрирана дејност

ТЕКОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	5367131
Назив:	Друштво за урбанизам,проектирање и инженеринг ТЕКТОН ДООЕЛ Скопје
Седиште:	ГИГО МИХАЈЛОВСКИ бр.2-2/11 СКОПЈЕ - КАРПОШ, КАРПОШ

ПОДАТОЦИ ЗА РЕГИСТРИРАНА ДЕЈНОСТ	
Предмет на работење:	Регистрирана е општа клаузула за бизнис
Приоритетна дејност/ главна приходна шифра:	71.11 - Архитектонски дејности
Други дејности во внатрешниот промет:	Нема
Евидентирани дејности во надворешниот промет:	Има
Одобренија, дозволи, лиценци, согласности:	Лиценца од Министерство за транспорт и врски на Република Македонија Бр.0062-Н од 17.01.2013 година заверена под УЗП бр.1052/2013 во Скопје 18.03.2013 год.за вршење на работи на процена од областа на Недвижен имот.

**Правна поука:** Против овој реален акт може да се изјави приговор до Централниот регистар на Република Северна Македонија во рок од 8 дена од денот на приемот.

Изготвил:



Овластено лице:





Република Северна Македонија  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ  
СКОПЈЕ

Врз основа на член 16 став (2) од Законот за просторно и урбанистичко планирање,  
Министерството за транспорт и врски издава

# ЛИЦЕНЦА

## ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

на

Друштво за урбанизам, проектирање и инжинеринг  
ТЕКТОН ДООЕЛ Скопје  
ул. ГИГО МИХАЈЛОВСКИ бр. 2-2/11 СКОПЈЕ- КАРПОШ, КАРПОШ  
ЕМБС: 5367131

(назив, седиште, адреса и ЕМБС на правното лице)

СО ДОБИВАЊЕ НА ОВАА ЛИЦЕНЦА ПРАВНОТО ЛИЦЕ СЕ СТЕКНУВА СО ПРАВО ЗА  
ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТАЦИИ,  
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАН НА ГЕНЕРАЛЕН  
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

ЛИЦЕНЦАТА Е СО ВАЖНОСТ ДО: 10.11.2026 година

Број: 0035  
10.11.2019 година  
(ден, месец и година на издавање)



МИНИСТЕР  
  
Горан Сугарески

Друштво за урбанизам, проектирање и  
инжинеринг **ТЕКТОН** ДООЕЛ

Бр. 0302/394

04.11. 20 22 год

СКОПЈЕ

Врз основа на Законот за Урбанистичко планирање (Службен весник на РСМ број 32/20) и Правилникот за урбанистичко планирање (Службен весник на РСМ број 225/20, 219/21 И 104/22), а во врска со изработка на Предлог проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 37, 38, 39, 40 и КП 41, КО Бучиште - општина Пробиштип, Друштвото за планирање, проектирање и инженеринг "ТЕКТОН" доел - Скопје, го издава следното:

## РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПЛАНЕР

За изработка на Предлог проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 37, 38, 39, 40 и КП 41, КО Бучиште - општина Пробиштип, со технички број 394/22, како извршител се назначува:

**Мила Искреновиќ**, дипломиран инженер архитект  
*овластен планер 0086*

Планерот е должен Проектната програма да ја изработи согласно Законот за Урбанистичко планирање (Службен весник на РСМ број 32/20) и Правилникот за урбанистичко планирање (Службен весник на РСМ број 225/20, 219/21 И 104/22), како и другите важечки прописи и нормативи од областа на урбанизмот.

**УПРАВИТЕЛ**  
**Мила Искреновиќ**, диа



Република Северна Македонија  
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ  
И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Врз основа на член 67, став (10) од Законот за урбанистичко планирање,  
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 32 од 10 февруари 2020 г.)  
Комората на овластени архитекти и овластени инженери издава

---

---

**ОВЛАСТУВАЊЕ**  
ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

---

---

на

**МИЛА ИСКРЕНОВИЌ**

дипломиран инженер архитект (NQF VII-1)


Овластувањето се издава на НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ и важи се додека лицето носител на овластувањето ги исполнува условите пропишани во овој закон и во статутот на комората

Број: **0.0086**

Издадено на: 10.07.2020 год.



Претседател на  
Комората на овластени архитекти  
и овластени инженери

  
Проф. д-р Миле Димитровски  
дипл. маш. инж.



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

1105-3118/2022 од 21.09.2022 15:59:13



Податоци за сертификатот на АКН на Р. Македонија  
Издаден на: ELEKTRONSKI SHALTER  
Издавач: Makedonski Telekom CA  
Сериски број: 5f 25 9d ae  
Валиден до: 16.08.2023  
Датум и час на потпишување: 21.09.2022 во 15:59:27  
Документот е дигитално потпишан и е правно валиден



ИМОТЕН ЛИСТ број: 270 ПРЕПИС  
Катастарска општина: БУЧИШТЕ

ЛИСТ А: ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

Ред. бр.	ЕМБГ / ЕМБС	Име и презиме / Назив	Адреса / Седиште	Дел на недвижност	Правен основ на запишување	Бр. на пред. по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
1	1304958455111	АНКА ГОРГИЕВА	ЛАЗАР ДИМИТРОВ 5, СКОПЈЕ	1/3	решение о.бр. 3448/22 удр 58/2022 од 28.07.2022	1112-760/2022	16.09.2022 13:57:46
2	1409964499011	КАТЕРИНА ГОРГИЕВСКА	ЛАЗАР ДИМИТРОВ 34, СКОПЈЕ	1/3	решение о.бр. 3448/22 удр 58/2022 од 28.07.2022	1112-760/2022	16.09.2022 13:57:46
3	2609961499005	ВАНГА МИНОВА	ЛАЗАР ДИМИТРОВ 3 Б, СКОПЈЕ	1/3	решение о.бр. 3448/22 удр 58/2022 од 28.07.2022	1112-760/2022	16.09.2022 13:57:46

ЛИСТ Б: ПОДАТОЦИ ЗА ЗЕМЈИШТЕТО (КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА) И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

Број на катастарска парцела		Викано место/улица	Катастарска		Површина во м2	Сопственост / сосопственост / заедничка сопственост	Право преземено при конверзија на податоците од стариот ел.систем	Бр. на евид. лист	Бр. на пред. по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување	
основен	дел		култура	класа							
39		ЗАРОПСКА МЕГЈА	33	н	6	11134	СОСОПСТВЕНОСТ			1112-760/2022	16.09.2022 13:57:46

Г.Промени на други стварни права и други права чие запишување е утврдено со закон, прибележување на факти од влијание за недвижностите и предбележување

Г.9. Промени во прибележувања



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
 АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  
 1105-3118/2022 од 21.09.2022 15:59:13



ИМОТЕН ЛИСТ број: 270 ПРЕПИС  
 Катастарска општина: БУЧИШТЕ

Г9.3.Други факти чие прибележување е предвидено со закон:																
Вид на прибележување:																
ПРЕДДОГОВОР ЗА КУПОПРОДАЖБА НА НЕДВИЖЕН ИМОТ.																
Носител на правото на службеност (плодоуживање, употреба и домување):										ЕМБГ / ЕМБС		Адреса / Седиште				
ДПТУ „СКАЈ СОЛАР,, ДОО СКОПЈЕ										7597010		СКОПЈЕ; ИВАН АГОВСКИ 11				
Број на катастарска парцела	Викано место/улица	Катастарска		Површина во м2	Број на зграда/друг објект	Влез/Кат/Број на посебен/заед			Намена на посебен/заеднички дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Отворена површина во м2	Волумен во м3	Краток опис на прибележуваето	Правен основ на запишување	Број на предмет по кој е извршено прибележувањето	Датум и час на запишување
		Култура	Класа			Влез	Кат	Број								
39	0	ЗАРОПСКА МEGJA	33	н	6	11134	0						ПРЕДМЕТ НА ОВОЈ ПРЕДДОГОВОР ЗА КУПОПРОДАЖБА Е РЕГУЛИРАЊЕ НА ПРАВТА И ОБВРСКИТЕ НА ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ ЗА СОЗДАВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ГЛАВЕН ДОГОВОР ЗА КУПОПРОДАЖБА НА КТ. БР. 39 СО П=11134 М2 ОД СТРАНА НА КУПУВАЧОТ ДПТУ „СКАЈ СОЛАР,, ДОО СКОПЈЕ СОГЛАСНО НА ЧЛЕН 2 И 3 ОД ОВОЈ ПРЕДДОГОВОР. ЗА СЕ ШТО НЕ Е ПРЕДВИДЕНО СО ОВОЈ ПРЕДДОГОВОР СЕ ПРИМЕНУВААТ ОДРЕБИТЕ ОД ЗОО, А ВО СЛУЧАЈ НА СПОР СТВАРНО И МЕСНО НАДЛЕЖЕН ДА ПОСТАПУВА Е ОСНОВНИОТ ГРАГАНСКИ СУД СКОПЈЕ	ПРЕДДОГОВОР ЗА КУПОПРОДАЖБА НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД 21.09.2022 ГОДИНА ЗАВЕРЕН ОД НОТАР ВЕСНА ВЕСЕЛИНОВСКА ОД ПРОБИШТИП НА ДЕН 21.09.2022 ГОДИНА ПОД УЗП БР.2722/2022.	1116-207/2022	21.09.2022 14:49:05

Легенда на внесени шифри и кратенки:	
Шифра	Опис
33	Плодните земјишта
н	Нива

Тип	Опис
Препис	Цела содржина од имотниот лист

М.П.



Овластено лице:  
**Весна Веселиновска**  
 име и презиме, потпис

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

1105-2986/2022 од 12.09.2022 14:32:11



Податоци за сертификатот на АКН на Р. Македонија  
 Издаден на: ELEKTRONSKI SHALTER  
 Издавач: Makedonski Telekom CA  
 Сериски број: 5f259d ae  
 Валиден до: 16.08.2023  
 Датум и час на потпишување: 12.09.2022 во 14:32:25  
 Документот е дигитално потпишан и е правно валиден



## ИМОТЕН ЛИСТ број: 269 ПРЕПИС

### Катастарска општина: БУЧИШТЕ

#### ЛИСТ А: ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

Ред. бр.	ЕМБГ / ЕМБС	Име и презиме / Назив	Адреса / Седиште	Дел на недвижност	Правен основ на запишување	Бр. на пред. по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
1	2307942485005	МАРИЈА КОСТОВА	ДИМИТАР ВЛАХОВ 40, ВЕЛЕС	1/1	Договор за физичка делба ОДУбр.170/19 од 07.06.2019 год. на нотар Весна Веселиновска Пробиштип.	1112-452/2019	26.06.2019

#### ЛИСТ Б: ПОДАТОЦИ ЗА ЗЕМЈИШТЕТО (КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА) И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

Број на катастарска парцела	Викано место/улица	Катастарска			Површина во м2	Сопственост / сосопственост / заедничка сопственост	Право преземено при конверзија на податоците од стариот ел.систем	Бр. на евид. лист	Бр. на пред. по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
		култура	н	класа						
41	ЗАПАРСКО ПОЛЕ	зз	н	6	6578	СОПСТВЕНОСТ			1112-452/2019	26.06.2019

Г.Промени на други стварни права и други права чие запишување е утврдено со закон, прибележување на факти од влијание за недвижностите и предбележување

Г.9. Промени во прибележувања

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  
1105-2986/2022 од 12.09.2022 14:32:11



ИМОТЕН ЛИСТ број: 269 ПРЕПИС  
Катастарска општина: БУЧИШТЕ

Г9.3. Други факти чие прибележување е предвидено со закон:																
Вид на прибележување:																
ПРЕДДОВОР ЗА КУПОПРОДАЖБА НА НЕДВИЖЕН ИМОТ.																
Носител на правото на службеност (плодоуживање, употреба и домување):										ЕМБГ / ЕМБС		Адреса / Седиште				
ДПТУ „СКАЈ СОЛАР,, ДОО СКОПЈЕ										7597010		СКОПЈЕ; ИВАН АГОВСКИ 11				
Број на катастарска парцела	Викано место/улица	Катастарска		Површина во м2	Број на зграда/друг објект	Влез/Кат/Број на посебен/заед			Намена на посебен/заеднички дел од зграда	Внатреш на површина во м2	Отворен а површина во м2	Волумен во м3	Краток опис на прибележуваето	Правен основ на запишување	Број на предмет по кој е извршено прибележувањето	Датум и час на запишување
		Култура	Класа			Влез	Кат	Број								
41	0	ЗАПАРСКО ПОЛЕ	зз	н	6	6578	0						ПРЕДМЕТ НА ОВОЈ ПРЕДДОВОР ЗА КУПОПРОДАЖБА Е РЕГУЛИРАЊЕ НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ НА ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ ЗА СОЗДАВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ГЛАВЕН ДОГОВОР ЗА КУПОПРОДАЖБА НА КП. БР. 41 СО П=6578 М2. ОД СТРАНА НА ДПТУ „СКАЈ СОЛАР,, ДОО СКОПЈЕ СОГЛАСНО НА ЧЛ.2 И 3 ОД ОВОЈ ПРЕДДОВОР. ЗА СЕ ШТО НЕ Е ПРЕДВИДЕНО СО ОВОЈ ДОГОВОР СЕ ПРИМЕНУВААТ ОДРЕДИТЕ ОД ЗОО, А ВО СЛУЧАЈ НА СПОР СТВАРНО И МЕСНО НАДЛЕЖЕН ДА ПОСТАПУВА Е ОСНОВНИОТ ГРАГАНСКИ СУД СКОПЈЕ	ПРЕДДОВОР ЗА КУПОПРОДАЖБА НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД 11.07.2022 ГОДИНА ЗАВЕРЕН ОД НОТАР ВЕСНА ВЕСЕЛИНОВСКА ОД ПРОБИШТИП НА ДЕН 11.07.2022 ГОДИНА ПОД УЗП БР.1969/2022.	1116-191/2022	07.09.2022 10:15:51

Легенда на внесени шифри и кратенки:	
Шифра	Опис
зз	Плодните земјишта
н	Нива

Тип	Опис
Препис	Цела содржина од имотниот лист

М.П.



Овластено лице:  
**Весна Веселиновска**  
име и презиме, потпис

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

1105-2989/2022 од 12.09.2022 15:11:44



Податоци за сертификатот на АКН на Р. Македонија  
Издаден на: ELEKTRONSKI SHALTER  
Издавач: Makedonski Telekom CA  
Сериски број: 5f 25 9d ae  
Валиден до: 16.08.2023  
Датум и час на потпишување: 12.09.2022 во 15:11:58  
Документот е дигитално потпишан и е правно валиден



ИМОТЕН ЛИСТ број: 136 ПРЕПИС  
Катастарска општина: БУЧИШТЕ

ЛИСТ А: ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

Ред. бр.	ЕМБГ / ЕМБС	Име и презиме / Назив	Адреса / Седиште	Дел на недвижност	Правен основ на запишување	Бр. на пред. по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
1	0404968455013	НИКОЛОВА ЕЛИЗАБЕТА	ВАРШАВСКА 2 РУСКА ЗГ /4/11, СКОПЈЕ	1/2		0 / 0	30.10.2000
2	3110969455030	ЈОВАНОВСКА ТАТЈАНА	ВАРШАВСКА 2 РУСКА ЗГ /4/11, СКОПЈЕ	1/2		0 / 0	30.10.2000

ЛИСТ Б: ПОДАТОЦИ ЗА ЗЕМЈИШТЕТО (КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА) И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

Број на катастарска парцела		Викано место/улица	Катастарска		Површина во м2	Сопственост / сосопственост / заедничка сопственост	Право преземено при конверзија на податоците од стариот ел.систем	Бр. на евид. лист	Бр. на пред. по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
основен	дел		култура	класа						
106		АРВАНИК	16000	4	8210		832		62 / 2014	16.09.2014 22:17:29
306	2	ГОРНА РЕКА	11000	3	4474		832		62 / 2014	16.09.2014 22:12:50
40		ЗАРАПСКА МЕГЈА	11000	6	7330		832		62 / 2014	16.09.2014 22:15:14
605	1	ГОРНА РЕКА	11000	3	12742		832		62 / 2014	16.09.2014 22:12:51
791		КОРИИ	17000	5	3578		832		62 / 2014	16.09.2014 22:12:51

Г.Промени на други стварни права и други права чие запишување е утврдено со закон, прибележување на факти од влијание за недвижностите и предбележување

Г.9. Промени во прибележувања

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  
1105-2989/2022 од 12.09.2022 15:11:44



ИМОТЕН ЛИСТ број: 136 ПРЕПИС  
Катастарска општина: БУЧИШТЕ

Г9.3.Други факти чие прилежување е предвидено со закон:																
Вид на прилежување:																
ПРЕДДОГОВОР ЗА КУПОПРОДАЖБА НА НЕДВИЖЕН ИМОТ.																
Носител на правото на службеност (плодоуживање, употреба и домување):							ЕМБГ / ЕМБС			Адреса / Седиште						
ДПТУ „СКАЈ СОЛАР“, ДОО СКОПЈЕ							7597010			СКОПЈЕ; ИВАН АГОВСКИ 11						
Број на катастарска парцела	Викано место/улица	Катастарска		Површина во м2	Број на зграда/друг објект	Влез/Кат/Број на посебен/заед			Намена на посебен/заеднички дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Отворена површина во м2	Волумен во м3	Краток опис на прилежуваеото	Правен основ на запишување	Број на предмет по кој е извршено прилежувањето	Датум и час на запишување
		Култура	Класа			Влез	Кат	Број								
40	0	ЗАРАПСКА МЕГЈА	11000	6	7330	0							ПРЕДМЕТ НА ОВОЈ ПРЕДДОГОВОР ЗА КУПОПРОДАЖБА Е РЕГУЛИРАЊЕ НА ПРАВТА И ОБВРСКИТЕ НА ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ГЛАВЕН ДОГОВОР ЗА КУПОПРОДАЖБА НА КП. БР. 40 СО П=7330 М2 ОД СТРАНА НА ДПТУ „СКАЈ СОЛАР“, ДОО СКОПЈЕ СОГЛАСНО НА ЧЛ. 2 И 3 ОД ОВОЈ ПРЕДДОГОВОР. ЗА СЕ ШТО НЕ Е ПРЕДВИДЕНО СО ОВОЈ ПРЕДДОГОВОР СЕ ПРИМЕНУВААТ ОДРЕБИТЕ ОД ЗОО, А ВО СЛУЧАЈ НА СПОР СТВАРНО И МЕСНО НАДЛЕЖЕН ДА ПОСТАПУВА Е ОСНОВНИОТ ГРАГАНСКИ СУД СКОПЈЕ	ПРЕДДОГОВОР ЗА КУПОПРОДАЖБА НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД 18.07.2022 ГОДИНА ЗАВЕРЕН ОД НОТАР ВЕСНА ВЕСЕЛИНОВСКА ОД ПРОБИШТИП НА ДЕН 18.07.2022 ГОДИНА ПОД УЗП БР. 2052/2022.	1116-192/2022	07.09.2022 10:35:00

Легенда на внесени шифри и кратенки:	
Шифра	Опис
11000	НИВА
17000	ШУМА
16000	ПАСИШТЕ
832	ПРАВО НА СОСОПСТВЕНОСТ

Тип	Опис
Препис	Цела содржина од имотниот лист

М.П.



Овластено лице:  
**Весна Веселиновска**  
име и презиме, потпис



Податоци за сертификатот на АКН на Р. Македонија  
Издаден на: ELEKTRONSKI SHALTER  
Издавач: Makedonski Telekom CA  
Сериски број: 5f25 9d ae  
Валиден до: 16.08.2023  
Датум и час на потпишување: 28.04.2022 во 13:58:43  
Документот е дигитално потпишан и е правно валиден



ИМОТЕН ЛИСТ број: 262 ПРЕПИС  
Катастарска општина: БУЧИШТЕ

ЛИСТ А: ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

Ред. бр.	ЕМБГ / ЕМБС	Име и презиме / Назив	Адреса / Седиште	Дел на недвижност	Правен основ на запишување	Бр. на пред. по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
1	7360886	ДПТУ „БАКА ЕНЕРџИ“, ДОО СКОПЈЕ	ЌЕМАЛ СЕЈФУЛА 7 - Б/-/, СКОПЈЕ	1/1	<p>Договор за физичка делба ОДУбр.170/19 од 07.06.2019 год. на нотар Весна Веселиновска Пробиштип.</p> <p>Договор за дар на недвижен имот оду бр.197/2019 од 08.07.2019год.</p> <p>Договор за дар на недвижен имот ОДУ бр.202/2019 од 15.07.2019г. Од нотар Весна Веселиновска.</p> <p>Договор за внесување на непарични влогови со кои се зголемува обновната главнина на друштвото Оду бр. 248/19 од 20.09.2019 год. на нотар Весна Веселиновска Пробиштип.</p> <p>Одлука за донесување на конечен предлог план УПВНМ бр 26-794/5 од 30.07.2021 год. на Општина Пробиштип, -Извод од УПВНМ бр.10-154/1 од 04.02.2022 год. на Општина Пробиштип.</p>	1113-42/2022	22.02.2022 14:09:23

ЛИСТ Б: ПОДАТОЦИ ЗА ЗЕМЈИШТЕТО (КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА) И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

Број на катастарска парцела	Викано место/улица	Катастарска			Површина во м2	Сопственост / сосопственост / заедничка сопственост	Право преземено при конверзија на податоците од стариот ел систем	Бр. на евид. лист	Бр. на пред. по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
		основен	дел	култура						
102	10	БАН КУШИЦА	зз	н	4	4951	СОПСТВЕНОСТ		1112-738/2021	10.11.2021 08:08:40
102	3	БАН КУШИЦА	зз	н	4	14851	СОПСТВЕНОСТ		1112-3/2022	11.01.2022 08:46:48
102	8	БАН КУШИЦА	зз	пс	4	95447	СОПСТВЕНОСТ		1112-731/2021	04.11.2021 11:07:20



ИМОТЕН ЛИСТ број: 262 ПРЕПИС  
Катастарска општина: БУЧИШТЕ

ЛИСТ Б: ПОДАТОЦИ ЗА ЗЕМЈИШТЕТО (КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА) И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ											
Број на катастарска парцела		Викано место/улица	Катастарска			Површина во м2	Сопственост / сосопственост / заедничка сопственост	Право преземено при конверзија на податоците од стариот ел систем	Бр. на евид. лист	Бр. на пред. по кое извршено запишување	Датум и час на запишување
основен	дел		култура	класа							
115	2	АРВЕНИК	зз	н	4	39683	СОПСТВЕНОСТ			1112-24/2022	13.01.2022 09:45:01
115	3	АРВЕНИК	зз	н	4	26457	СОПСТВЕНОСТ			1112-790/2021	07.12.2021 14:52:02
115	4	АРВЕНИК	зз	н	4	26459	СОПСТВЕНОСТ			1112-738/2021	10.11.2021 08:08:40
115	5	РДАЛИЦЕ	зз	н	4	26449	СОПСТВЕНОСТ			1112-609/2019	23.09.2019 09:46:48
115	6	АРВЕНИК	зз	н	4	9905	СОПСТВЕНОСТ			1112-860/2021	23.12.2021 07:59:59
115	7	АРВЕНИК	зз	н	4	9935	СОПСТВЕНОСТ			1112-857/2021	23.12.2021 07:24:51
115	8	АРВЕНИК	зз	н	4	9921	СОПСТВЕНОСТ			1112-858/2021	23.12.2021 07:32:52
115	9	АРВЕНИК	зз	н	4	9921	СОПСТВЕНОСТ			1112-859/2021	23.12.2021 07:48:43
116	6	ПРИЧЕВО	зз	н	7	18331	СОПСТВЕНОСТ			1112-860/2021	23.12.2021 07:59:59
15		ЧАШИЦА	ш	ш	5	1907	СОПСТВЕНОСТ			1112-609/2019	23.09.2019 09:46:48
35	1	КОСЕНИЦА	гз	гнз		976	СОПСТВЕНОСТ			1113-42/2022	22.02.2022 14:09:23
35	2	КОСЕНИЦА	зз	пс	4	26	СОПСТВЕНОСТ			1113-42/2022	22.02.2022 14:09:23
37		ЗАРАПСКА РЕКА	зз	н	6	6974	СОПСТВЕНОСТ			1112-609/2019	23.09.2019 09:46:48
45		КОСЕНИЦА	гз	гнз		4403	СОПСТВЕНОСТ			1113-387/2021	26.08.2021 14:26:31
46		КОСЕНИЦА	гз	гнз		3707	СОПСТВЕНОСТ			1113-387/2021	26.08.2021 14:26:31
55	2	КОСЕНИЦА	гз	гнз		112045	СОПСТВЕНОСТ			1113-42/2022	22.02.2022 14:09:23
55	3	КОСЕНИЦА	зз	н	5	434	СОПСТВЕНОСТ			1113-42/2022	22.02.2022 14:09:23
55	4	КОСЕНИЦА	зз	н	5	14	СОПСТВЕНОСТ			1113-42/2022	22.02.2022 14:09:23
58		КОСЕНИЦА	гз	гнз		266	СОПСТВЕНОСТ			1113-387/2021	26.08.2021 14:26:31





ИМОТЕН ЛИСТ број: 262 ПРЕПИС  
Катастарска општина: БУЧИШТЕ

Г.Промени на други стварни права и други права чие запишување е утврдено со закон, прибележување на факти од влијание за недвижностите и предбележување

Г.9. Промени во прибележувања

Г9.3.Други факти чие прибележување е предвидено со закон:

Вид на прибележување:																
ОДЛУКА																
Носител на правото на службеност (плодоуживање, употреба и домување):							ЕМБГ / ЕМБС			Адреса / Седиште						
ОПШТИНА ПРОБИШТИП							0000006013643			ПРОБИШТИП						
Број на катастарска парцела	Викано место/улица	Катастарска		Површина во м2	Број на зграда/друг објект	Влез/Кат/Број на посебен/заед			Намена на посебен/заеднички дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Отворена површина во м2	Волумен во м3	Краток опис на прибележуваеото	Правен основ на запишување	Број на предмет по кој е извршено прибележувањето	Датум и час на запишување
		Култура	Класа			Влез	Кат	Број								
55	КОСЕНИЦА	гз	гнз	112045	0								НА ДЕЛ ОД К.П.БР. 1/2, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 33, 34, 35, 42, 55/2, 967, 968 ПО ПРЕТХОДНА ДОБИЕНА СОГЛАСНОСТ ОД СТРАНА НА МИН.ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ СО АРХ.БР.24-3819/4 ОД 13.07.2021 ГОДИНА – СКОПЈЕ	ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА КОНЕЧЕН ПРЕДЛОГ ПЛАН -УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО СО ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНА Е2-КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРНА (ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА) ВО К.О.БУЧИШТЕ И КО. ПЕТРШИНО БРОЈ 26-794/5,ОД 30.07.2021 ГОДИНА ОПШТИНА ПРОБИШТИП.	1113-42/2022	22.02.2022 14:09:05



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
 АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  
 1105-1436/2022 од 28.04.2022 13:58:22



ИМОТЕН ЛИСТ број: 262 ПРЕПИС  
 Катастарска општина: БУЧИШТЕ

Г9.3.Други факти чие прибележување е предвидено со закон:																	
Вид на прибележување:																	
ПРЕДДОГОВОР ЗА КУПОПРОДАЖБА НА НЕДВИЖЕН ИМОТ.																	
Носител на правото на службеност (плодоуживање, употреба и домување):								ЕМБГ / ЕМБС			Адреса / Седиште						
ДПТУ „ЧАШИЦА СОЛАР„ ДОО СКОПЈЕ								7578121			СКОПЈЕ; БУЛЕВАР АСНОМ 72						
Број на катастарска парцела	Викано место/улица		Катастарска		Површина во м2	Број на зграда/друг објект	Влез/Кат/Број на посебен/заед			Намена на посебен/заеднички дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Отворена површина во м2	Волумен во м3	Краток опис на прибележуваето	Правен основ на запишување	Број на предмет по кој е извршено прибележувањето	Датум и час на запишување
	основен	дел	Култура	Класа			Влез	Кат	Број								
102	3	БАН КУШИЦА	33	н	4	14851	0							ПОСТОИ ПРЕДДОГОВОР ЗА КУПОПРОДАЖБА НА КЛ. БР.102/8, 102/10, 102/3, 115/2, 115/3, 115/4, 115/5, 115/6, 115/7, 115/8, 115/9, 116/8 НА ПРАВНИОТ СУБЈЕКТ ДПТУ „ЧАШИЦА СОЛАР„ ДОО СКОПЈЕ СПОРЕД УСЛОВИ ОД ЧЛ. 2 И 3 ОД ПРЕДДОГОВОРОТ. ПО ИСПОЛНУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ОД ПРЕДДОГОВОРОТ, КЕ СЕ ПРИСТАПИ КОН СКЛУЧУВАЊЕ НА ГЛАВЕН ДОГОВОР ЗА КУПОПРОДАЖБА И УПИС НА НЕДВИЖНОСТИТЕ НА ИМЕ НА КУПУВАЧОТ ВО ЈАВНАТА КНИГА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ.	ПРЕДДОГОВОР ЗА КУПОПРОДАЖБА НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД 27.04.2022 ГОДИНА ЗАВЕРЕН ОД НОТАР ВЕСНА ВЕСЕЛИНОВСКА ОД ПРОБИШТИП НА ДЕН 28.04.2022 ГОДИНА ПОД УЗП БР.1206/2022.	1116-129/2022	28.04.2022 13:41:41
102	8	БАН КУШИЦА	33	пс	4	95447	0										
102	10	БАН КУШИЦА	33	н	4	4951	0										
115	2	АРВЕНИК	33	н	4	39683	0										
115	3	АРВЕНИК	33	н	4	26457	0										
115	4	АРВЕНИК	33	н	4	26459	0										
115	5	РДАЛИЦЕ	33	н	4	26449	0										
115	6	АРВЕНИК	33	н	4	9905	0										
115	7	АРВЕНИК	33	н	4	9935	0										
115	8	АРВЕНИК	33	н	4	9921	0										
115	9	АРВЕНИК	33	н	4	9921	0										
116	6	ПРИЧЕВО	33	н	7	18331	0										



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  
1105-1436/2022 од 28.04.2022 13:58:22




ИМОТЕН ЛИСТ број: 262 ПРЕПИС  
Катастарска општина: БУЧИШТЕ

Легенда на внесени шифри и кратенки:	
Шифра	Опис
пс	Пасишта
гз	Вештачки неплодни земјишта
гнз	Градежно неизградено земјиште
ш	Шуми
зз	Плодните земјишта
н	Нива

Тип	Опис
Препис	Цела содржина од имотниот лист

М.П.



Овластено лице:  
**Весна Веселиновска**  
име и презиме, потпис



Податоци за сертификатот на АКН на Р. Македонија  
Издаден на: ELEKTRONSKI ShALTER  
Издавач: Makedonski Telekom CA  
Сериски број: 5f25 9d ae  
Валиден до: 16.08.2023  
Датум и час на потпишување: 10.11.2022 во 11:04:01  
Документот е дигитално потпишан и е правно валиден



ИМОТЕН ЛИСТ број: 3 ПРЕПИС  
Катастарска општина: БУЧИШТЕ

ЛИСТ А: ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

Ред. бр.	ЕМБГ / ЕМБС	Име и презиме / Назив	Адреса / Седиште	Дел на недвижност	Правен основ на запишување	Бр. на пред. по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
1	***	РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА		1/1		1112-304/2022	19.04.2022 14:49:04

ЛИСТ Б: ПОДАТОЦИ ЗА ЗЕМЈИШТЕТО (КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА) И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

Број на катастарска парцела	основен	дел	Викано место/улица	Катастарска		Површина во м2	Сопственост / сосопственост / заедничка сопственост	Право преземено при конверзија на податоците од стариот ел систем	Бр. на евид. лист	Бр. на пред. по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
				култура	класа						
102		5	БАЈ КУШИЦА		16000	4	7228			62 / 2014	16.09.2014 22:15:34
107			АРВАНИК		11000	6	6581			62 / 2014	16.09.2014 22:17:56
188		1	БАЈ КУШИЦА		11000	5	2450			62 / 2014	16.09.2014 22:17:57
202			БАЈ КУШИЦА		16000	4	3714			62 / 2014	16.09.2014 22:16:25
351		1	СЕЛО	гз	зпз 1		647	СОПСТВЕНОСТ		1113-51/2022	10.03.2022
351		1	СЕЛО	зз	н	4	1980	СОПСТВЕНОСТ		1113-51/2022	10.03.2022
353			СЕЛО	гз	гиз		1411	СОПСТВЕНОСТ		1113-7289/2016	14.10.2016
353			СЕЛО	гз	зпз 1		95	СОПСТВЕНОСТ		1113-7289/2016	14.10.2016
353			СЕЛО	гз	зпз 2		111	СОПСТВЕНОСТ		1113-7289/2016	14.10.2016
353			СЕЛО	гз	зпз 3		47	СОПСТВЕНОСТ		1113-7289/2016	14.10.2016
353			СЕЛО	гз	зпз 4		169	СОПСТВЕНОСТ		1113-7289/2016	14.10.2016
353			СЕЛО	гз	зпз 5		440	СОПСТВЕНОСТ		1113-7289/2016	14.10.2016
353			СЕЛО	гз	зпз 6		321	СОПСТВЕНОСТ		1113-7289/2016	14.10.2016
353			СЕЛО	гз	зпз 7		151	СОПСТВЕНОСТ		1113-7289/2016	14.10.2016
353			СЕЛО	гз	зпз 8		9	СОПСТВЕНОСТ		1113-7289/2016	14.10.2016
38			ЗАРАПСКА РЕКА		16000	4	1995		831	62 / 2014	16.09.2014 22:16:24
422			СЕЛО	гз	зпз 1		756	СОПСТВЕНОСТ		1113-51/2022	10.03.2022



ИМОТЕН ЛИСТ број: 3 ПРЕПИС  
Катастарска општина: БУЧИШТЕ

**ЛИСТ Б: ПОДАТОЦИ ЗА ЗЕМЈИШТЕТО (КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА) И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ**

Број на катастарска парцела		Викано место/улица	Катастарска		Површина во м2	Сопственост / сосопственост / заедничка сопственост	Право преземено при конверзија на податоците од стариот ел систем	Бр. на евид. лист	Бр. на пред. по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување	
основен	дел		култура	класа							
422		СЕЛО	зз	н	4	2143	СОПСТВЕНОСТ			1113-51/2022	10.03.2022
43		ЗАРАПСКА МЕГЈА		11000	5	9600		831		62 / 2014	16.09.2014 22:13:12
605	6	БАВЧИ		11000	3	1719		831		62 / 2014	16.09.2014 22:17:57
68		МАГЛЕНИЦА		16000	4	697		831		62 / 2014	16.09.2014 22:14:51
74		МАГЛЕНИЦА		17000	5	1309		831		62 / 2014	16.09.2014 22:17:56
753		ГЕРЕН		11000	6	7074		831		62 / 2014	16.09.2014 22:15:35
806	1	МЕГНЕНИЦА		11000	5	1670		831		62 / 2014	16.09.2014 22:18:39
83		МАГЛЕНИЦА		15000	4	770		831		62 / 2014	16.09.2014 22:16:24
84		МАГЛЕНИЦА		11000	5	1797		831		62 / 2014	16.09.2014 22:17:12
87		МАГЛЕНИЦА		16000	4	1443		831		62 / 2014	16.09.2014 22:16:25

**Г.Промени на други стварни права и други права чие запишување е утврдено со закон, прибележување на факти од влијание за недвижностите и предбележување**

**Г.9. Промени во прибележувања**



ИМОТЕН ЛИСТ број: 3 ПРЕПИС  
Катастарска општина: БУЧИШТЕ

Г9.3.Други факти чие прибележување е предвидено со закон:																	
Вид на прибележување:																	
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ДРЖАВНО ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ.																	
Носител на правото на службеност (плодоуживање, употреба и домување):										ЕМБГ / ЕМБС		Адреса / Седиште					
НАКОВ КИРИЛ										1609983490032		ПРОБИШТИП; ИЛИНДЕНСКА 25					
Број на катастарска парцела	Викано место/улица		Катастарска		Површина во м2	Број на зграда/друг објект	Влез/Кат/Број на посебен/заедн			Намена на посебен/заеднички дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Отворена површина во м2	Волумен во м3	Краток опис на прибележувањето	Правен основ на запишување	Број на предмет по кој е извршено прибележувањето	Датум и час на запишување
			Култура	Класа			Влез	Кат	Број								
основен	дел																
84	0	МАГЛЕНИЦА		11000	5	1797	0							КИРИЛ НАКОВ ОД ПРОБИШТИП ИМА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ НА КП. БР. 84 СО ПОВРШИНА ОД 1796 М2 И НА КП. БР. 188/1 СО ПОВРШИНА ОД 2396 М2 НА ВРЕМЕТРАЕЊЕ ОД 15 ГОДИНИ ПОЧНУВАЈКИ ОД 21.12.2012 ГОДИНА СОГЛАСНО ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ БР. 555/12 ОД 06.11.2012 ГОДИНА НА ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ГЕО-СИГМА ДОО ШТИП И СО ГОДИШНА ЗАКУПНИНА ОД 468 ДЕНАРИ.	ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ БР. 22-10726/1 ОД 09.10.2012 ГОДИНА СКЛУЧЕН ПОМЕГУ МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО СКОПЈЕ КАКО ЗАКУПОДАВАЧ И КИРИЛ НАКОВ ОД ПРОБИШТИП КАКО ЗАКУПЕЦ.	1116-18/2013	25.11.2013 13:31:38
188	1	БАЈ КУШИЦА		11000	5	2450	0										

Легенда на внесени шифри и кратенки:	
Шифра	Опис
17000	ШУМА
11000	НИВА
831	ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ
гиз	градежно изградено земјиште
зпз	Земјиште под зграда
гз	Вештачки неплодни земјишта
15000	ЛИВАДА
16000	ПАСИШТЕ
зз	Плодните земјишта
н	Нива
***	СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ, ЕМБГ/ЕМБС ПРЕТСТАВУВА ЛИЧЕН

Тип	Опис
Препис	Цела содржина од имотниот лист



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

1105-3633/2022 од 10.11.2022 11:03:41



ИМОТЕН ЛИСТ број: 3 ПРЕПИС  
Катастарска општина: БУЧИШТЕ

Легенда на внесени шифри и кратенки:	
Шифра	Опис
	ПОДАТОК И ПОРАДИ ТОА ИСТИОТ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРИКАЖЕ

Тип	Опис
Препис	Цела содржина од имотниот лист

М.П.



Овластено лице:

**Дистрибутивен систем на АКН**

име и презиме, потпис



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНА ПРОБИШТИП  
Бр.10-9/63 од 02.09.2022 год.  
Пробиштип


Одделението за урбанизам на Општина Пробиштип, по барање на ДПТУ „СКАЈ СОЛАР,, ДОО Скопје со седиште ул.„Иван Аговски“ бр.11-1/10, Скопје – Карпош, врз основа на член 102 став 1 од Законот за општата управна постапка („Сл. весник на РМ,, бр.124/15), ја издава следната:

## П О Т В Р Д А

СЕ ПОТВРДУВА дека парцелите КП.бр.60/9, КП.бр.54/1, КП.бр.60/10, КП.бр.116/4, КП.бр.116/3, КП.бр.116/2, КП.бр.60/3, КП.бр.116/9, КП.бр.41, КП.бр.44/2, КП.бр.40, КП.бр.39, КП.бр.116/5, КП.бр.37, КП.бр.38, КП.бр.43, КП.бр.55/1, КО Бучиште и КП.бр.1512/4, КП.бр.1512/5, КП.бр.1512/3, КП.1512/2, КП.бр.1503, КО Петршино, Општина Пробиштип, се наоѓаат ВОН границите на градежниот опфат на с.Петршино и с.Бучиште и за истите парцели Општина Пробиштип досега нема донесено важечка урбанистичка планска документација.

Изготвил:К.Пешова

ОПШТИНА ПРОБИШТИП  
Одделение за урбанизам,  
Раководител,  
Бранко Станојковски, дги





**ПРЕДЛОГ ПРОЕКТНА ПРОГРАМА**  
**за**  
**Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план**  
**за уредување на земјиште со намена**  
**Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани**  
**(фото-напонски панели за производство на**  
**електрична енергија кои се градат на земјиште)**  
**на КП 37, 38, 39, 40 и КП 41, КО Бучиште**  
**општина Пробиштип**

**ВОВЕД**

Изработка на Предлог проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 37, 38, 39, 40 и КП 41, КО Бучиште - општина Пробиштип е законска обврска по Член 62 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.весник на РСМ бр. 32/20).

Основна цел на секое општество е да обезбеди здрава, хумана и функционална средина за живеење и работа. Реализација на просторот се остварува преку реализација на урбанистички планови и урбанистичко проектни документации. За да се испланира квалитетен простор кои ќе има своја реализација треба да се анализира постојната состојба, плановите од повисок ред и да се даде предлог концепт на организација на просторот кој ќе овозможи негова реализација.

Цел на изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 37, 38, 39, 40 и КП 41, КО Бучиште - општина Пробиштип е да се оформи градежна парцела за изградба на фотоволтаична централа за производство на електрична енергија што преставува стратешки потег во обезбедување на енергетска независност како и зачувување на земјиштето од загадување. Фотоволтаичните централи со својот технолошки процес на производство на електрична енергија не влијаат на загадување на човековата околина.

Урбанистичкиот проект ќе се изработи врз основа на методологија и содржина која произлегува од член 58, 59, 60, 61 и 62 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.весник бр.32/20) и член 58, 59, 60, 61 и 62 од Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. весник бр.225/20, 219/21 и 104/22).

## 1. ОПИС НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ

Проектниот опфат е надвор од границите на урбанистички планови и урбанистичко плански документации за што општина Пробиштиш има издадено Потврда (бр.10-9/63 од 02.09.2022).

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 37, 38, 39, 40 и КП 41, КО Бучиште - општина Пробиштиш ќе се изработи врз основа на Услови за планирање на просторот кои произлегуваат од Просторен план на РМ.

Апроксимативна површина на проектен опфат е 3.40ха.

Границата на проектниот опфат е прикажана со линија која ги поврзува сите прекршни точки по X и Y координати:

X=7597699.4400	Y=4644209.4100	X=7597404.2300	Y=4644395.8700
X=7597648.9400	Y=4644129.1400	X=7597402.6700	Y=4644402.4300
X=7597626.3100	Y=4644134.8000	X=7597424.1000	Y=4644438.0700
X=7597606.0700	Y=4644135.8300	X=7597424.1000	Y=4644438.0700
X=7597566.9600	Y=4644136.8200	X=7597441.5300	Y=4644432.7200
X=7597524.7500	Y=4644136.4800	X=7597536.1800	Y=4644335.2100
X=7597530.3000	Y=4644165.7500	X=7597541.8400	Y=4644348.4300
X=7597545.2200	Y=4644195.2700	X=7597557.9200	Y=4644349.0400
X=7597559.9700	Y=4644216.3800	X=7597585.4400	Y=4644325.6500
X=7597473.1600	Y=4644284.0900	X=7597626.8300	Y=4644280.8500
X=7597481.5300	Y=4644300.9000	X=7597612.1200	Y=4644261.2400
X=7597429.2000	Y=4644338.9600	X=7597649.7500	Y=4644233.2400
X=7597429.2000	Y=4644338.9600	X=7597699.4400	Y=4644209.4100

Граница на проектниот опфат е:

- Североисток: КП 1514/1 КО Петршино
- Југоисток: КП 36, КО Бучиште
- Југ: КП 42, КО Бучиште
- Запад: КП 549, 548, 547, 553 КО Бучиште

Во граници на проектниот опфат нема постојни објекти.

## 2. ПРОЕКТНИ БАРАЊА ЗА ГРАДБИТЕ ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ

При изработка на УП ќе се почитува намената на земјиштето дозволена по Решението за услови за планирање на просторот издадени од Министерството за животна средина и просторно планирање.

Пристап до новоформираната парцела е од постојан некатегоризиран пат КП 42, КО Бучиште од јужна страна.


Со планирање на нова градежна парцела ќе се овозможи задоволување на потребите за изградба на фотоволтаична централа со моќност до 10MW.

## 3.ПРОЕКТНИ БАРАЊА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА

Во граници на проектниот опфат се планираат подземни кабли за потребите на фотоволтаична централа. Подземните кабли може да се водат и надвор од површината за градба.

Со друг вид на урбанистичка планска/проектна документација ќе се планира инфраструктура за приклучување на фотоволтаичната централа на постојната електродистрибутивна мрежа.

Изработувач:

  
Мила Искреновиќ

  
СКАЈ СОЛАР ДОО Скопје  
Управител  
Александар Влахо





## **2. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТНИОТ КОНЦЕПТ НА УРБАНИСТИЧКОТО РЕШЕНИЕ ВО ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА, ВО КОЈА Е УТВРДЕН ПРОСТОР ОПРЕДЕЛЕН СО ГРАДЕЖНИ ЛИНИИ ВО КОЈ МОЖЕ ДА СЕ ПОСТАВУВААТ ПОВЕЌЕ ГРАДБИ**

Согласно Член 58 став 6 од Закон за урбанистичко планирање (Сл. весник на РСМ 32/2020) Урбанистички проект може да се изработува и за поединечни градби за коишто непостојат услови и/или економска оправданост за донесување на урбанистички план согласно овој закон, а постои соодветен или некатегоризиран сообраќаен пристап во кој случај урбанистичкиот проект се изработува врз основа на прибавени услови за планирање на просторот.

Пристапот до проектниот опфат е од некатегоризиран пат КП 42, КО Бучиште (дпнз) од јужна страна .

Согласно Член 59 став 6 точка 13 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.весник бр.32/2020):

(6) Со урбанистички проект од член 58 став 6 на овој закон, се уредуваат поединечни градби, односно група на градби, инфраструктура, опрема и партери вон населени места за којшто непостојат услови и/или економска оправданост за донесување на урбанистички план како што се:

13. други поединечни градби вон опфат од урбанистички планови

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 37, 38, 39, 40 и дел од КП 41, КО Бучиште - општина Пробиштип ќе се изработи во согласност со Услови за планирање на просторот за поставување на површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 37, КП 38, КП 39, КП 40 и КП 41, КО Бучиште - општина Пробиштип кои произлегуваат од Просторниот план на РМ (тех.бр. У60022 од декември 2022) и потребите и можностите на идните корисници, а се во согласност со законските регулативи.

Цел на изработката на урбанистички проект е да се формира една градежната парцела со намена Е1.13 - површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) КП 37, 38, 39, 40 и дел од КП 41, КО Бучиште - општина Пробиштип. Проектниот опфат се наоѓа јужно од градот Пробиштип во КО Бучиште , општина Пробиштип.

Светска тенденција е да се користат алтернативни извори за производство на електрична енергија. Цел на изработување на УП е да се оформи градежна парцела за изградба на фотоволтаична електрана за производство на електрична енергија што преставува стратешки потег во обезбедување на енергетска независност како и зачувување на земјиштето од загадување. Фотоволтаичната централа со својот незагадувачки технолошки процес на производство на електрична енергија и профитабилност позитивно ќе влиае на економскиот развој на општината, а нема да влијае на загадување на човековата околина.

Изборот за локација за ваков вид на намена на земјиштето е резултат на анализа дека со планираните градби не би се влијаело на постојното соседно земјоделско земиште и можноста земјиштето во граница на проектен опфат да се врати во првобитната состојба по експлатациониот период на фотоволтаичната централа.

Произведената електрична енергија ќе биде дистрибуирана во рамките на веќе постоечките системи со планирање на инфраструктура за приклучок која ќе биде планирана со друга планско-проектна документација.

Новопланираната површина за градба е планирана 3м од границата на градежната парцела према соседните катастарски парцели. Планирана е една катна височина–П. Височината на градење е до максимално 6м во зависност од изборот на опремата што ќе биде вградена.

### Нумерички показатели

<b>НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ</b> од Документациона основа и Планска документација			
		Документациона основа	Планска документација
1	ПЛАНСКИ ОПФАТ	33 156m <sup>2</sup> (100%)	33 156m <sup>2</sup> (100%)
2	НЗ – НЕИЗГРАДЕНО ЗЕМЈИШТЕ	33 156m <sup>2</sup> (100%)	/
3	Е1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште)	/	33 156m <sup>2</sup> (100%)
4	ПОВРШИНА ПОД ГРАДБА	/	30 132m <sup>2</sup>
5	КАТНОСТ	/	П
6	КОТА НА ГРАДБА	/	6м
7	ВКУПНО ПЛАНИРАНА ПОВРШИНА ПО КАТОВИ	/	30 132m <sup>2</sup>
8	ПРОЦЕНТ НА ИЗГРАДЕНОСТ НА ЗЕМЈИШТЕТО	0%	91%
9	КОЕФИЦИЕНТ НА ИСКОРИСТЕНОСТ НА ЗЕМЈИШТЕТО	0.00	0,91

### **2.2 Внатрешни сообраќајници и начин на обезбедување на потребен број на паркинг места**

#### **Сообраќајно и нивелациско решение**

##### **▪ Сообраќајно решение**

Пристапот до проектниот опфат е од некатегоризиран пат КП 42,КО Бучиште (дпнз)од јужна страна .

#### **Нивелациско решение**

Се почитува нивелација на некатегоризираниот пат од јужна страна на проектниот опфат.

#### **Паркирање**

Паркирањето ќе биде решено во граници на градежната парцела.

Планирани се три паркинг места за потребите на градбите во рамките на градежната парцела.

### **2.3 Партерно решение со хортикултура**

Согласно Член 203 став 1 од Законот за енергетика (Сл. Весник бр.96/2018) не се дозволува изградба и изведување на други работи, засдување на растенија и дрвја на земјиште под, над и покрај енергетски објекти, уреди и постројки, со кои се нарушува процесот на производство, пренесување и дистрибуција на енергија или се загрозува безбедноста на луѓето и имотот.

Согласно наманата на просторот не се предвидува партерно и хортикултурно уредување.

## **2.4 Водови и инсталации на инфраструктурите**

### **▪ Хидротехничка инфраструктура**

#### **Водоводна мрежа**

Согласно со намената на просторот не се предвидува водоснабдување.

#### **Фекална канализација**

Согласно со намената на просторот не се предвидува фекална канализација.

#### **Атмосферска канализација**

Прифаќање и одведување на атмосферските отпадни води на локалитетот ќе биде во градежната парцела.

### **▪ Електро-енергетска инфраструктура**

За потребите на градежната парцела во рамките на површината за градба е дозволено планирање на ТС, која ќе се приклучи на постојна или планирана електроенергетската инфраструктура.

### **▪ Телекомуникациска инфраструктура**

Согласно со намената на просторот не се предвидува телекомуникациска инфраструктура.

### **▪ Гасоводна инфраструктура**

Согласно со намената на просторот не се предвидува гасоводна инфраструктура.



### 3. ДЕТАЛНИ УСЛОВИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ГРАДЕЊЕ

Урбанистичкиот проект е изработен согласно Законот за урбанистичко планирање (Сл.весник на РСМ бр.32/2020), и Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.весник на РСМ бр. 225/20 , 219/21 и 104/22).

Деталните услови за проектирање и градење важат за целата површина на градежната парцела 1 (КП 37, КП 38, КП 39, КП 40 ,КП 41, КО Бучиште).

**Граница на проектен опфат на урбанистички проект** - полигон на урбанистички проект што комплетно припаѓа во границата на плански опфат на урбанистички план *или сама за себе претставува полигон вон опфат на урбанистички план.*

**Границата на градежна парцела** е регулаторна линија со симетрично правно дејство и просторни последици: од двете страни на вертикалната површина по која се протега просторната граница на регулацијата се наоѓа земјиште за поединечна градба чиешто носители на правото на градба имаат по правило исти и меѓусебе симетрични права што треба да гарантираат колку што може порамноправен и хармонизиран планерски третман на соседните градежни парцели.

**Градежна парцела** е ограничен дел од градежно земјиште со ист носител на правото на градење, и претставува најмала и неделлива просторна единица на градежното земјиште. Градежната парцела е ограничена со регулаторни линии – регулациона линија и граница на градежна парцела.

Градежната парцела се состои од една или повеќе катастарски парцели или делови од катастарски парцели.

**Градежна парцела – нумерација** - бројка - нумерација на градежна парцела.

**Површина за градење** претставува дел од градежна парцела ограничена со градежна линија на кој се утврдуваат услови за градење на градба.

**Градежна линија** е планска одредба која претставува граница на дозволеното градење односно ја дефинира просторната диспозиција на идната градба и просторна граница до која градбата може да се гради.

**Максимална височина на градбата** е планска одредба со која во урбанистички проект се утврдува најголемата дозволена височина на градбата.

Максималната височина на градбата се одредува:

- како висина на вертикалната рамнина чијшто пресек со теренот се совпаѓа со градежната линија изразена во метри

**Намена на земјиштето** подразбира начинот на употреба на земјиштето и на градбите согласно дејностите и активностите што се вршат и одвиваат во нив, на површина на земјиштето, под и над површината на земјиштето, што клучно влијае на начинот на уредувањето на земјиштето, изградбата на градбите, како и на просторот потребен за нивното одвивање и функционирање.

**Комплементарна намена** е намена што во една градежна парцела и една градба ја дополнува и служи исклучиво за функционирање на основната намена утврдена со урбанистичкиот план.

**НЗ – неизградено земјиште**

**Е1 – Сообраќајни, линиски и други инфраструктури**

**Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште)**

**Е1.8 – Инфраструктури за пренос на електрична енергија (трансформаторска станица)**

**Процент на изграденост на земјиштето (P)** е урбанистичка величина која ја покажува густината на планираната изграденост, односно колкав дел од градежното земјиште е зафатен со површини за градење.

**Коефициент на искористеност на земјиштето** се пресметува како однос помеѓу вкупно планираната површина по катови, односно збирот на површините на сите планирани надземни катови и вкупната површина на градежното земјиште во пресметковната просторна единица, изразен со рационален број до две децимали.

**Напомена 1:** Приклучокот од ТС до приклучок на мрежа ќе се испланира со друга Урбанистичко проектна / планска документација.

**Напомена 2:** Доколку при реализација на проектот се појави археолошко наоѓалиште, треба да се постапи во согласност со одредбите од член 65 од Законот за заштита на културно наследство (Сл. весник на РМ бр. 20/04, 71/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16 и 11/18).

**Напомена 3:** Доколку при реализацијата на Урбанистичкиот проект, потребни се одредени измени на Идеен проект или е потребно усогласување на Идејниот проект со Законот за градење, се изработува нов Идеен проект во согласност со урбанистичките параметри од овој Урбанистички проект и во согласност со законската регулатива од областа на градењето.

Сите параметри за уредување на просторот на проектниот опфат кои не се опфатени во приложените детални услови за проектирање и градење ќе бидат во согласност со Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.весник на СРМ бр. 225/20, 219/21 и 104/22).

## **Градежна парцела 1 (КП 37, КП 38, КП 39, КП 40 и дел од КП 41, КО Бучиште)**

### **Намена на земјиште:**

#### *Основна класа на намена*

- **Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) до 10 MW**

#### *Комплементарна намена*

- **Е1.8 – Инфраструктури за пренос на електрична енергија (трансформаторска станица)**

Во граници на површината за градба ќе се испланира површинска соларна и фотоволтаична електрана (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) до 10 MW со сите пропратни објекти за нејзино функционирање.

### **Урбани параметри на ниво на градежна парцела 1**

- |                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| • Површина на градежна парцела        | 33 156m <sup>2</sup> |
| • Површина за градба                  | 30 132m <sup>2</sup> |
| • Вкупна планирана површина по катови | 30 132m <sup>2</sup> |
| • Процент на изграденост              | 91%                  |
| • Коефициент на искористеност         | k=0,91               |
| • Катност                             | П                    |
| • Кота на градба                      | 6m                   |

### **Сообраќај**

Пристапот до проектниот опфат е од некатегоризиран пат КП 42, КО Бучиште (дпнз) од јужна страна .

### **Паркирање во градежна парцела**

Паркирањето ќе биде решено во граници на градежната парцела.

Се планираат 3 паркинг место за лесни возила.

## 4.МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА

### **4.1 Животната средина**

Основна намена на просторот во граници на проектниот опфат е Е1.13 - површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште).

Водата, почвата и воздухот се едни од најчувствителните и најдолгомеморираните медиуми кои го паметат загадувањето и го рефлектираат во долг временски период во околината поради што треба најригорозно да се почитуваат и заштитат. При планирање потребно е да се овозможат услови за заштита на почвата, водата, воздухот и да се обезбеди заштита од бучава.

- ***Загадување на почвата и водите и мерки за заштита***

Со оглед на намената на просторот Е1.13 - површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) не постои загадување на почвата и водите.

- ***Аерозагадување и загадување од отпадни материјали и мерки за заштита***

Со оглед на намената на земјиштето нема аерозагадување

- ***Извори на бучава и вибрации и мерки на заштита***

Со оглед на намената на земјиштето нема извори на бучава.

### **Техничко-технолошки катастрофи**

Во граници на проектниот опфат во случај на технички проблеми на опремата се активира систем за автоматско исклучување на централата.

### **Радиолошка, хемиска и биолошка заштита**

Со оглед на намената на просторот Е1.13 - површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште)не постои радиолошко, хемиско и биолошко загадување.

### **4.2 Заштита и спасување**

#### **Повредливост од пожар**

Пристапот до проектниот опфат е од некатегоризиран пат од јужна страна.

Заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материји опфаќа мерки и активности од нормален, оперативен, организационен, надзорен, технички, образовен, воспитен и пропаганден карактер. Заштита и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материји се планира, организира и спроведува во сите средини, објекти и места со превентивни и оперативни мерки. Превентивни мерки за заштита и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материји, се активности кои се планираат и спроведуваат со просторно и урбанистичко планирање и со примена на технички нормативи при проктирање и изградба на објектите. Оперативни мерки за заштита и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материји, се активности за откривање, спречување на ширење и гасење на пожари и експлозии, утврдување на причините за настанување на пожари и експлозии, како и давање помош при одстранување на последиците предизвикани од пожари, експлозии и опасни материји.

Планирањето и изработка на техничка документација треба да е во согласност со Законот за заштита и спасување (Службен весник на РМ, бр.36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18), и Правилник за мерки за заштита од пожари, експлозии и опасни материји (Сл. Весник 32/11).

Сообраќајниот систем во локалитетот треба да овозможува лесен пристап на пожарни возила до објекти. При конципирање на сообраќајот да се планира непречено движење на пожарни возила. Сообраќајниците да се така планирани да овозможуваат непречен пристап

на пожарни возила до објектите и да се со доволна широчина (3,5м за еднонасочен сообраќај, односно 6м за двонасочен сообраќај), за да се овозможи лесна подготовка и ставање во дејство на потребната опрема за борба против пожарот и спасување на луѓето. Ивичниците на пристапниот пат треба да бидат со височина не поголема од 7см и закосени поради лесен пристап на пожарни возила до објектот, а коловозна конструкција на пристапот да се димензионира на осовниски притисок од најмалку осум тони. Ако пристапниот пат поминува низ пропусти, надвозници и др. отвори, минимална димензија на светлиот отвор на проодот се: 3,5м широчина и 4,5м височина. Отвори кои се наоѓаат во кривина, минимална димензија на светлиот отвор на проодот се: 4,0м широчина и 4,5м височина.

При проектирањето на новопланирани објекти, во документацијата да биде решена и громобранска инсталација со цел да нема појава на зголемено пожарно оптеретување на новопланираните објекти.

### **Природни катастрофи**

При планирање на просторот мора да се почитуваат природните сили: земјотрес, поплави, силни ветрови, снег, наноси, лавини, лизгање, одронување на терен и други природни сили кој можат да влијаат на безбедноста на просторот. За заштита од природните непогоди се преземаат низа мерки за нивно спречување при изработка на планската документација на планираните градби и димензионирање на градбите од аспект:

- **Сеизмички ризик**

Според инженерско - геолошките услови, теренот, според стабилноста, е категоризиран како претежно нестабилен каде се можни појави на сите деформации во природни услови, или при делувањето на човекот. Од досега набљудуваните земјотреси, планскиот опфат се наоѓа во подрачје каде се очекуваат земјотреси со јачина од 5.5° до 6.0° по Рихтер, односно 8° по Меркалијева скала. Овие услови налагаат потреба од строго почитување на условите за асеизмичка градба на објектите и инфраструктурата.

Намалување на сеизмичкиот ризик може да се изврши со примена на соодветни економски мерки за заштита на создадените вредности, односно задолжителна примена на нормативно-правна регулатива, со која се уредени постапките, условите и барањата за постигнување на технички конзистентен и економски одржив степен на сеизмичка заштита, кај изградбата на новите градби.

Фотоволтаична централа во случај на земјотрес не може да создаде хаварија на околината, освен штета на самата инфраструктура која потоа може да се санира.

- **Заштита и спасување од урнатини**

Густијата на објектите односно нивното растојание е планирано во доменот на сеизмичко проектирање, со висини на објекти при чие рушење (H/2 од висина на објектот) не би го довеле во прашање протокот на сообраќајницата. До новопланираната парцела се пристапува со моторни возила од новопланиран некатегоризиран пат. Максимална висина на планираните објекти е 6м додека, површината за градба према соседните катастарски парцели и пристапниот пат е 3м. Рушењето на новопланираните објектите не го попречува пристапот од некатегоризиран пат на возила за помош и евакуација до градежната парцела. Организацијата и спроведувањето на спасувањето од урнатини, се утврдуваат во рамките на системот за заштита и спасување, се уредува со Уредбата за спроведување и спасување од урнатини (Сл.весник на РМ бр. 98/05).

- **Заштита и спасување од поплави**

Заштитата и спасувањето од поплави опфаќа регулирање на водотоците, изградба на заштитни градби, набљудување и санирање на оштетени делови на заштитните градби, набљудување на состојбите на водотоците и високите бранови, заштитните градби и околината, обележување на висинските коти на плавниот бран, навремено известување и тревожење на населението во загрозеното подрачје и негова евакуација и спасување, како и учество на санирање на последиците предизвикани од поплавата.

- **Метеоролошки ризик**

Се манифестираат како врнежи, град, луњи, ветрови и магли.

Како посебна мерка за заштита од силни ветрови покрај комуникациите преставува и изборот на вегетацијата.

### **Воени разурнувања**

Фотоволтаичните центри се цел на воено разурнување. При нивна изградба треба да се применуваат мерки за заштита и спасување. Тоа опфаќа пред се изградба на објекти отпорни на сеизмички дејствија, регулирање на водотеците и изградба на систем на одбранбени насипи, обезбедување на противпожарни пречки, изградба на објекти за заштита и изградба на потребната инфраструктура.

За ефикасна заштита на населението и материјалните добра, задолжително треба да се обезбедат средства за обука за примена на средствата за заштита и спасување, за тоа предвидените центри во согласност со:

Законот за одбрана (Сл.весник на Р.М. бр.42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11, 185/11 и 215/15), Законот за заштита и спасување (Сл.весник на Р.М. бр.36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18), Законот за управување со кризи (Сл.весник на Р.М. бр.29/05, 36/11, 41/14, 104/15, 39/16 и 83/18)

### **Прва медицинска помош**

Прва медицинска помош опфаќа преземање на мерки и активности за укажување на прва медицинска помош со стандарди и прирачни средства на местото на повредување – заболувањето, медицинска тријажа на повредените и заболените и транспорт до најблиските здравствени установи. Временскиот рок за дејствување на возилата за брза помош за овој проект опфат во реонот на амбуланта би изнесувал од 20 до 25 мин. Заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло опфаќа превентивни и оперативни мерки за заштита на животните и производите од животинско потекло од дејствата на природните непогоди, епидемии и други несреќи. Превентивните мерки за заштита и спасување на животните и производи од животинско потекло ги спроведуваат надлежни органи и институции во нивно секојдневно работење.

Во спроведување на оперативни мерки, покрај надлежни органи и институции учествува и Дирекција со своите единици и тимови, со укажување на прва ветеринарна помош на повреден, заболел и контаминиран добиток со стандардни и прирачни средства на местото на повредувањето и транспорт.

### **Заштита при работа**

Влијанија поврзани со работната сила се идентификувани како влијанија врз здравјето и безбедноста на работниците.

Со цел да се минимизираат негативните влијанија врз работната сила ќе се преземат следните мерки за заштита:

- ангажирање на квалификувани работници, како и нивна континуирана обука.

#### **4.3 Обезбедување на пристап за лица со инвалидност**

Во третманот на пешачките површини, ако има планирано движење на лица со инвалидитет помеѓу панелите, тие треба да се испланираат да не претставуваат архитектонска бариера.

#### **4.4 Заштита на природно наследство и културно историско наследство**

Од Министерство за животна средина – Сектор за природа на РСМ не се добиени податоци, испратено е барање преку системот е – урбанизам (ПИМ постапка бр. 47062 од 07.11.2022).

Од Заклучните согледувања на Услови за планирање на просторот за поставување на површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 37, КП 38, КП 39, КП 40 и КП 41, КО Бучиште - општина Пробиштип кои произлегуваат од Просторниот план на РМ – изработени од Агенцијата за планирање на просторот на РМ(тех.бр. Y60022 од декември 2022). за Заштита на природното наследство:

„Согласно Студијата за заштита на природното наследство, изработена за потребите на Просторниот план ана РМ, на просторот за поставување на површински соларни и фотоволтаични електрани (фотонапонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште), КО Бучиште, Општина Пробиштип, нема регистрирано ниту евидентирано природно наследство.

Доколку при изработка на документацијата на предметниот простор или при уредување на просторот се дојде до одредени нови сознанија за природно наследство кое би можело да биде загрошено со урбанизација на овој простор, потребно е да се предвидат соодветни мерки за заштита на природното наследство согласно Законот за заштита на природата.

Според добиени податоци и информации од Управа за заштита на културно наследство – **Министерство за култура на РСМ** РСМ (бр.17-2904/2 од 17.11.2022) во граници на проектниот опфат нема заштитени добра ниту добра за кои основано се претпоставува дека претставуваат културно наследство.

Доколку при реализација на планот се појави археолошко наоѓалиште треба да се постапи во согласност со одредбите од член 65 од Законот за заштита на културно наследство(Сл. Весник на РМ бр. 20/04, 71/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16, 11/18 и 20/19).

## **ПРИЛОЗИ КОН ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ**

- **Услови за планирање на простор**
- **Податоци и информации од јавни институции**
- **Геодетски елаборат за ажурирана геодетска подлога**







## СЕКТОР ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Арх.бр. УП1-15 2451/2022

Дата: .....2.1.-12-2022

Врз основа на член 88 од Законот за општа управна постапка (“Службен весник на Република Македонија” бр. 124/15), како и врз основа на член 42, став 1 и став 9 од Законот за урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” бр. 32/20), а во врска со член 4, став 3 од Законот за спроведување на Просторниот план на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 39/04), министерот за животна средина и просторно планирање, го донесе следното:

## РЕШЕНИЕ

## за Услови за планирање на просторот

- Со ова Решение на Општина Пробиштип ѝ се издаваат **Услови за планирање на просторот за поставување на површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште), на КП 37, КП 38, КП 39, КП 40 и КП 41, КО Бучиште, Општина Пробиштип.** Предвидената моќност на површинските соларни и фотоволтаични електрани е до 10 MW. Вкупната површина на планскиот опфат изнесува 3,4 ха.
- Условите за планирање на просторот од точка 1 на ова Решение, изработени од Агенцијата за планирање на просторот со **тех. бр. Y60022** се составен дел на Решението.
- Условите за планирање на просторот за поставување на површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште), на КП 37, КП 38, КП 39, КП 40 и КП 41, КО Бучиште, Општина Пробиштип содржат општи и посебни одредби, насоки и решенија и **заклучни согледувања со обврзувачка активност** од планската документација од повисоко ниво и графички прилози кои претставуваат Извод од планот.
- Со цел да се обезбеди заштита и унапредување на животната средина при изработка на планската документација потребно е да се почитуваат одредбите пропишани во Законот за животна средина (“Службен весник на РМ” бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18) како и подзаконските акти донесени врз основа на истиот.

## ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Општина Пробиштип, врз основа на член 42, став 1 од Законот за урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” бр. 32/20), поднесе барање преку е-урбанизам, со број на постапка УПП 47199 од 11.11.2022 год., до Агенцијата за

планирање на просторот за издавање на Услови за планирање на просторот за поставување на површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште), на КП 37, КП 38, КП 39, КП 40 и КП 41, КО Бучиште, Општина Пробиштип.

Согласно член 42, став 8 од истоимениот закон, Агенцијата за планирање на просторот ги изработи Условите за планирање на просторот за поставување на површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште), на КП 37, КП 38, КП 39, КП 40 и КП 41, КО Бучиште, Општина Пробиштип и ги достави до Министерството за животна средина и просторно планирање под бр. УП1-15 2451/2022 од 19.12.2022 година.

**Условите за планирање на просторот за поставување на површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште), на КП 37, КП 38, КП 39, КП 40 и КП 41, КО Бучиште, Општина Пробиштип претставуваат влезни параметри и смерници при планирањето на просторот и поставувањето на планските концепции и решенија по сите области релевантни за планирањето на просторот.**

Заклучните согледувања, дефинирани во Условите за планирање на просторот кои произлегуваат од Просторниот план на Република Македонија претставуваат обврзувачки активности во понатамошното планирање на просторот.

Врз основа на горенаведеното, а согласно член 88 од Законот за општа управна постапка ("Сл. весник на Република Македонија" бр. 124/15), Министерството за животна средина и просторно планирање го донесе ова Решение и одлучи како во диспозитивот.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против решението за услови за планирање на просторот може да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок од 15 дена од приемот на решението.



ПО ОВЛАСТУВАЊЕ НА МИНИСТЕР  
РАКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР  
Nebi Rexhepi

*J. Mapi*

Изготвил: Дејан Гајдовски

*[Signature]*

Одобрил: Соња Фурнајска

*[Signature]*



## **УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ**

**за поставување на површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 37, КП 38, КП 39, КП 40 и КП 41, КО Бучиште**

**ОПШТИНА ПРОБИШТИП**

**КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ПРОСТОРНИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Тех. бр. У60022

Скопје, декември 2022

**УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ**  
за поставување на површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-  
напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на  
земјиште) на КП 37, КП 38, КП 39, КП 40 и КП 41, КО Бучиште  
**ОПШТИНА ПРОБИШТИП**

**КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ПРОСТОРНИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

**Барател: Општина Пробиштип**

Тех. бр. У60022

Раководител на задачата **Zoran**  
Зоран Цветановски, д.и.ж.с. **Cvetanovski**

Digitally signed by Zoran Cvetanovski  
DN: c=MK, 2.5.4.97=VATMK-403005576521,  
o=AGENCIJA ZA PLANIRANJE NA PROSTOROT,  
ou=PROSTOROT-403005576521,  
givenName=Zoran,  
serialNumber=CRT3614599, sn=Cvetanovski,  
cn=Zoran Cvetanovski  
Date: 2022.12.16 11:16:03 +01'00'

Контролирал  
м-р Весна Мирчевска Димишковска, д.и.ж.с

**Vesna Mirchevska**  
**Dimishkovska**

Digitally signed by Vesna Mirchevska Dimishkovska  
DN: c=MK, 2.5.4.97=VATMK-403005576521,  
o=AGENCIJA ZA PLANIRANJE NA PROSTOROT,  
ou=AGENCIJA ZA PLANIRANJE NA  
PROSTOROT-403005576521, givenName=Vesna,  
serialNumber=CRT3614798, sn=Mirchevska  
Dimishkovska, cn=Vesna Mirchevska Dimishkovska  
Date: 2022.12.16 13:14:22 +01'00'

Агенција за планирање на просторот  
Директор

**Andrijana Andreeva**  
Digitally signed by Andrijana  
Andreeva  
Date: 2022.12.16 13:39:22 +01'00'

м-р Андријана Андреева, д.и.а.

Скопје, декември 2022

**УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ**  
**за поставување на површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-**  
**напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на**  
**земјиште) на КП 37, КП 38, КП 39, КП 40 и КП 41, КО Бучиште**

**ОПШТИНА ПРОБИШТИП**

На седницата одржана на 11.06.2004 година, Собранието на Република Македонија, го донесе Просторниот план на Република Македонија како највисок, стратешки, долгорочен, интегрален и развоен документ, заради утврдување на рамномерен и одржлив просторен развој на државата, определување на намената, како и уредувањето и користењето на просторот.

Со Просторниот план се утврдуваат условите за хумано живеење и работа на граѓаните, рационалното управување со просторот и се обезбедуваат услови за спроведување на мерки и активности за заштита и унапредување на животната средина и природата, заштита од воени дејствија, природни и технолошки катастрофи.

Имајќи ја предвид важноста на Просторниот план, со донесувањето на Планот се донесе и Закон за спроведување на Просторниот план на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 39/2004).

Со Законот се уредуваат условите начините и динамиката на спроведувањето на Просторниот план, како и правата и одговорностите на субјектите во спроведувањето на Планот. Законот за спроведување на Просторниот план на Република Македонија, се заснова врз следните основни начела:

- јавен интерес на Просторниот план на Република Македонија;
- единствен систем во планирањето на просторот;
- јавност во спроведувањето на Просторниот план;
- стратешкиот карактер на просторниот развој на државата;
- следење на состојбите во просторот;
- усогласување на стратешките документи на државата и сите зафати и интервенции во просторот;
- координација на Просторниот план на Република Македонија, со другите просторни и урбанистички планови и другата документација за планирање и уредување на просторот, како и со субјектите за вршење на стручни работи во спроведувањето на Планот.

Спроведувањето на Планот подразбира задолжително усогласување на соодветните стратегии, основи, други развојни програми и сите видови на планови од пониско ниво, со Просторниот план.

Според член 4 од овој Закон, Просторниот план, се спроведува со изготвување и донесување на просторни планови на региони, просторни планови на подрачја од посебен интерес, како и со урбанистички планови за населените места и друга документација за планирање и уредување на просторот, предвидена со закон. За изготвување и донесување на плановите од став 2 на овој член, Министерството надлежно за работите на просторното планирање, издава решение за услови за планирање на просторот.

Условите за планирање на просторот, според овој Закон, содржат општи и посебни одредби, насоки и решенија од планската документација од повисоко ниво и графички прилог или прилози кои ги прикажуваат решенијата на Планот.

Во конкретниот случај Условите за планирање на просторот се наменети за поставување на површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 37, КП 38, КП 39, КП 40 и КП 41 КО Бучиште, Општина Пробиштип. Површината на планскиот опфат изнесува 3,4 ha. Планираната моќност на фотоволтаичната електрана е до 10 MW.

Видот на планската документација да се усогласи со Законот за урбанистичко планирање и Правилникот за урбанистичко планирање.

Условите за планирање треба да претставуваат влезни параметри и насоки при планирањето на просторот и поставување на планските концепции и решенија по сите области релевантни за планирањето на просторот, обработени во согласност со Просторниот план на Република Македонија.


### ***Основни определби на Просторниот план***

Основната стратешка определба на Просторниот план на Републиката е остварување на повисок степен на вкупната функционална интегрираност на просторот на државата, како и обезбедување услови за значително поголема инфраструктурна и економска интеграција со соседните и останатите европски земји.



Остварувањето на повисок степен на интегрираност на просторот на Републиката подразбира намалување на регионалните диспропорции, односно квалитативни промени во просторната, економската и социјалната структура. Во инвестиционите одлуки, стриктно се почитуваат локационите, техно-економските и критериумите за заштита на животната средина, кои се усвоени на национално ниво. Една од основните цели на Просторниот план се однесува на штедење, рационално користење и заштита на природните ресурси, искористување на погодностите за производство и лоцирање на активности на простори врзани со местото на одгледување или искористување.


Меѓу приоритетните определби на Просторниот план е заштитата на земјоделското земјиште, а особено стриктното ограничување на трансформацијата на земјиштето од I - IV бонитетна класа за неземјоделско користење, како и зачувување на квалитетот и природната плодност на земјиштето. Во напорите за унапредување на квалитетот на живеењето во Републиката, посебно тежиште се става на унапредувањето и заштитата на животната средина. Состојбата на животната средина и еколошките барања се битен фактор на ограничување во планирањето на активностите, заради што е неопходна процена на влијанијата врз животната средина. Посебно значење имаат заштитата и промоцијата на вредните природни богатства и поголемите подрачја со посебна намена и со природни вредности, важни за биодиверзитетот и квалитетот на животната средина, како и заштитата и промоцијата, или соодветниот третман на културното богатство согласно со неговата културолошка и цивилизациска важност и значење.

# Местоположба на локацијата и ружа на ветрови



Површински соларни и фотоволтаични електрани

-  Општинска граница
-  Катастарска граница





### **Природни и климатски карактеристики**

Природните карактеристики на едно подрачје представуваат збир на вредности и обележја создадени од природата, а без учеството и влијанието на човекот во нив спаѓаат географската и геопрометната положба на подрачјето, релјефните карактеристики, геолошки, сеизмички, педолошки и климатски карактеристики.

Предметната локација во КО Бучиште, Општина Пробиштип се наоѓа северозападно од населено место Бучиште на надморска височина од 500-526 метри.

Досегашните набљудувани интензитети зборуваат дека е регистрирана максимална јачина на земјотресите до 8<sup>0</sup> по Меркалиевата скалата на пошироката територија со што истата припаѓа во сеизмички опасни зони.

Според географската положба, овој предел е изложен на влијанијата на **континентално-субмедитеранската клима**. Тоа е типично транслационо подрачје и во него се комбинираат влијанијата на субмедитеранската и источно континенталната клима. При тоа, за климата во оваа општина од големо значење е нејзината диспозитивна положба помеѓу двете грамадни маси - Осоговските Планини и Плачковица, како и конфигурацијата на самата Кочанско-Виничка Котлина, која што е широко отворена кон запад, а од сите страни е оградена со високи планини. На тој начин, Котлината, каде што припаѓа и предметната локација, е заштитена од директното влијание на северните воздушни маси со планинскиот масив Осогово, и од директните јужни влијанија со планинскиот масив Плачковица.

Покрај географската ширина, надморската висина и пробивот на топол воздух по долината на р.Брегалница откај Повардарието, врз климата во околината влијаат и други фактори кои незначително ја модифицираат. Поголемата надморска висина и близината на Осоговските Планини придонесуваат летните горештини да бидат поретки во овој крај. Климата е карактеристична по тоа што тука се судираат две различни струења. Имено, по текот на р.Брегалница, продира во реонот изменето медитеранска клима, а откај Плачковица и Голак пробива континентална клима. Влијанијата на овие две климатски струења се гледаат и преку одгледувањето на некои земјоделски култури, на пример: афион, ориз, тутун и др., карактеристично за медитеранската клима: рж, овес, овошни насади, карактеристично за континенталната клима.

Ветровите се исто така честа појава во овој регион. Застапени се ветровите од сите 8 правци со доминација на ветровите од југозападен правец и од североисточен правец. Југозападниот ветар е со просечна честина од 155%. средна брзина од 2,2m/s и максимална јачина од 8 бофори. Втор по зачестеност е северниот ветар со просечна честина 110% и брзина 2,1m/s и максимална јачина од 8 бофори.

Просечно годишно на овој простор паѓаат 516,1mm врнежи, и тоа најмногу во ноември месец 60,2mm, а најмалку во септември со 32,1mm. Мразниот период изнесува 148 дена, просечно последниот пролетен мразен ден е 30.03, а апсолутен краен пролетен мраз е забележан 28.04.1984 год. Првиот есенски мраз просечно се јавува 3.11, а апсолутен почеток на мразниот период е забележан на 7.10.1971 год. Бројот на денови со снег е 18. Магливи денови во овој простор има само околу 6 дена годишно. Просечен број на денови кога паѓа град е 19 дена. Ведри денови има годишно 80, облачни денови 150 и тмурни денови 135. Влажноста на воздухот

изнесува 70%, најголема е во декември месец со 81%, а најмала во јули месец со 60%. Просечно годишната температура на воздухот е 13<sup>0</sup>С, а годишна амплитуда е 22,1<sup>0</sup>С среден годишен минимум на температурата е 6,5<sup>0</sup>С, каде што јануари е најладен со -3,2<sup>0</sup>С, и најтопол јуни со 15<sup>0</sup>С. Средногодишен максимум е 18,6<sup>0</sup>С јануари со 5,3<sup>0</sup>С и јули со 29,9<sup>0</sup>С. Апсолутен максимум е забележан 8.7.1988 год од 41,2<sup>0</sup>С, а апсолутен минимум е забележан на 26.1.1963 год од -22,6<sup>0</sup>С.

Податоците се од мерна станица Кочани.

### ***Економски основи на просторниот развој***

Концептот на планиран развој и просторна разместеност на економските дејности во "Просторниот план на Република Македонија" се темели на дефинираните цели на економскиот развој во "Националната стратегија на економскиот развој", определбите за рационално користење на потенцијалите и погодностите на развојот, поставеноста на системот на населби, како и политиката за порамномерна и порационална просторна организација на производните и услужни дејности.

Според економската структура, фазата од развојот во која се наоѓа економијата, степенот на расположивоста на факторите, економските состојби и економската позиција на Државата во светот, идниот развој на македонската економија е детерминиран од насоките и комбинацијата на инвестициите со другите развојни фактори.

Концепцијата на просторната организација на производните и услужни дејности поаѓајќи од објективните фактори, пазарните услови, доминацијата на приватната сопственост во економскиот систем и одлуките на државните и локалните органи, се остварува како комбинација на концентрацијата на стопанството на одделни места и дисперзија во просторот кои се комплементарни приоди во развојот и просторната разместеност на економските дејности.

Со разместувањето на производните и услужни дејности и со агломирањето на населението во просторот, се формираат центри-полови на развојот како што е Градот Пробиштип со гравитационо влијание врз локацијата за која се наменети Условите за планирање на просторот.

При спроведувањето на стратегијата за организација и користење на просторот за алокација на производни и услужни дејности, решенијата во просторот треба да овозможат поголема атрактивност на просторот, заштита на природните и создадени ресурси и богатства, сообраќајно и информатичко поврзување, локациона флексибилност и почитување на развојните фактори.

Според определбите на Просторниот план, идниот развој и разместеност на производните и услужни дејности треба да базира на одржливост на економијата применувајќи ги законитостите на пазарната економија и релевантната законска регулатива од областа на заштитата на животната средина, особено превенција и спречување на негативните влијанија на економските активности врз животната и работна средина.

Поставувањето на површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште), КО Бучиште, Општина Пробиштип ќе биде во функција на

одржливиот развој преку производство на енергија од обновливи извори (сончева енергија).

Една од планските определби утврдени со Просторниот план на Република Македонија е рационално користење на земјиштето заради што е неопходно пред започнување на сите активности да се утврди економската и општествена оправданост за зафаќање на предложената површина на проектниот опфат.

### *Користење и заштита на земјоделското земјиште*

Зачувувањето, заштитата и рационалното користење на земјоделското земјиште е основна планска определба и главен предуслов за ефикасно остварување на производните и другите функции на земјоделството, а конфликтните ситуации кои ќе произлегуваат од развојот на другите стопански и општествени активности ќе се решаваат врз основа на критериуми за глобална општествено-економска рационалност и оправданост со што ќе се постигнат следните зацртани цели:

- Запирање на тенденциите на прекумерна и стихијна пренамена на плодните површини во непродуктивни цели;
- Зголемување на продуктивната способност на земјоделското земјиште и подобрување на структурата на обработливите површини во функција на поголемо производство на храна;
- Привремено или трајно исклучување од процесот на производство на храна на терените каде концентрацијата на токсични материи од сообраќајни коридори во земјиштето, воздухот и водата се над дозволените норми;
- Рекултивирање и враќање на деградираното земјиште во земјоделска намена со мелиоративни и агротехнички зафати;
- Искористување на компаративните предности и погодности на одделни подрачја и стопанства за повисок степен на финализација и задоволување на потребите на преработувачките капацитети и нивна ориентација кон извоз;
- Обезбедување на материјални и други услови за дефинирање и реализација на програмата за реонизација на земјоделското производство поради рационално искористување на сите природни ресурси, човечки потенцијали и индустриско-преработувачки капацитети;
- Примена на мерки за одржлив развој, кои подразбираат: поголема употреба на природни ѓубрива, контролирана употреба на вештачки ѓубрива во склад со потребата на растенијата односно врз основа на стручни анализи, употреба на т.н еколошки ѓубрива, примената на т.н. систем капка по капка.

Согласно Просторниот план на Република Македонија просторот на Републиката е поделен во 6 земјоделско стопански реони и 54 микрореони. Предметната локација припаѓа на Источен реон со 8 микрореони.

При изработка на планската документација, неопходно е воспоставување и почитување на ефикасна контрола на користењето и уредувањето на земјиштето и утврдување на нормите и стандарди за градба. Меѓу приоритетните определби на Просторниот план е заштитата на земјоделското земјиште, а особено стриктното ограничување на трансформацијата на земјиштето од I-IV бонитетна класа за

неземјоделско користење, како и зачувување на квалитетот и природната плодност на земјиштето.

Пренамената на земјоделското земјиште се регулира со Законот за земјоделско земјиште. Доколку при изработка на планската документација се зафаќаат нови земјоделски површини, надлежниот орган за одобрување на планските програми веднаш по заверка на истите до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство поднесува барање за согласност за трајна пренамена на земјоделско земјиште во градежно.

### ***Водостопанство и водостопанска инфраструктура***

Планирањето и реализирањето на активностите за подобрување на условите за живот согласно Просторниот план на Р. Македонија треба да се во корелација со концептот за одржлив развој, кој подразбира рационално користење на природните и создадените добра. Одржливиот развој подразбира користење на добрата во мерка која дозволува нивна репродукција, усогласување на развојните стратегии и спречување на конфликти во сите области на живеење. Во развојот на водостопанството и водостопанската инфраструктура концептот на одржлив развој е насочен кон рационално користење на водата, условено од фактот дека Републиката е сиромашна со вода. Колку водите во одреден простор може да се сметаат за “воден ресурс” зависи од можноста за нивно искористување, односно од можноста за реализирање на водостопански решенија со кои водите ќе се искористат за покривање на потребите од вода за населението, земјоделството, енергетиката, индустријата и за заштитата на живиот свет.

Со Просторниот план на Република Македонија на територијата на Републиката дефинирани се 15 водостопански подрачја (ВП): „Полог”, „Скопје”, „Треска”, „Пчиња”, „Среден Вардар”, „Горна Брегалница”, „Средна и Долна Брегалница”, „Пелагонија”, „Средна и Долна Црна”, „Долен Вардар”, „Дојран”, „Струмичко Радовишко”, „Охридско - Струшко”, „Преспа” и „Дебар”. Оваа поделба овозможува реално да се согледаат расположивите и потребните количини на вода за одреден регион.

Просторот наменет за поставување на површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) во КО Бучиште, Општина Пробиштип, се наоѓа во водостопанското подрачје (ВП) „Средна и Долна Брегалница” кое го опфаќа сливот на реката Брегалница од браната Калиманци до вливот во реката Вардар. На ова ВП припаѓаат и сливовите на реките: Оризарска, Злетовска, Светиниколска, Осојница, Зрновка, Козјачка и Лакавица.

ВП „Средна и Долна Брегалница” е сиромашно со вода. За сливот на реката Брегалница специфичното истекување мерено кај водомерната станица „Берово” изнесува 11,8 л/сек/км<sup>2</sup>, додека на водомерните станици „Очи Пале” изнесува 5,9 л/сек/км<sup>2</sup> и „Штип” изнесува 4,1 л/сек/км<sup>2</sup>.

За целосно искористување на потенцијалот на водотеците (хидроенергетски, за водоснабдување на населението и индустријата и за наводнување на обработливото земјиште) во ВП „Долна и Средна Брегалница” изградени се акумулациите Градче на реката Кочанска, Пишица на реката Пишица, Мантово на

Лакавица и Мавровица на река Мавровица. За идниот период се предвидува изградба на акумулациите: Јагмулар на реката Брегалница, Речане на Оризарска Река и Баргала на Козјачка Река.

Бидејќи Источниот регион е сиромашен со вода, со Просторниот план на Република Македонија зацртана е изградба на регионален водостопански систем (РВС) „Треска“, со кој ќе се зафаќаат води од сливот на реката Треска и ќе се транспортират кон Источна Македонија, односно ќе се покриваат потребите во ВП „Скопје“, „Пчиња“, „Средна и Долна Брегалница“ и „Струмичко Радовишко“. Дефинирањето на трасата на овој РВС ќе биде предмет на идна проектна техничка и урбанистичко планска документација.

Поставувањето на површинските соларни и фотоволтаични електрани каде ќе се користи обновлив извор на енергија за производство на електрична енергија, во подрачје кое е сиромашно со хидроенергетски потенцијал, ќе допринесе за подобрување на енергетската покриеност на регионот во согласност со принципите на еколошко и одржливо искористување на природните ресурси.

### ***Енергетика и енергетска инфраструктура***

Од аспект на енергетиката и енергетската инфраструктура со Просторниот план на Р.Македонија се дефинираат состојбите, потребите и начините на задоволување на потрошувачката на разните видови на енергија во Републиката. При тоа приоритет се дава на намалување на увозната зависност на енергенти и енергија, односно задоволување на потрошувачката со домашно производство.

Според статистичките податоци последниве години во Републиката над 30% од потрошената електрична енергија е од увозно потекло за што се одвојуваат големи девизни средства. Зголемената потрошувачка на енергетски горива ја наметнува потребата од подобрувањето на енергетската ефикасност. Европската регулатива “Европа 2020” за паметен, одржлив и сеопфатен развој предвидува мерки за намалување на емисиите на издувни гасови, зголемување на користењето на обновливи извори на енергија и зголемување на енергетската ефикасност. Имплементирањето на овие мерки, ќе придонесе за подобра односно поквалитетна иднина за следните генерации, отворање на нови работни места, а истовремено се обезбедуваат услови за одржлив развој. Со рационално искористување на енергетските извори им се овозможува на идните генерации да имаат ресурси за сопствен раст и развој.

Размената на електрична енергија помеѓу балканските електроенергетски системи (чии земји најчесто се увозници) е многу значаен фактор за натамошниот развој. Електроенергетските системи на балканските земји треба да бидат поврзани со конективни водови кои што нема да претставуваат тесно грло во трансмисија на потребните количини на електрична моќност. Републиката досега има 400 kV преносни водови со Грција (кон Солун и Лерин) и Косово (Косово-Б) и кон Бугарија (Црвена Могила) а во план е градбата на вод кон Албанија. Планираната, со Просторниот план на РМ, траса на водот од Скопје5 кон Србија е сменета и изграден е водот Штип-Србија.

Локацијата за поставување на површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште), КО Бучиште, Општина Пробиштип нема конфликт со

постојните и планирани електроенергетски водови. Така постојниот 110kV далновод Штип-Пробиштип минува на 0,5km источно од оваа локација.

Градбата на површински соларни и фотоволтаични електрани ги подобрува перформансите на електроенергетската мрежа, го намалува увозот на електрична енергија и емисиите на стакленички гасови.

### *Гасовод*

Природниот гас, со сегашната потрошувачка, малку е застапен во енергетскиот сектор во Републиката. Со негова зголемена употреба се воведува еколошки поприватливо гориво кое со својот хемиски состав и висока калорична моќ, претставува одлична замена за нафтата, нејзините деривати, јагленот и другите цврсти и течни горива. Природниот гас испушта помалку штетни материи во однос на другите енергенти, заради што аерозагадувањето е сведено на минимум.

Изградениот крак Жидилово-Скопје е дел од меѓународниот транзитен гасоводен систем Русија-Романија-Бугарија-СМакедонија. Се планира во идниот период доизградба на гасоводната мрежа во Републиката и поврзување со мрежите на соседните држави што ќе овозможи зголемување на сигурноста во снабдувањето на сите региони во Републиката, но и урамнотежување на потрошувачката во текот на целата година.

При проширувањето и натамошната доизградба на гасоводниот систем се изгради делница-1 Клевовце-Штип-Неготино со што ќе се овозможат поволни услови за развој на гасоводната мрежа во овој регион. Трасата на делницата-1 минува на 11,9km југозападно од оваа локација.

### *Население*

Утврдувањето на концептот на просторната организација, уредувањето и користењето на територијата на Републиката, а во контекст на тоа и стопанската структура, зависи од развојот, структурните промени и просторната дистрибуција на населението.

Врз основа на прогноза за бројот, структурата, темпото на растежот, критериумите за разместување и подвижноста, треба да се покаже просторно-временската компонента на остварување на идната организација и уредување преку демографскиот аспект.

Демографските проекции, кои на планирањето му даваат нова димензија, покажуваат или треба да покажат, како во иднина ќе се формира населението, неговиот работен контингент (работна сила) и домаќинствата и како треба да придонесат кон сестрано согледување на идната состојба на населението како произведен дел, потрошувач и управувач - креатор.

Тргувајќи од определбата дека **популациската политика преку систем на мерки и активности** треба да влијае врз природниот прираст, се оценува дека за обезбедување на плански развој и излез од состојбата на неразвиеност се наметнува водењето активна популациска политика во согласност со можностите на социо-економски развој на Републиката. Во овие рамки треба да се води единствена популациска политика со диференциран пристап и мерки по одделни подрачја, со цел да се постигне **оптимализација во користењето на просторот и ресурсите**, хуманизација на условите за семејниот и општествениот живот на населението,

намалување на миграциите, како и создавање на услови за порамномерен регионален развој на Републиката.

Како демографска рамка, населението е значајна категорија која треба да се има во предвид при апроксимацијата на потенцијалните работни ресурси и потенцијалните потрошувачи и корисници на сите видови услуги.

### **Урбанизација и мрежа на населби**

Урбанизацијата како сложен, динамичен процес треба да претставува основна рамка и влијателен фактор во насочувањето на долгорочниот просторен развој на Република Северна Македонија. Под поимот урбанизација се подразбира во прв ред развој на градовите изразен со порастот на нивното население, социјалните и политички функции и во изградбата и уредување на нивните просторно физички структури. Во поширока смисла урбанизацијата го опфаќа и развојот на руралните населби и простори кој е резултат на промените кои водат кон намалување на разликите помеѓу градот и селото.

Ваквите и слични иницијативи на соодветен начин се вградени во основните цели на урбанизацијата и развој и уредување на населбите, дефинирани во Просторниот план на Р. Македонија.

Една од целите согласно ППРМ која треба да се земе во предвид при изработка на површински соларни и фотоволтаични електрани, предвидува:

- Планско уредување и екипирање на населбите со елементи на комунална инфраструктура.

Од аспект на урбанизацијата при поставувањето на вакви објекти во просторот треба да се обрне внимание на изборот на локации од аспект на заштита на продуктивното земјиште, како и нивно вклопување во постојниот урбан модел на просторот и пејзажното обликување на окружувањето.

Иницијативата за поставување на површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште), КО Бучиште, Општина Пробиштип, ќе овозможи поефикасно снабдување на населбите со електрична енергија, што е особено значајно за оние кои немаат соодветно, односно квалитетно снабдување. Преку воведување на алтернативни извори на енергија се овозможува заштеда на необновливи извори на енергија што е еден од основните приоритети во одржливиот развој.

### **Домување**

Основните цели на Просторниот план во областа на домувањето се во функција на оптимална проекција на станбениот простор, а се однесуваат на: обезбедување стан за секое домаќинство, подобрување на станбениот стандард, изградба на адекватна инфраструктура во функција на поквалитетен стандард на домување, асеизмичност во градбата, замена на субстандардниот станбен фонд и изнаоѓање модуси и дефинирање на критериуми за надминување на појавата на бесправна изградба.

Современата технологија, автоматизација и модернизација навлегува во сите пори на современиот живот, па оттаму предизвикува битни трансформации и во станот, кои квалитативно го менуваат традиционалниот тип на домување.

Порастот на животниот стандард и порастот на културата на домувањето доведуваат до постојано зголемување на површината на станот, подобрување на внатрешната организација и распоред, квантитативно и квалитативно подигнување на комуналната опременост на станот.

Во тој контекст, оваа иницијатива за поставување на површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште), КО Бучиште, Општина Пробиштип, е во функција на обезбедување поквалитетни услуги за снабдување на домаќинствата со електрична енергија во овој дел на Републиката, со што се овозможува квалитативно и квантитативно подигнување на комуналната опременост на станот.

### ***Јавни функции***

Организацијата на јавните функции е директно поврзана со планирањето и уредувањето на населбите и зависи од типот на населбата, нејзиното место и улога во хиерархијата на населбите и соодветното ниво на централитет.

Локацијата за поставување на површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште), КО Бучиште, Општина Пробиштип, е во функција на развој на стопанските активности и е надвор од урбаниот опфат на најблиската населба, така што нема препораки и обврски за организација на јавни функции, што значи дека се исклучени и можностите за било каков конфликт помеѓу два типа на функции.

### ***Индустија***

Развојот и просторната разместеност на индустријата претставува значаен фактор и движечка сила за поттикнување на развојот на вкупната економија и модернизација на другите области од економскиот и општествениот живот. Ефикасното и успешно спроведување на насоките и определбите за поттикнување на развојот на индустриските дејности и нивно рационално разместување во просторот ги детерминираат позитивните промени и во другите сегменти на економијата: пораст на вработеноста, зголемување на бруто домашниот производ, подобрување на животниот стандард и др.

Со плански и организиран начин на ширење на инфра и супраструктурата и создавањето на други погодни услови за локација на производни капацитети во просторот околу општинските центри и во поширокиот рурален простор, се обезбедуваат основи врз кои може да се очекува остварување на просторната разместеност на индустријата, преку моделот на концентрираната дисперзија.

Во планскиот период, индустриското производство се очекува да биде застапено во сите општини и да остварува растеж кој ќе придонесе за зголемување на вработувањето, подобрување на условите за живеење на граѓаните на поширокиот простор на земјата.



Поставувањето на површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште), КО Бучиште, Општина Пробиштип ќе биде во функција на развој на енергетскиот сектор што кореспондира со основните определби на Просторниот план на Република Македонија за одржлив развој.

Индустријата која е водечка стопанска дејност и двигател на развојот на вкупната економија има значајно влијание врз квалитетот на животната средина. Во услови на усвоената развојна парадигма на “одржлив” развој, напорите треба да се насочат кон суштествени промени во стратегијата и политиката за развој и просторна алокација на производните капацитети засновани на принципите на еколошка заштита.

### **Сообраќај и врски**

Комуникациската мрежа на Република С.Македонија, сочинета од повеќе комуникациски потсистеми, е етаблирана преку *системот за сообраќај и врски* врз чија основа, помеѓу другото, се темели и организацијата на просторот на државата. Комуникациските системи во Републиката, кои се од особено значење за развојот на стопанските активности, се очекува да се подобруваат, унапредуваат и да се развиваат во две насоки на развој на комуникациите:

- екстерното поврзување на државата (стратешки коридори);
- интерното поврзување во државата (регионални и локални потреби).

Основа за *екстерното поврзување* на државата се дефинираните комуникациски коридори согласно меѓународните конвенции и препораки, што воедно се и основа за ориентација кон европските и балканските определби за економски и технолошки комуникации, што е од особено значење за извозот.

Основата за *интерното поврзување* во државата односно планирање и развој на патната мрежа на Државата се базира на категоризација на патиштата, на стратешки дефинирани меѓународни коридори за патен сообраќај, на досега изградената европска патна мрежа-ТЕМ со “Е” ознака на патиштата, на досега изградената магистрална и регионална патна мрежа, како и на определбите од долгорочната стратегија за развој.

Мрежата на патишта “Е” ознака што ги дефинира меѓународните коридори за патен сообраќај низ Републиката се: Е-65, Е-75, Е-850, Е-871.

Според Просторниот план на Република Македонија, автопатската и магистрална патна мрежа релевантна за предметниот простор е:

- М-5 - (БГ-Делчево-Кочани-Штип-Велес-Прилеп-Битола-Ресен-Охрид-Требеништа-М-4-крак Битола-Меџитлија-ГР)

Врз основа на Одлуката за категоризација на државните патишта („Службен весник на Република Македонија” број 133/11, 150/11 и 20/12) овој магистрален патен правец се преименува со ознаката:

- АЗ (М-5) - (Крстосница Требениште - врска со А-2 - крстосница Подмоље - Охрид - Косел - Ресен - Битола - Прилеп - Велес - Штип-Кочани - Делчево - граница со Бугарија - граничен премин Рамна Нива), делница Битола-крстосница Кукуречани-граница со Грција-граничен премин Меџитлија-

делница Косел-врска со А-3-Охрид-граница со Албанија-граничен премин Љубаниште.

Во идната патна мрежа на Републиката, основните патни коридори ќе ги следат веќе традиционалните правци во насока север-југ (коридор 10), односно исток-запад (коридор 8), што се вкрстосуваат во просторот помеѓу градовите: Скопје, Куманово и Велес. На тој начин дел од магистралните патишта во Републиката ќе формираат три основни патни коридори, што треба да се изградат со технички и експлоатациони карактеристики компатибилни со системот на европските автопатишта (ТЕМ):

- север-југ: М-1 (Србија - Куманово - Велес - Гевгелија - Грција),
- исток-запад: М-2 и М-4 (Бугарија-Крива Паланка-Куманово-Скопје-Тетово-Струга-Албанија и крак Скопје - Србија),
- исток-запад: М-5 (Бугарија - Делчево - Кочани - Штип - Велес - Прилеп - Битола - Ресен - Охрид- Требеништа - М4 (крак Битола - граница со Грција).

На автопатската и магистралната патна мрежа се надоврзуваат регионалните патишта, што заедно со локалните категоризирани патишта ќе ја сочинуваат патната мрежа на Републиката.

**Релевантен регионален патен правец за предметната локација, според Просторниот план на Република Македонија, влегува во групата на регионални патишта "Р1" и е со ознака:**

- Р1205 - (врска со А2 –Кратово-Пробиштип-Крупеште-врска со А3).

Динамиката за реализација на мрежата, што ќе овозможи целосно опслужување на Републиката, ќе биде во функција на сообраќајните потреби (очекуваниот обем на сообраќајот), потребите за интеграција во европскиот патен систем, како и економската моќ на државата, а трасите на меѓународните и магистралните патишта, задолжително ќе поминуваат надвор од населените места и се предлага да се решаваат со денивелирано вкрстосување со останатата патна мрежа.

**При планирање да се почитува Законот за јавни патишта („Службен весник на Република Македонија” број: 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 150/15, 31/16, 71/16, 163/16 и 174/21).**

**Железнички сообраќај:** Концепцијата за развој на железничкиот систем базира на потребата за модернизација и проширување на железницата во целина, како и поврзување на железничката мрежа на Републиката со соодветните мрежи на Република Бугарија и Република Албанија.

Железничката мрежа на Републиката, во планскиот период, треба да ја сочинуваат: магистрални железнички линии од меѓународен карактер, регионални линии и локални линии.

Магистрални железнички линии од меѓународен карактер:

- СР- Табановце-Скопје-Гевгелија-ГР ..... 213,5 km
- СР - Блаце-Скопје ..... 31,7 km
- СР -Кременица-Битола-Велес..... 145,6 km
- БГ -Крива Паланка-Куманово ..... 84,7 km
- АЛ-Струга-Кичево-Скопје ..... 143,0 km

Покрај постојните врски Табановце и Блаце на север, односно Гевгелија и Креница на југ, ќе се изврши и соодветно поврзување на исток кон Република Бугарија, односно на запад кон Република Албанија, со што ќе се овозможи целосно интегрирање на македонскиот железнички систем со соодветните системи на соседните држави.

Во планскиот период меѓудругото, се очекува развој на интегралниот транспорт, односно техничко-технолошкото доопремување на Македонските железници за извршување на задачите и за вклучување во меѓународниот сообраќај, што е во согласност со стратегијата на развојот на железничкиот сообраќај и со реалните можности на Државата.

**Воздушен сообраќај:** Воздушните патишта во Државата се интегрален дел од европската мрежа на воздушни коридори со ширина од 10 наутички милји во кои контролирано се одвиваат прелетите над територијата на државата.

Примарната аеродромска мрежа треба да ја сочинуваат вкупно 4 аеродроми за јавен воздушен сообраќај, и тоа во Скопје, Охрид, Струмица и Битола. Аеродромот во Скопје е оспособен за прием и опрема на интерконтинентални авиони, аеродромот во Охрид е реконструиран во повисока-II категорија, а новите аеродроми што се предвидуваат во Струмица и Битола се предвидени да бидат со доминантна намена за карго транспорт на стоки.

Секундарната аеродромска мрежа се предлага да ја сочинуваат сегашните 5 реконструирани и технички доопремни спортски аеродроми и вкупно 15 аеродроми за стопанска авијација, од кои 7 нови. Покрај тоа треба да се уредат и околу 20 терени за дополнителен развој на воздухопловниот спорт и туризам во согласност со меѓународните прописи за ваков вид на аеродроми.

### ***Радиокомуникациска и кабелска електронско комуникациска мрежа***

Радиокомуникациска мрежа е јавна електронска комуникациска мрежа со која се обезбедува емитување, пренос или прием на знаци, сигнали, текст, слики и звуци или други содржини од каква било природа преку радиобранови. Основни елементи на примопредавателниот систем се: антените, антенските столбови, водови, засилувачи и друго.

Јавните електронски комуникациски мрежи треба да се планираат, поставуваат, градат, употребуваат и слично под услови утврдени со Законот за електронските комуникации, прописите донесени врз основа на него, прописите за просторно и урбанистичко планирање и градење, прописите за заштита на животната средина, нормативите, прописите и техничките спецификации содржани во препораките на Европската Унија.

Изложеноста на јавноста на нејонизирачко електромагнетно зрачење со пуштањето во работа на антенски систем не треба да ги надминува вредностите пропишани со Упатството за гранични вредности при изложеност на нејонизирачко зрачење издадено од Меѓународна комисија за заштита од нејонизирачко зрачење (ICNIRP – International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). Агенцијата за електронски комуникации врши контрола со мерење на нејонизирачкото електромагнетно зрачење, со цел да ја утврди усогласеноста на антенските системи со граничните вредности.

Оператори на мобилната телефонија во Републиката се: М-Телеком, А1 Македонија, Телекабел и Лајкамобајл. Тие во своите секојдневни развојни активности вршат:

- Квалитетно мрежно покривање со мобилен сигнал на:
  - региони, општини, населени места,
  - подрачја од јавен интерес (културно-историски, спортски, стопански, индустриски, погранични зони и др.),
  - сообраќајна и транспортна инфраструктура.
- Подготовка на проекти за развој на мрежата согласно постоечката инфраструктура на теренот.
- Усогласување на развојните планови со одделни институции на државата (министерства, управи и сл.).

Овој регион покриен е со сигнал на мобилна телефонија на мобилните оператори.

**Кабелска електронска комуникациска мрежа** - се користи за дистрибуција на јавни електронски комуникациски услуги до крајниот корисник. Пристапниот дел на мрежата е изграден од кабли (од бакарни парици, коаксијални, хибридни коаксијално-оптички и/или оптички) и придружни дистрибутивни и изводни точки: канали, цевки, кабелски окна/шахти, надворешни ормари и др.

Јавната кабелска електронска комуникациска мрежа и придружните средства треба да се планираат, проектираат, поставуваат и градат на начин кој нема да ја попречува работата на другите електронски комуникациски мрежи и придружни средства, како ни обезбедувањето на другите електронски комуникациски услуги.

Изградбата на јавните електронски комуникациски мрежи и придружни средства треба да се обезбеди:

- заштита на човековото здравје и безбедност,
- заштита на работната и животната средина,
- заштита на просторот од непотребни интервенции,
- заштита на инфраструктурата на изградените јавни електронски комуникациски мрежи,
- унапредување на развојот и поттикнување на инвестиции во јавните електронски комуникациски мрежи со воведување на нови технологии и услуги, а особено со воведување на следни генерации на јавни електронски комуникациски мрежи.

АД “Македонски Телекомуникации” и останатите оператори за своите корисници обезбедуваат широк опсег на услуги како што се: говорни услуги (вклучувајќи услуги со додадена вредност), услуги за пренос на податоци, пристап до Интернет, мобилни комуникациони услуги, јавни говорници и др. Комуникациските услуги се обезбедуваат врз основа на добро воспоставената електронска комуникациска мрежа со примена на најсовремени технологии.

Телефонските корисници во ова подрачје во електронско комуникацискиот сообраќај приклучени се преку телефонската централа во **Пробиштип**.

Операторите на јавна кабелска електронска комуникациска мрежа треба да обезбедат можност за широкопојасен пристап до услуги (broadband) со големи

брзини на: 100% од домаќинствата покриени со мрежата на операторот со можност за пристап до јавната комуникациска мрежа со брзина на пренос од 30 Mbps и најмалку 50% од домаќинствата покриени со мрежата на операторот со можност за пристап до јавната комуникациска мрежа со брзина на пренос од 100 Mbps.

За новопредвидените градби, изградената електронска комуникациска инфраструктура за пренос со големи брзини треба да им овозможи на сите корисници слободен избор на оператор, а на сите оператори пристап до градбите под еднакви и недискриминаторски услови.

### ***Заштита на животната средина***

Анализата на влијанијата врз животната средина, како превентива, има за цел да ги идентификува можните проблеми, да ги рационализира трошоците и да направи оптимален избор на мерките за заштита на животната средина. За разлика од “пасивниот” пристап, со кој се применуваат заштитни мерки по настанатиот проблем, што претставува финансиско оптоварување на производителите, давачите на услуги и општеството во целост, превентивната заштита на животната средина се трансформира во елемент на развој и појдовна основа за глобалното управување со животната средина засновано на принципите на одржливиот развој. Одржувањето на континуитет во следењето на состојбите во медиумите и областите на животната средина, дава претстава за трендот на промени кои настанале во текот на подолг временски период на анализираното подрачје, како основа за планирање и предвидување на промените кои би можело да се очекуваат во животната средина во временската рамка на која се однесува планскиот документ.

Со цел да се обезбеди заштита и унапредување на животната средина при поставувањето на површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште), КО Бучиште, Општина Пробиштип, потребно е да се почитуваат одредбите пропишани во законската регулатива од областа на заштита на животната средина и подзаконските акти донесени врз нивна основа.

Имајќи во предвид дека енергијата на сончевото зрачење претставува најобилен, неисцрпен, бесплатен и обновлив извор на енергија, кој не ја загадува околината, при разработка на влијанијата од површински соларни и фотоволтаичните електрани врз животната средина констатирано е дека истите не создаваат емисии на штетни материји, не трошат гориво и не создаваат бучава. Досегашните научни истражувања посочуваат дека единствено негативно влијание по човековата околина е потребата од зголемена површина на земјиште за нивно инсталирање. При реализација на предвидените активности за поставување на површински соларни и фотоволтаичните електрани треба да се внимава да не дојде до искористување на земјиштето на начин и обем со кој би се загрозиле неговите природни вредности, квалитетот и количината и режимот на површинските и подземните води.

Доколку при поставувањето на површински соларни и фотоволтаичните електрани се создаде отпад, создавачите на отпад се должни во најголема можна мера, да го избегнат создавањето на отпад и да ги намалат штетните влијанија на отпадот врз животната средина, животот и здравјето на луѓето. При управување со

отпадот по претходно извршената селекција, отпадот треба да биде преработен по пат на рециклирање, повторно употребен во истиот или во друг процес за екстракција на секундарните суровини или пак да се искористи како извор на енергија. Создадениот отпад треба да се депонира организирано со контролиран транспортен систем во постојната депонија. Потребно е да се потенцира дека создавачот и/или поседувачот на отпадни материји и емисии ги сноси сите трошоци за санација на евентуално предизвиканите нарушувања во животната средина.

### **Заштита на природното наследство**

Од областа на заштита на природата (природното наследство, природните реткости и биолошката и пределската разновидност), документацијата за предметниот простор треба да се усогласи со Просторниот план на Република Македонија, врз основа на режимот за заштита, ќе се организира распоред на активности и изградба на објекти кои ќе се усогласат со барањата кои ги поставува одржливото користење на природата и современиот третман на заштитата.

Особено внимание при заштита на природата, треба да се посвети на начинот, видот и обемот на изградбата што се предвидува во заштитените простори за да се одбегнат или да се надминат судирите и колизиите со инкомпатибилните функции. За таа цел е неопходно почитување на следните принципи:

- Оптимална заштита на просторите со исклучителна вредност;
- Зачувување и обновување на постојната биолошка и пределска разновидност во состојба на природна рамнотежа;
- Обезбедување на одржливо користење на природното наследство во интерес на сегашниот и идниот развој, без значително оштетување на деловите на природата и со што помали нарушувања на природната рамнотежа;
- Спречување на штетните активности на физички и правни лица и нарушувања во природата како последица на технолошкиот развој и извршување на дејности, односно обезбедување на што поповолни услови за заштита и развој на природата;
- Рационална изградба на инфраструктурата;
- Концентрација и ограничување на изградбата;
- Правилен избор на соодветна локација.

Согласно Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ број 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16, 113/18 и 151/21) и Законот за животна средина („Службен весник на Република Македонија“ број 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 99/18 и 89/22) потребно е внесување на мерки за заштита на природата при планирањето и уредувањето на просторот и истите треба строго да се почитуваат.

Согласно Студијата за заштита на природното наследство, изработена за потребите на Просторниот план на Република Македонија, на просторот кој е предмет на разработка за поставување на површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште), КО Бучиште, Општина Пробиштип, нема регистрирано ниту евидентирано природно наследство.

Доколку при изработката на документацијата за предметниот простор или при уредување на просторот се дојде до одредени нови сознанија за природно наследство кое би можело да биде загрозено со урбанизацијата на овој простор, потребно е да се предвидат мерки за заштита на природното наследство:

- Утврдување на границите и означување на сите објекти кои би можеле да бидат предложени и прогласени како природно наследство;
- Забрана за вршење на какви било стопански активности кои не се во согласност со целите и мерките за заштита утврдени со правниот акт за прогласување на природното добро или Просторниот план за подрачје со специјална намена;
- Магистралната и останатата инфраструктура (надземна и подземна) да се води надвор од објектите со природни вредности, а при помали зафати потребно е нејзино естетско вклопување во природниот пејзаж;
- Воспоставување на мониторинг, перманентна контрола и надзор на објектите со природни вредности и преземање на стручни и управни постапки за санирање на негативните појави;
- Воспоставување на стручна соработка со соодветни институции во окружувањето;
- Почитување на начелата за заштита на природата согласно Законот за заштита на природата.

### ***Заштита на културно наследство***

Во своето милениумско постоење, човековата цивилизација од праисторијата до денес, на територијата на нашата држава, оставила значајни траги од вонредни културни, историски и уметнички вредности кои го потврдуваат постоењето, континуитетот и идентитетот на македонскиот народ на овие простори.

Просторниот аспект на недвижното културно наследство е предмет на анализа во корелација со долгорочната стратегија на економски, општествен и просторен развој, односно стратегија за зачувување и заштита на тоа наследство во услови на пазарно стопанство.

Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата, за потребите на Просторниот план на Републиката, изготви Експертен елаборат за заштита на недвижното културно наследство во кој е даден Инвентар на недвижното културно наследство од посебно значење.

Инвентарот содржи список на регистрирани и евидентирани недвижни културни добра, што подразбира список на недвижните предмети со утврдено својство споменик на културата, односно на недвижните предмети за кои основано се претпоставува дека имаат споменично својство. Тоа се: археолошки локалитети, цркви, манастири, џамии, бањи, безистени, кули, саат кули, турбиња, мавзолеи, конаци, мостови, згради, куќи, стари чаршии, стари градски јадра и други споменици со нивните имиња, локации, блиските населени места, период на настанување и општините во кои се наоѓаат спомениците.

Согласно постоечката законска регулатива, видови на недвижно културно наследство се: споменици, споменични целини и културни предели.

На подрачјето на катастарската општина Бучиште, кое е предмет на анализа евидентиран е еден недвижен споменик на културата (Експертен елаборат):

**1. Археолошки локалитет “Чашица”, Бучиште, среден век.**

Во Археолошката карта на Република Македонија<sup>1</sup>, која ги проучува предисториските и историските слоеви на човековата егзистенција, од најстарите времиња до доцниот среден век, на анализираното подрачје на катастарската општина Бучиште нема евидентирани археолошки локалитети.

Според Просторниот план на Р.Македонија, најголем број на цели се однесуваат на третманот и заштитата на културното наследство во плановите од пониско ниво.

При изработка на документацијата од пониско ниво, да се утврди точната позиција на утврдените *локалитети со културно наследство* и во таа смисла да се применат плански мерки за заштита на недвижното наследство:

- задолжителен третман на недвижното културно наследство во процесот на изработката на просторните и урбанистичките планови од пониско ниво заради обезбедување на плански услови за нивна заштита, остварување на нивната културна функција, просторна интеграција и активно користење на спомениците на културата за соодветна намена, во туристичкото стопанство, во малото стопанство и услугите, како и во вкупниот развој на државата;
- планирање на реконструкција, ревитализација и конзервација на најзначајните споменички целини и објекти и организација и уредување на контактниот, околниот споменичен простор заради зачувување на нивната културно - историска димензија и нивна соодветна презентација;
- измена и дополнување на просторните и урбанистичките планови заради усогласување од аспект на заштитата на недвижното културно наследство.

Културното недвижно наследство во просторните и урбанистички планови треба да се третира на начин кој ќе обезбеди негово успешно вклопување во просторното и организационо ткиво на градовите и населените места или пошироките подрачја и потенцирање на неговите градежни, обликовни и естетски вредности.

### ***Туризам и организација на туристички простори***

**Туризмот и угостителството** со својата основна функција-прифаќање, сместување и истовремено задоволување на голем број разновидни барања и желби на туристите, влијае врз вкупната економија и развојот на одредена средина, а исто така има изразено влијание и врз просторот во кој ја извршува својата дејност. Туризмот со своето мултиплицирано влијание во процесот на стопанисување, посредно и непосредно, ги вклучува и другите гранки и дејности во вкупната понуда на туристичкиот пазар. Ова пред сè, се однесува на угостителството, трговијата, сообраќајот, занаетчиството, здравството и на разни други видови услуги. Исто така, преку туризмот се нудат и се продаваат нематеријални вредности, како што се: разни информации, обичаи, фолклор, забава, спортско-рекреативни активности и слично.

---

<sup>1</sup> МАНУ Скопје, 1996г.



Врз основа на комплексно согледаните природни и создадени услови и ресурси по обем, квалитет, распространетост или уникатност, функционалност, атрактивност и степен на активираноста, на територијата на Р.С.Македонија како посебни целини може да се издвојат следните видови на туристички потенцијали: водените површини, планините, бањите, целините и добрата со природно и културно наследство, транзитните туристички правци, градските населби, ловните подрачја и селата.

Согласно со основните долгорочни цели, концептот и критериумите за развој и организација на туристичката понуда, во Р.С.Македонија се дефинирани вкупно 10 туристички региони со 54 туристички зони.

Предметната локација припаѓа на Брегалнички туристички регион со утврдени 9 туристички зони и 29 туристички локалитети.

### ***Заштита од воени разурнувања, природни и техничко-технолошки катастрофи***

Согласно Просторниот план на Република Македонија, предметната локација за која се наменети условите за планирање на просторот за поставување на површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште), КО Бучиште, Општина Пробиштип, се наоѓа во простори погодни за слободни територии. Тоа се простори кои поради своите природни својства се тешко пристапни на оклопно механизирани единици, надвор од урбаните агломерации и комунакциите и од главните насоки на напаѓање. Овие простори поради слабата населеност имаат низок степен на повредливост па се погодни за формирање на слободни територии.

Согласно Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ број 93/12 - пречистен текст, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18), задолжително треба да се применуваат мерките за заштита и спасување кои опфаќаат урбанистичко-технички и хуманитарни мерки, а се применуваат во процесот на планирање и уредување на просторот и проектирање и изградба на објектите, на начин кој го уредува Владата со подзаконски акт.

**Сеизмичките појави - земјотресите** се доминантни природни непогоди во Државата, кои можат да имаат катастрофални последици врз човекот и природата. Присутни се низ вековите, на десет сеизмички жаришта во земјата или во нејзината поблиска и поширока околина. Земјотресите со умерени магнитуди ( $M < 6,0$ ) можат да предизвикаат сериозни разурнувања, бидејќи традиционално градените објекти, особено во руралните средини, не можат да ги издржат овие земјотреси без значителни оштетувања. Историските податоци покажуваат дека силните земјотреси генерирани на територијата на државата се проследени и со појава на колатерални хазарди (ликвификација, одрони, свлечишта, пукнатини, раседници, померувања), со доминантни одрони и свлечишта, што уште повеќе ги зголемува негативните последици на земјотресите.

Во досегашниот просторен развој на Републиката, природните богатства, географските, морфолошките и другите погодности имале доминантно влијание врз изградбата и уредувањето на нејзината територија, без оглед на присутните сеизмички ризици. Тоа создава конфликтна ситуација во која најголемите градови,

најголем број на населението, индустриските капацитети и најзначајните комуникации, како што се коридорите север - југ и исток - запад, се лоцирани во зоните со најголема сеизмичност (интензитет од VII – X степени на МКС -64).

Локацијата за која се наменети условите за планирање на просторот се наоѓа во зона со **VIII степени по Меркалиевата скала на очекувани земјотреси.**

Намалување на сеизмичкиот ризик може да се изврши со задолжителна примена на нормативно - правна регулатива, со која се уредени постапките, условите и барањата за постигнување на технички конзистентен и економски одржлив степен на сеизмичка заштита, кај изградбата на новите објекти.

Во инвестиционите проекти треба да се разработат мерките за заштита на човекот, материјалните добра и животната средина од природни катастрофи.

Неопходно е перманентно ажурирање на плановите за заштита од елементарни непогоди, кои согласно законските обврски постојат за целата територија на државата, поради присутниот сеизмички hazard, како и изложеноста на други природни катастрофи. Со реализација на наведените приоритети се создаваат реални услови за успешна инженерска превенција и намалување на сеизмичкиот ризик на територијата на целата Држава, односно за ефикасен менаџмент на ефектите и вонредните состојби предизвикани од силните сеизмички сили.

За успешно функционирање на заштитата од природни и елементарни катастрофи во процесот на урбанистичко планирање потребно е да се преземат соодветни мерки за заштита од пожари, односно евентуалните човечки и материјални загуби да бидат што помали во случај на пожари.

Во однос на диспозицијата на противпожарната заштита, предметната локација во случај на пожар ќе ја опслужуваат противпожарни единици од **градот Пробиштип.**

Во процесот на планирање потребно е да се води сметка за конфигурацијата на теренот, степен на загрозеност од пожари и услови кои им погодуваат на пожарите: климатско-хидролошките услови, ружата на ветрови и слично кои имаат влијание врз загрозеност и заштита од пожари.

Заради поуспешна заштита во урбанистички планови се превземаат низа мерки за отстранување на причините за предизвикување на пожари, спречување на нивното ширење, гаснење и укажување помош при отстранување на последиците предизвикани со пожари, кои се однесуваат на:

- изворите за снабдување со вода, капацитетите на водоводната мрежа и водоводните објекти кои обезбедуваат доволно количество вода за гаснење на пожари;
- оддалеченоста меѓу зоните предвидени за станбени и јавни објекти и зоните предвидени за индустриски објекти и објекти за специјална намена за сместување лесно запаливи течности, гасови и експлозивни материји;
- широчината, носивоста и проточноста на патиштата со кои ќе се овозможи пристап на противпожарни возила до секој објект и нивно маневрирање за време на гаснење на пожарите.

Заштитата од пожари опфаќа мерки и дејности од нормативен, оперативен, организационен, технички, образовно-воспитен и пропаганден карактер, кои се

уредени со Законот за заштита и спасување, како и Уредбата за спроведување на заштитата и спасувањето од пожари.

При појава на природни стихии, како што се **поплавите**, секое организирано општество превзема активни и пасивни мерки за организирана одбрана.

Појавата на **поплави** првенствено е поврзана со природните езера и хидрографската мрежа, но најчестиот вид на поплави и најголемата опасност од нив, сепак, доаѓа од поројните водотеци. Согласно со ова за донесување на брзи, исправни и ефикасни одлуки неопходно е да се располага со:

- однапред разработен план;
- сигурни информации за состојбата во загрозеното подрачје;
- сигурни прогностички информации за очекуваните состојби.

Од метеоролошки појави со карактеристики на елементарни непогоди се манифестираат појавата на **град, луњени ветрови и магли**.

Едно од можните и неопходно потребни превентивни мерки за заштита од **техничко - технолошки катастрофи** е планирањето, кое преку осознавање и анализа на состојбите и опасностите од можните инциденти, во одржувањето на инсталациите и опремата, треба да создаде прифатлив однос кон животната средина.

Потребна е доследна примена на основните методолошки постапки за планирање и уредување на просторот:

- оценка на состојбите на природните компоненти на животната средина и степенот на загрозеност од појава на технички катастрофи;
- оценка на оптовареноста на просторот со технолошки системи со одредено ниво на ризик;
- анализа на меѓусебната зависност на природните услови и постојните технолошки системи;
- дефинирање на нивото на постојниот ризик при редовна секојдневна работа на технолошките системи и при појавата на инцидентни случаи;
- процена на загрозеноста на луѓето и материјалните добра;
- утврдување на критериумите за избор на оптимална варијанта на заштита врз основа на проценетиот степен на загрозеност.

Со примена на оваа методолошка постапка може да се очекува остварување на следните основни цели за заштита од техничко-технолошки катастрофи:

- максимално усогласување и користење на просторот од аспект на заштита во рамките на просторните можности;
- вградување на мерките на кои се заснова организацијата на заштита и спасување на човечките животи и материјалните добра од техничко-технолошки катастрофи во определувањето на намената на просторот;
- интегрирање на елементите на загрозеноста на прашањата врзани со заштитата на животната средина.

Заради постигнување на целосна заштита на луѓето, материјалните добра и потесната и пошироката животна средина постојат три нивоа на преземање на сигурносни, превентивни мерки:

**Прво ниво:** ги вклучува сите мерки кои се преземаат во одржувањето на опремата и инсталациите, заради сигурно користење на опасни материјали во технолошките процеси и одбегнување на технолошки катастрофи.

**Второ ниво:** се однесува на сите мерки кои треба да обезбедат ограничување на емисијата како последица од пожар, експлозија или ослободување на хемикалии, што може да се случи во околности на поголеми индустриски акциденти.

**Трето ниво:** вклучува мерки кои се преземаат за заштита на животната средина во смисла на ограничување на ефектите од емисија на опасни материји, или последици од пожар и експлозии.

При изработката на плановите од пониско ниво треба да се има предвид следното:

- Потребата од оформување на системот на евиденција и анализа на технолошките акциденти, компатибилен на системот МАРС на Европската унија, како база за евиденција на опасни материјали, присутни во технолошките постројки и можни причини на катастрофи.
- Потребата од предвидување на превентивни мерки од страна на стопанските субјекти за спречување на технолошки катастрофи, базирани врз анализата на однесувањето на исти или слични постројки.
- Изработка на соодветни планови и програми за заштита на населението и едукација и тренинг на персоналот во случај на евентуална техничка катастрофа.

### ***Насоки за потребата од спроведување на Стратегиска оцена на влијанието врз животната средина***

Во процесот за проценка на влијанието на плановите, стратегиите и програмите врз животната средина и врз здравјето на луѓето (Стратегиска оцена на влијанието врз животната средина-СОВЖС), покрај проценката на влијанијата се предвидуваат и мерки кои имаат за цел заштита на животната средина од сите можни влијанија и тоа уште во процесот на планирање и донесување одлуки за одредени стратегии, планови и програми, т.е. плански документи. Преку навремено спроведување на постапката за СОВЖС се обезбедува идентификување на потенцијалните позитивни и негативни влијанија од реализацијата на планскиот документ врз животната средина, а исто така се дефинираат и алтернативи и можни мерки за спречување, намалување и ублажување на негативните влијанија врз сите елементи на животната средина.

СОВЖС се подготвува во согласност со националната легислатива и одредбите од друга релевантна меѓународна легислатива, која е инкорпорирана во националната, во форма на законски и подзаконски акти и Конвенции, кои се ратификувани од страна на РСМ со посебни закони.

Целта на СОВЖС постапката е да се процени дали планскиот документ е во согласност со поставените цели за животна средина на национално и меѓународно ниво. Целите на стратегиската оцена на влијанието врз животната средина се прикажани преку статусот на: населението, социо-економски развој, човековото

здравје, воздухот, климатските промени, водата, почвата, природното и културното наследство и материјалните добра.

Најдобро е процесот на стратегиска оцена на влијанието на планскиот документ да се одвива паралелно со развојот на планскиот документ, со цел навремено да се земат во предвид целите на животната средина при дефинирање на целите на самиот плански документ.

Постапката за стратегиска оцена на влијанието врз животната средина се спроведува во неколку фази, од кои првата е **Утврдување на потреба од спроведување на СОВЖС** (дали планскиот документ ќе има значителни влијанија врз животната средина) согласно со Уредбата за стратегиите, плановите и програмите, вклучувајќи ги и промените на тие стратегии, планови и програми, за кои задолжително се спроведува постапка за оцена на нивното влијание врз животната средина и врз животот и здравјето на луѓето. Оваа фаза претставува изготвување на Одлуката за спроведување или неспроведување на СОВЖС. Органот кој го подготвува планскиот документ е должен да донесе Одлука за спроведување или Одлука за не спроведување на стратегиска оцена во која се образложени причините за спроведувањето, односно не спроведувањето согласно со критериумите врз основа на кои се определува дали еден плански документ би можел да има значително влијание врз животната средина и врз здравјето на луѓето.

Влијанијата, кои се претпоставува дека може да произлезат со поставување на површински соларни и фотоволтаични електрани, може да се разгледуваат од аспект на негативни влијанија и од аспект на идни бенефиции, односно позитивни влијанија:

- Поставувањето на површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште), во рамките на планскиот опфат, се очекува да предизвика позитивни импулси и ефекти врз целото непосредно опкружување од аспект на повисока организација, инфраструктурна опременост и уреденост на просторот. Поставувањето на површински соларни и фотоволтаични електрани ги подобрува перформансите на електроенергетската мрежа, го намалува увозот на електрична енергија и емисиите на стакленички гасови.
- Со поставување на површински соларни и фотоволтаични електрани ќе има и негативни влијанија врз животната средина, посебно во фазата на поставување на планираните содржини. Влијанијата што ќе се јават во фаза на поставување (емисии на штетни материи во воздухот, можни штетни влијанија врз почвата (директни и индиректни), емисии на бучава, отпад и влијанија врз флората и фауната), ќе бидат локални и со ограничен временски рок. Влијанијата кои ќе се јават во фазата на експлоатација се проценуваат како малку значајни, имајќи го во предвид фактот дека површинските соларни и фотоволтаичните електрани не создаваат емисии на штетни материи, не трошат гориво и не создаваат бучава. Мерки за заштита од влијанија врз животната средина се наведени во секторската област: заштита на животната средина.
- Поради потребата од зголемена површина на земјиште за поставување на површински соларни и фотоволтаични електрани, неопходно е воспоставување и почитување на ефикасна контрола на користењето и уредувањето на

земјиштето и утврдување на нормите и стандардите за градба. Меѓу приоритетните определби на Просторниот план е заштитата на земјоделското земјиште, а особено стриктното ограничување на трансформацијата на земјиштето од I-IV бонитетна класа за неземјоделско користење, како и зачувување на квалитетот и природната плодност на земјиштето.

- Предметниот опфат нема конфликт со планираните енергетски водови, радиокомуникациски и кабелски електронско комуникациски мрежи.
- Во експлоатациониот период не се очекува значајни влијанија врз животот и здравјето на луѓето, затоа што видот и природата на планираните содржини со намена на површински соларни и фотоволтаични електрани не спаѓаат во групата на големи и директни загадувачи на животната средина и животот и здравјето на луѓето.
- Просторот за поставување на површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште), КО Бучиште, Општина Пробиштип, нема регистрирано ниту евидентирано природно наследство. Доколку при изработка на документацијата или при уредување на просторот се дојде до одредени нови сознанија за природно наследство кое би можело да биде загрозувано со урбанизацијата на овој простор, потребно е да се предвидат соодветни мерки за заштита на природното наследство согласно со законската регулатива.
- Во делот за заштита на културното наследство, културното наследство е наведено на ниво на катастарска општина, поради што при изработка на документацијата потребно е да се утврди дали на предметната локација има културно наследство и во таа смисла да се применат соодветните плански мерки за заштита на истото и да се постапи во согласност со постоечката законска регулатива.
- За предметниот простор не постои можност за појава на прекугранични влијанија, ниту во фазата на градба, ниту во фазата на експлоатација, поради доволната оддалеченост на предвидениот опфат од границите на Државата..
- Мерки за ублажување на негативните влијанија од евентуални несреќи и хаварии се наведени во секторската област: Заштита од воени разурнувања, природни и техничко-технолошки катастрофи.

**При донесувањето на Одлука за спроведување или Одлука за не спроведување на стратегиска оценка за документацијата за предметниот простор за поставување на површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште), КО Бучиште, Општина Пробиштип, задолжително да се земат во предвид претходно наведените забелешки, како и забелешките од секторските области опфатени со Просторниот план на Република Македонија.**

### Усогласување на планската документација со Просторниот план

Сите активности во просторот треба да се усогласат со насоките на Просторниот план на државата, особено значителните и оние кои се однесуваат на планирањето и изградбата на:

- државните инфраструктурни системи (патишта, железници, воздушен сообраќај, телекомуникации);
- енергетските системи, енерговоди и поголеми водостопански системи;
- градежните објекти важни за Државата;
- капацитетите на туристичката понуда;
- стопанските комплекси и оние кои се однесуваат на поголеми концентрации (слободни економски зони);
- капацитетите за користење на природните ресурси

Просторните планови на регионите и подрачјата од посебен интерес и урбанистичките планови се усогласуваат со Просторниот план на Републиката, особено во однос на следните елементи:

- намената и користењето на површините;
- **мрежата на инфраструктура;**
- мрежата на населби;
- заштитата на животната средина.

Насоките на Просторниот план на Републиката во однос на намената и користењето на површините се однесуваат на заложбата при изработката на урбанистичките планови, површините за сите урбани содржини треба да се бараат исклучиво на површини од послаби бонитетни класи (над IV категорија).

Посебни мерки и активности за остварување на рационалното користење и заштита на просторот, како и посебни интереси на просторниот развој се:

- Обезбедување на спроведување на постојните закони и прописи со кои се заштитува просторот, ресурсите и националното богатство и се организира и уредува просторот со цел за вкупен развој.
- Рационално користење на подрачјата за градба и нивно проширување или формирањето на нови врз база на критериумите за изготвување на соодветна планска документација.
- Насоките и критериумите за уредување на просторот надвор од градежните подрачја треба да се утврдат со помош на стручни основи и упатствата од ресорите на земјоделството, водостопанството, шумарството и заштитата на животната средина.
- Создавање на услови за лоцирање на мали стопански единици.

## ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА

Условите за планирање на просторот се наменети за поставување на површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 37, КП 38, КП 39, КП 40 и КП 41, КО Бучиште, Општина Пробиштип. Површината на планскиот опфат изнесува 3,4 ha. Планираната моќност на фотоволтаичната електрана е до 10 MW.

Видот на планската документација да се усогласи со Законот за урбанистичко планирање и Правилникот за урбанистичко планирање.

Условите за планирање треба да претставуваат влезни параметри и насоки при планирањето на просторот и поставување на планските концепции и решенија по сите области релевантни за планирањето на просторот, обработени во согласност со Просторниот план на Република Македонија.

При изработка на документацијата за предметниот простор, треба да се имаат предвид следните поединечни заклучни согледувања од секторските области опфатени со Просторниот план:

### *Економски основи на просторниот развој*

- Според определбите на Просторниот план, идниот развој и разместеност на производните и услужни дејности треба да базира на одржливост на економијата применувајќи ги законитостите на пазарната економија и релевантната законска регулатива од областа на заштитата на животната средина, особено превенција и спречување на негативните влијанија на економските активности врз животната и работна средина.
- Поставувањето на површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште), КО Бучиште, Општина Пробиштип ќе биде во функција на одржливиот развој преку производство на енергија од обновливи извори (сончева енергија).
- Една од планските определби утврдени со Просторниот план на Република Македонија е рационално користење на земјиштето заради што е неопходно пред започнување на сите активности да се утврди економската и општествена оправданост за зафаќање на предложената површина на проектниот опфат.

### *Заштита на земјоделско земјиште*

- Согласно просторниот план на Република Македонија просторот на Републиката е поделен во 6 земјоделско стопански реони и 54 микрореони. Предметната локација припаѓа на Источен реон со 8 микрореони.
- При изработка на планската документација, неопходно е воспоставување и почитување на ефикасна контрола на користењето и уредување на нормите и стандарди за градба. Меѓу приоритетните определби на Просторниот план е заштитата на земјоделското земјиште, а особено стриктното ограничување на трансформацијата на земјиштето од I-IV бонитетна класа за



неземјоделско користење, како и зачувување на квалитетот и природната плодност на земјиштето.

### **Водостопанство и водостопанска инфраструктура**

- Површинските води се најзначајни за подмирување на потребите од вода, но нивната распределба на територијата на Републиката е нерамномерно. Потенцијалот на површинските води е диктиран од појавата, траењето и интензитетот на врнежите. Поради морфолошката, хидрогеолошката и хидрографската структура на просторот врнежите брзо се концентрираат во речната мрежа и истекуваат. Богатството на вода се изразува и преку површинското истекување кое за сливните подрачја во Републиката има највисока вредност од 26,2 л/сек/км<sup>2</sup> за реката Радика. Источниот регион на Републиката е сиромашен со вода, специфичното истекување за сливот на реката Брегалница изнесува од 11,8 л/сек/км<sup>2</sup> кај мерното место „Берово“, додека на водомерните станици „Очи Пале“ изнесува 5,9 л/сек/км<sup>2</sup> и „Штип“ изнесува 4,1 л/сек/км<sup>2</sup>. Поставувањето на површинските соларни и фотоволтаични електрани каде ќе се користи сончевата енергија како обновлив извор за производство на електрична енергија, во подрачје кое е сиромашно со хидроенергетски потенцијал, ќе допринесе за подобрување на енергетската покриеност на регионот во согласност со принципите на еколошко и одржливо искористување на природните ресурси.

### **Енергетика и енергетска инфраструктура**

- Локацијата за поставување на површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште), КО Бучиште, Општина Пробиштип нема конфликт со постојните и планирани енергетски водови.
- Градбата на површински соларни и фотоволтаични електрани ги подобрува перформансите на електроенергетската мрежа, го намалува увозот на електрична енергија и емисиите на стакленички гасови.

### **Урбанизација и мрежа на населби**

- Иницијативата за поставување на површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште), КО Бучиште, Општина Пробиштип, ќе овозможи поефикасно снабдување на населбите со електрична енергија, што е особено значајно за оние кои немаат соодветно, односно квалитетно снабдување. Преку воведување на алтернативни извори на енергија се овозможува заштеда на необновливи извори на енергија што е еден од основните приоритети во одржливиот развој.

### **Домување**

- Иницијативата за поставување на површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште), КО Бучиште, Општина Пробиштип, е

во функција на обезбедување поквалитетни услуги за снабдување на домаќинствата со електрична енергија во овој дел на Републиката, со што се овозможува квалитативно и квантитативно подигнување на комуналната опременост на станот.

### **Јавни функции**

- Локацијата за поставување на површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште), КО Бучиште, Општина Пробиштип, е во функција на развој на стопанските активности и е надвор од урбаниот опфат на најблиската населба, така што нема препораки и обврски за организација на јавни функции, што значи дека се исклучени и можностите за било каков конфликт помеѓу два типа на функции.

### **Индустрија**

- Со плански и организиран начин на ширење на инфра и супраструктурата и создавањето на други погодни услови за локација на производни капацитети во просторот околу општинските центри и во поширокиот рурален простор, се обезбедуваат основи врз кои може да се очекува остварување на просторната разместеност на индустријата, преку моделот на концентрираната дисперзија.
- Поставувањето на површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште), КО Бучиште, Општина Пробиштип ќе биде во функција на развој на енергетскиот сектор што кореспондира со основните определби на Просторниот план на Република Македонија за одржлив развој.

### **Сообраќајна инфраструктура**

- Според Просторниот план на Република Македонија автопатската и магистрална патна мрежа релевантна за предметниот простор е:  
А3 (М-5) - (Крстосница Требениште - врска со А-2 - крстосница Подмоље - Охрид - Косел - Ресен - Битола - Прилеп - Велес - Штип-Кочани - Делчево - граница со Бугарија - граничен премин Рамна Нива), делница Битола-крстосница Кукуречани-граница со Грција-граничен премин Мецитлија-делница Косел-врска со А-3-Охрид-граница со Албанија-граничен премин Љубаниште.
- Релевантен регионален патен правец за предметната локација влегува во групата на регионални патишта "Р1" и е со ознака:  
Р1205 - (врска со А2 –Кратово-Пробиштип-Крупниште-врска со А3).
- При планирање да се почитува Законот за јавни патишта („Службен весник на Република Македонија” број: 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 150/15, 31/16, 71/16, 163/16 и 174/21).

### **Радиокомуникациска и кабелска електронско комуникациска мрежа**

- Локацијата за поставување на површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште), КО Бучиште, Општина Пробиштип, нема конфликт со постојните и планирани радиокомуникациски и кабелски електронско комуникациски мрежи.
- Преку кабелските електронски комуникациски мрежи, на крајните корисници треба да им се обезбеди сигурен пренос на јавни електронски комуникациски услуги со задоволување на одредени општи и посебни услови за квалитет, во согласност со Законот за електронските комуникации и препораките за обезбедување на одредено ниво на квалитет на пренос.

### **Заштита на животна средина**

- Со цел да се обезбеди заштита и унапредување на животната средина при поставувањето на површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште), КО Бучиште, Општина Пробиштип, потребно е да се почитуваат одредбите пропишани во законската регулатива од областа на заштита на животната средина и подзаконските акти донесени врз нивна основа.
- Да се внимава да не дојде до искористување на земјиштето на начин и обем со кој би се загрозиле неговите природни вредности.
- Да се превземат активности за намалување на бучавата и вибрациите од опремата, со цел да се избегнат негативните ефекти од бучавата и да се почитуваат пропишаните гранични вредности за дозволено ниво на бучава во животната средина.
- Создавачите на отпад се должни во најголема можна мера, да го избегнат создавањето на отпад и да ги намалат штетните влијанија на отпадот врз животната средина, животот и здравјето на луѓето. При управување со отпадот по претходно извршената селекција, отпадот треба да биде преработен по пат на рециклирање, повторно употребен во истиот или во друг процес за екстракција на секундарните сировини или пак да се искористи како извор на енергија.
- Евентуалниот отпад што може да се формира во тек на поставувањето и експлоатациониот период треба да се депонира организирано со контролиран транспортен систем во постојната депонија.
- Создавачот и/или поседувачот на отпадни материи и емисии ги сноси сите трошоци за санација на евентуално предизвиканите нарушувања во животната средина.

### **Заштита на природно наследство**

- Согласно Студијата за заштита на природното наследство, изработена за потребите на Просторниот план на Република Македонија, на просторот кој е предмет на разработка за поставување на површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на

електрична енергија кои се градат на земјиште), КО Бучиште, Општина Пробиштип, нема регистрирано ниту евидентирано природно наследство.

- Доколку при изработката на документацијата за предметниот простор или при уредување на просторот се дојде до одредени нови сознанија за природно наследство кое би можело да биде загрозено со урбанизацијата на овој простор, потребно е да се предвидат соодветни мерки за заштита на природното наследство согласно Законот за заштита на природата

#### ***Заштита на културно наследство***

- Согласно податоците од Експертниот елаборат за заштита на културното наследство на подрачјето на катастарската општина Бучиште има еден евидентиран недвижен споменик на културата.
- При изработка на документацијата од пониско ниво да се утврди точната локација на евидентираното и регистрираното културно наследство и во таа смисла да се применат соодветните плански мерки за заштита на истото.
- Доколку при изведување на земјаните работи се најде на археолошки артефакти, односно дојде до откривање на материјални остатоци со културно-историска вредност, потребно е да се постапи во согласност со постоечката законска регулатива (Закон за заштита на културното наследство - „Службен весник на Република Македонија“ број 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16, 11/18 и 20/19), односно веднаш да се запре со отпочнатите градежни активности и да се извести надлежната институција за заштита на културното наследство.

#### ***Развој на туризмот***

- Предметната локација за која што се наменети Условите за планирање, припаѓа Брегалнички туристички регион со 9 утврдени туристички зони и 29 туристички локалитети и е дел од простори коишто имаат регионално туристичко значење.
- Согласно поставките на Концептот и критериумите за развој и организација на туристичката дејност, за непречен развој на вкупната туристичка понуда на ова подрачје, се препорачува, при идната организација на стопанските дејности да се почитуваат критериумите за заштита и одржлив економски развој.

#### ***Заштита од воени разурнувања, природни и техничко-технолошки катастрофи***



- Локацијата за која се наменети условите за планирање на просторот за поставување на површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште), КО Бучиште, Општина Пробиштип, се наоѓа во простори погодни за слободни територии. Според тоа во согласност со Законот за заштита и спасување, задолжително треба да се применуваат мерките за заштита и спасување.
- Задолжителна примена на мерки за заштита од пожар.

- **Анализираниот простор се наоѓа во подрачје каде се можни потреси со јачина до VIII степени по МКС, што наметнува задолжителна примена на нормативно-правна регулатива, со која се уредени постапките, условите и барањата за постигнување на технички конзистентен и економски одржлив степен на сеизмичка заштита, кај изградбата на новите објекти.**

***Насоки за потребата од спроведување на Стратегиска оцена на влијанието врз животната средина***

- **При донесувањето на Одлука за спроведување или Одлука за не спроведување на стратегиска оцена за документацијата на предметниот простор за поставување на површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште), КО Бучиште, Општина Пробиштип, задолжително да се земат во предвид насоките за потреба од спроведување на Стратегиска оцена на влијанието врз животната средина, како и забелешките и заклучоците од секторските области опфатени со Просторниот план на Република Македонија.**

# ИЗВОД ОД ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2002 - 2020

 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ  
 АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ















Сектор:  
Синтезни карти

Тема:  
Биланс на намена на површините

## Користење на земјиштето


Карта бр. 20


Легенда:

- |  |   |   |
|--|---|---|
|  шуми и шумско земјиште  |  зони за експлоат. на минерали |  автопат                   |
|  земјоделско земјиште    |  туристички простори           |  магистрален пат           |
|  наводнувани површини    |  транзитни коридори            |  регионален пат            |
|  високопланински пасишта |  туристички центри             |  железничка мрежа          |
|  акумулации              |   |  воздухопловно пристаниште |



# ИЗВОД ОД ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2002 - 2020

 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

 АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

Сектор:


Синтезни карти

Тема:

Просторно-функционална организација

## Систем на населби и сообраќајна мрежа

Карта бр. 22



# ИЗВОД ОД ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2002 - 2020



МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ



АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

Сектор:

Синтезни карти

Тема:

Техничка инфраструктура

## Водостопанска и енергетска инфраструктура


Карта бр. 23

Легенда:

- Изворишта
- Водоводен систем
- Регионален водост. систем
- Акумулации
- Акумулации по 2020г.
- Природни езера
- Наводнувани површини


- Водостопански подрачја
  - Термоелектрани
  - Хидроелектрани
- |           |              |
|-----------|--------------|
| Далноводи | Трафостаници |
| 110 kV    | 110 kV       |
| 220 kV    | 220 kV       |
| 400 kV    | 400 kV       |


- Рафинерија
- Нафтовод
- Индустриски топлани
- Рудник на јаглен
- Брикетара
- Гасовод
- Регулациони станици
- Канализационен систем





# ИЗВОД ОД ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2002 - 2020

 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

 АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

Сектор:

Синтезни карти


Тема:


Заштита на животната средина


## Реонизација и категоризација на просторот за заштита


Карта бр. 24


Легенда:


 Граници на региони за управување со животната средина


 Заштита на простори со природни вредности


 Рекултивација на деград. простори


 Управување со загад. на воздух и вода


 Заштита на реки со нарушен квалитет


 Заштита на акумулации и реки за водозафати


 Рекултивација на деградирани простори


 Заштита на земјоделско земјиште

 Заштита на шуми


 Поволни подрачја за лоцирање регионални санитарни депонии

 Поволни хидрогеолошки средини за лоцирање на депонии

 Споменичко подрачје

 Археолошки локалитети

 Споменички целини



**ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ  
ОД ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ**

До

ТЕКТОН

ул. "Народен фронт" бр. 5/12  
1000, Скопје

Максим Горки бр.4, 1.000 Скопје

Т: Кабинет на генерален директор  
+ 389 (0) 2 3 149 811

Подружница СЕПС  
+ 389 (0) 2 3 149 814

Подружница ОПМ  
+ 389 (0) 2 3 149 813

Ф: + 389 (0) 2 3 111 160

[www.mepso.com.mk](http://www.mepso.com.mk)

Бр.11-6142/1

14.11.2022

**Предмет: Податоци за постојни и планирани електроенергетски објекти**

Врз основа на Вашето барање бр.0302/394/3 од 07.11.2022 година, (наш број 11-6142 од 11.11.2022 година) за податоци и информации потребни за изработка на **Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 37, 38, 39, 40 и КП 41, КО Бучиште - општина Пробиштип**, Ве известуваме дека предметниот плански опфат **НЕ СЕ ПРЕСЕКУВА** со ЕЕ Објекти во сопственост на АД МЕПСО.

Изработил: Ангела Георгиевска

Проверил: Јасмина Ставрова



Eli

Popovska

Digitally signed  
by Eli Popovska

Date: 2022.11.14  
14:30:32 +01'00'

по овластување од Генерален директор  
бр.02-10/112 од 06.03.2019 год.  
Раководител на Служба за ГИС  
и геодетски работи

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје  
Друштво за дистрибуција на електрична енергија  
Бр. 10-26/4 – 279 од 11.11.2022 год  
Скопје

Одговорно лице: Марко Бирачоски

Контакт телефон: +389 72 933 219

**Предмет: Издавање на податоци за електроенергетски објекти и инфраструктура од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје**

Почитувани,

Во врска со Вашиот допис број 0302/394/3 од 07.11.2022 година, со кој барате да Ви издадеме податоци за електроенергетски објекти и инфраструктура од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 37, 38, 39, 40 и КП 41, КО Бучиште - општина Пробиштип, Ве известуваме дека во согласност со податоците од службената евиденција, располагаме со следните податоци:

- 110(35)kV Трафостаница
- 110kV Подземна мрежа
- 110kV Надземна мрежа
- 35kV Подземна мрежа
- 35kV Надземна мрежа

- 10(20)/0.4kV Трафостаница
- 10(20)kV Подземна мрежа
- 10(20)kV Надземна мрежа

- 0.4kV Подземна мрежа
- 0.4kV Надземна мрежа

Друго – Нема електрична мрежа во сопственост на ЕВН

Составен дел на овој одговор е и прилог – графички приказ (подлога во pdf и dwg формат со соодветно обележани леери) со вцртани електроенергетски објекти и инфраструктура според податоците од службената евиденција.

**НАПОМЕНА:** Податоците кои ви ги даваме се од наша службена евиденција и постои можност да има отстапување во точноста на координатите на електроенергетските објекти на терен. Задолжително да се изготви ажурирана геодетска подлога која треба точно да ги претставува положбените и висинските податоци за сите видливи природни и изградени објекти под и над површината на земјата во рамки на опфатот.

Препорачуваме при изработката на планската документација, а соодветно на типот на документација за која се бараат податоци, да се планираат (вцртаат) траси во тротоарите од двете страни, во кои би се положувале електроенергетски објекти од различни напонски нивоа и маркици за трансформаторски станици (согласно потребната потрошувачка). Премините преку пат да се предвидат да бидат согласно стандардите за премин на електроенергетска инфраструктура.

Задолжително да се предвиди заштитен појас на електроенергетските објекти согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија

При постоење на подземна инфраструктура во дадениот опфат, потребно е да се обратите до најблискиот Корисничко Енерго Центар, за проценка дали е потребно присуство на стручен вработен на лице место при реализирањето на активностите во предметниот опфат.

Потврдата е од ограничено времетраење во рок од 3 месеци од датумот на нејзиното издавање.

Со почит,  
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје  
Оддел Мрежен Инженеринг

**MARKO**  
**BIRACHOSKI**

Digitally signed by MARKO  
BIRACHOSKI  
Date: 2022.11.16 08:51:06  
+01'00'

Наш број: 1404-3233/2

Скопје: 21.11.2022 г.

**ДО:**  
**ТЕКТОН ДООЕЛ -СКОПЈЕ**  
**Ул.,Народен Фронт“ бр. 5/12**  
**1000 Скопје**

**Предмет:** Одговор за барање за податоци за ТК инсталации

**Врска:** Ваш број : 0302/394/3 преку е-урбанизам

Согласно вашето барање за доставување на податоци за изградени електронски комуникациски мрежи,а во врска со изработка на **Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 37, 38, 39, 40 и 41, КО Бучиште - општина Пробиштип**, према доставената ситуација, ве известуваме дека на посочената локација Агенцијата за електронски комуникации нема податоци за изградени јавни електронски комуникациски мрежи и системи.

Сектор за телекомуникации

Изработил: Б.Илиоска  15.11.2022г

Раководител на сектор:Борис Арсов 

Советник на директорот: Игор Бојаџиев 

ДИРЕКТОР:  
Jeton Akiku 

АЕК-401.03



Македонски Телеком АД, Кеј 13-ти Ноември бр. 6, 1000 Скопје

Бр: 47062  
Дата: 14.11.2022

До  
Друштво за урбанизам, проектирање и инжинеринг  
ТЕКТОН ДООЕЛ - Скопје  
Ул.Народен Фронт бр.5/12, 1000 Скопје

Ваше упатување Барање на податоци и информации

Наше контакт лице Перо Ѓорѓески, Елизабета Манева  
Телефон +389 70 200 736; +389 70 200 571

Во врска со Известување за планирани и постојни тк инсталации

Почитувани,

Во врска со Вашето Барање, добиено преку системот е-урбанизам, со кое што барате податоци за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 38, 39, 40 и КП 41, КО Бучиште, општина Пробиштип, Ве известуваме дека во границите на планскиот опфат нема постојна МКТ инфраструктура.

Напомена: Информациите содржани во овој документ се доверливи и тие се наменети за користење само од страна на примателот. Примателот е обврзан да превземе разумно ниво на грижа заради заштита на доверливите информации содржани во документот. Воедно, примателот е обврзан документот или било кој дел од неговата содржина да не го открива или дистрибуира на трети лица кои не се засегнати со актуелниот предмет, а заради спречување на можни злоупотреби.

Со почит,

Македонски Телеком АД Скопје

По овластување на

Директор на сектор за пристапни мрежи

Васко Најков

NIKOLCHE TASEVSKI  
Digitally signed by  
NIKOLCHE TASEVSKI  
Date: 2022.11.14  
11:58:11 +01'00'

**МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД-СКОПЈЕ**

Адреса: Кеј 13-ти Ноември 6, 1000 Скопје, Република Северна Македонија  
Телефон: +389 2 3100 200 | Факс: +389 2 3100 300 | Internet: www.telekom.mk

Контакт центар за приватни корисници: +389 2 122, +389 70 122|E-Mail: kontakt@telekom.mk  
Контакт центар за деловни корисници: +389 2 120, +389 70 120|E-Mail: biznis.kontakt@telekom.mk

ЕМБС: 5168660 | Основна главнина: МКД 9.583.887.733,00  
ISO 9001, ISO 14001 и ISO 27001 сертифицирана компанија

**Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности  
НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост**

Бул. Климент Охридски бр.58 Б, Скопје  
тел. 02 6090-137  
факс 02 6090-437  
contact@mer.com.mk  
www.mer.com.mk  
ЕМБС: 6664903

**До:**  
**ТЕКТОН ДООЕЛ Скопје**

Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности  
НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје  
во државна сопственост  
Shoqëria Aksionare për ushtrim të veçantë të aktivitetit energjetik  
RESURSET ENERGETIKE NACIONALE Shkup  
në pronësi shtetërore

**Предмет: Одговор на барање**

Бр.-Нр. 15-3189/2  
09.11. 2022 год. в.н  
Скопје-Shkup

**Врска: Барање за податоци информации, со ваш бр. 0302/394/3 од 07.11.2022 г.**

Согласно вашето Барање за податоци и информации, за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена E1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 37, 38, 39, 40 и КП 41, КО Бучиште - општина Пробиштип,

НЕР АД Скопје, Ве известува дека на наведениот плански опфат, нема изградено и не е планирано изградба на гасоводна мрежа.

Со почит,

Изработил:  
Александар Апостолоски  
2561



НЕР АД Скопје  
По овластување на директорот,  
Раководител на Сектор  
за изградба на гасоводен систем

Оливера Костанчева



АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО

ГА-МА

Бр. 0308-2141/2

16 -11- 2022 год.

СКОПЈЕ

ТЕКТОН доел - Скопје

**Предмет:** Податоци и информации

**Врска:** Ваш допис бр. 0302/394/3 од 07.11.2022 год.

Во врска со Вашето барање податоци и информации за изработка на Урбанистички проект вон опфат на Урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 37, 38, 39, 40, и КП 41, КО Бучиште, Општина Пробиштип, Ве известуваме дека на предметниот плански опфат нема изведен и проектиран гасовод.

Со почит,

Скопје, 15.11.2022 год,

ГА-МА АД Скопје

Одделение за Е-одобрене за градба

и Е-урбанизам

Раководител:

Галабинка Христовска

ГА-МА

ГА-МА АД Скопје

Одделение за геодетски работи

и согласности

Раководител:

Сашко Петрески







Бр/№. 10-11224/2

Скопје/Shkup 16-11-2022 година/viti

ДО ТЕКТОН доел  
ул. Народен фронт бр. 5/12  
1000 Скопје

**Предмет:Податоци и информации**

Почитувани,

Врз основа на Вашето Барање број 0302/394/3 од 07.11.2022 год. за добивање податоци и информации за постојни и планирани инфраструктурни водови и градби потребни за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена E1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 37, 38, 39, 40 и КП 41, КО Бучиште – општина Пробиштип, Ве известуваме:

Стручната служба при Јавното претпријатие за државни патишта, ги разгледа пристигнатите прилози, заверени со евиденциски број на Јавното претпријатие 10-11224/1 од 08.11.2022 година:

- Ажурирана геодетска подлога со проектен опфат и
- Прегледна карта со проектен опфат.


Од доставените и разгледани прилози констатирано е дека приложениот проектен опфат не граничи со државен пат кој е во надлежност на Јавното претпријатие за државни патишта.

Со почит,

Директор  
Ejup Rustemi

Изработил: Драгица Гашпарова  
Контролирал: Зоран Велков  
Одобрил: d-r Ejup Latifi





До

ТЕКТОН ДООЕЛ Скопје

ул. Народен Фронт, бр. 5/12, Скопје

Јавно претпријатие за железничка инфраструктура  
Железници на Република Северна Македонија - Скопје  
Ndërmarrja Publike për Infrastrukturë Hekurudhore  
Hekurudhat e Republikës së Maqedonisë së Veriut - Shkup  
№: 2001-5053/2  
15-11-2022 год./vit  
Скопје-Shkup

Предмет: Одговор на Барање

Во врска со Вашиот допис бр. 0302/394/3 од 07.11.2022 и број на постапка 47062 од е-урбанизам со кој барате да Ви доставиме податоци и информации за дадениот плански опфат за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 37, 38, 39, 40 и КП 41, КО Бучиште - општина Пробиштип, ЈП ЖРСМ Инфраструктура-Скопје Ве информира следново:

По разгледување на Вашето барање и доставената Ажурирана геодетска подлога, констатиравме дека планскиот опфат се наоѓа надвор од заштитниот појас на железничката пруга, а на предметната локација нема планирани и постојни инсталации и објекти кои се во наша сопственостна.

ЈП ЖРСМ Инфраструктура – Скопје нема забелешки по истиот.

Со почит,

Помошник Директор за пруги

Driton Rusi



Изработил: Ленче Груевска, д.и.г.

Согласен: Весна Стеваноска, д.г.и.

До: ТЕКТОН ДООЕЛ Скопје

бр. 12-8/1232

Скопје, 07.11.2022 година

Предмет: Доставување на податоци и информации

Врска: Ваш бр. 0302/394/3 од 07.11.2022 година  
e-urbanizam, постапка бр. 47062

Почитувани,

Врз основа на вашето барање, а согласно Законот за урбанистичко планирање, ве известуваме дека стручните служби во Агенцијата за цивилно воздухопловство ја разгледаа приложената документација за изработка на

**Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 37, 38, 39, 40 и КП 41, КО Бучиште - општина Пробиштип**

при што утврдија дека во предметниот опфат нема објекти, инсталации, уреди или било какви структури од областа на цивилното воздухопловство, а градбите во планскиот опфат не претставуваат препрека и нема да влијаат на безбедноста на цивилниот воздушен сообраќај, поради што истиот **може да се планира без посебни услови и ограничувања** од аспект на безбедноста на воздушниот сообраќај.

За дополнителни информации може да не контактирате на телефон 02/3181-609, секој работен ден од 7.30-15.30 часот.

Ви благодариме на соработката.

Со почит,

изработил: Х.Караџеми

**Билјана Јованова**  
(по овластување од Директорот  
бр.02-537/1 од 18.05.2022 година)

**Biljana Jovanova**

Digitally signed by Biljana Jovanova  
DN: c=MK, ou=VAT - 4080010516712, 2.5.4.97=NTRMK-6648649, o=Agencija za civilno  
vozduhoplovstvo, serialNumber=168951, title=vozduhoploven inspektor, sn=Jovanova,  
givenName=Biljana, cn=Biljana Jovanova  
Date: 2022.11.08 08:16:22 +01'00'



Република Северна Македонија

Министерство за култура

УПРАВА ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Бр. 17-2904/2  
11/11 2022 година  
Скопје

ДО  
ТЕКТОН ДООЕЛ  
ул. „Народен Фронт“ бр. 5/12  
1000 Скопје

**ПРЕДМЕТ:** Доставување податоци и информации  
**ВРСКА:** Ваш бр. 0302/394/3 од 07.11.2022

Во врска со вашето барање за добивање на податоци за постоење на културно наследство за изработка и одобрување на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е.1.13- Површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 37, КП 38, КП 39, КП 40 и КП 41, КО Бучиште, општина Пробиштип., Управата за заштита на културното наследство врз основа на доставената и постојната документација констатира дека на подрачјето на предметниот проект опфат нема заштитени добра, ниту добра за кои основано се претпоставува дека претставуваат културно наследство.

Доколку во процесот на реализација на проектот бидат откриени објекти, односно предмети (целосно зачувани или фрагменти) од материјалната култура на Р. Македонија, изведувачот е должен веднаш да ги прекине работите и да ја извести Управата за заштита на културното наследство, во смисла на член 65 од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/04, 71/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 154/15, 192/15, 39/16 и 11/18).

Со почит,

Изработил: И. Ширтовски  
Проверил/Одобрил: м-р Б. Јовановска



в.д. Директор,  
Аријан Асланај





**Влада на Република Северна Македонија**  
**- ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ -**  
**Сектор за оператива и логистика**  
**Подрачно одделение за заштита и спасување Пробиштип**

08 Ноември 2022

Архивски број: 09-104/2

**До ТЕКТОН ДООЕЛ – Скопје**

**Предмет:**Податоци и информации, доставува,-

**Врска:** Ваш акт бр. 0302/394/3 од 07.11.2022 година

Согласно член 32 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, подрачното одделение за заштита и спасување во секторот за оператива и логистика во Дирекција за заштита и спасување, информира:

**Почитувани,**

Ве информираме дека Подрачното одделение за заштита и спасување Пробиштип не располага со податоци, ниту има податоци за постоечка или планирана инфраструктура на планскиот опфат за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13- површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 37, 38, 39, 40 и КП 41, КО Бучиште - Општина Пробиштип.

Исто така на планскиот опфат во изминатиот период немаме пронајдено или пријавено заостанати НУС и МЕС.

Воедно Подрачното одделение Ви доставува претходни услови за заштита и спасување кои согласно Законот за заштита и спасување - пречистен текст (Сл. весник на РСМ, бр. 93/12), Процената на загрозеност на опфатот за кој се однесува деталниот урбанистички план, Уредбата за начинот на применување на мерките за заштита и спасување при планирање на просторот и населбите, во проектите и при изградба на објектите, како и учество во технички преглед (Сл. весник на РСМ, бр. 105/05) и други прописи кои ја регулираат оваа област, треба да бидат вградени при изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13- површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 37,38,39,40 и КП 41, КО Бучиште - Општина Пробиштип.

Во делот МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ, да се опфатат следните мерки:

#### 1. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИИ И ОПАСНИ МАТЕРИИ

При изработка на Основен проект за објектите кои се предвидува да бидат изградени од цврста градба (придружни објекти), треба да се почитуваат пропишаните мерки за заштита од пожари, согласно Законот за заштита и спасување (Сл. Весник на РСМ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 18/11 и 93/12), Законот за пожарникарство (Сл. Весник на РСМ бр 67/04, 81/07, 55/13) и другите позитивни прописи со кои е регулирана оваа област.

Во однос на заштитата од пожари, во наведената документација да се реши и громобранската инсталација, со цел да нема појава на зголемено пожарно оптоварување.

#### 2. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД УРНАТИНИ

Заштитата од урнатини, како превентивна мерка, се утврдува во урбанистичките решенија во текот на планирање на просторот, урбанизирање на населбите и изградбата на објектите.

Во урбанистичките решенија се утврдува претпоставениот степен на урнатини, нивниот однос према слободните површини и степенот на проодност на сообраќајниците. При проектирањето да се води сметка да не се создаваат тесни грла на сообраќајниците и зони на тотални урнатини. Заштитата од урнатини се обезбедува со изградба на оптимално отпорни објекти согласно сеизмолошката карта на РСМ, кои се изградени со помала количина на градежен материјал и релативно помали тежини.

#### 3. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОПЛАВИ, УРИВАЊЕ НА БРАНИ И ДРУГИ АТМОСФЕРСКИ НЕПОГОДИ

При изработка на Урбанистичката Планска Документација да се предвидат и пропишат мерките за заштита од поплави, уривање на брани и други атмосферски непогоди согласно Законот за заштита и спасување (“Службен весник на РМ” бр. 36/04, 49/04 и 86/08), и другите позитивни прописи со кои е регулирана оваа област.

#### 4. РАДИОЛОШКА, ХЕМИСКА И БИОЛОШКА ЗАШТИТА

Да се предвидат мерките за радиолошка, хемиска и биолошка заштита.

Согласно Процената на загрозеност од природни непогоди и други несреќи на опфатот за кој се однесува урбанистичкиот план, а имајќи ги предвид одредбите од Законот за заштита и спасување-пречистен текст (Сл. Весник на РСЛ бр. 93/12), може да се вградат и други мерки за заштита и спасување.

Исто така, при проектирањето, да се имаат предвид одредбите од Правилникот за мерки за заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи. (Сл весник на РМ број 32/11), како и обврската при изградба на објекти да се изготвува техничка документација – елаборат за заштита од пожари, експлозии и опасни материи кој е дел од процесот за добивање на одобрение за градење.

Наведените претходни услови треба да се вградат при изработка на:

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13- површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 37,38,39,40 и КП 41, КО Бучиште - Општина Пробиштип.

И Откако ќе ги разработите и вградите условите за заштита и спасување во Урбанистичката документација за изработка на Урбанистичкиот проект, истиот треба да го доставите до Дирекцијата за заштита и спасување, за да добиете мислење за застапеност на мерките за заштита и спасување.

Изработил/Согласен/Одобрил: М.Тодева с.р.

ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА  
И СПАСУВАЊЕ ПРОБИШТИП  
По овластување бр. 02-2351/1  
Менче Тодева

Доставено до:  
- Насловот  
- Архива

Digitally signed  
by Menche  
Todeva  
Date: 2022.11.08  
11:01:18 +01'00'



СЕКТОР ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ, УПРАВУВАЊЕ, УНАПРЕДУВАЊЕ  
И ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

\_\_\_\_\_ 2022

АРХИВСКИ БРОЈ: 40 - 10954/\_\_\_

ДО: ТЕКТОН ДООЕЛ  
ул. Народен Фронт бр.5/12 Скопје

ПРЕДМЕТ: Одговор на Барање податоци и информации

Почитувани,

Во врска со Вашето Барање на податоци и информации под Арх. Бр. 0302/394/3 од 07.11. 2022 година , во прилог е одговорот од Подрачна единица Пробиштип со Арх. Бр. 54-172/2 од 18.11. 2022 година.

Со почит,

Помошник раководител на Сектор

Аднан Али



Изработил: Момчило Петровски

Контролирал: Анѓа Симоновска

Одобрил: Розе Димовска







Република Северна Македонија

Министерство за земјоделство,  
шумарство и водостопанство

ПОДРАЧНА ЕДИНИЦА ПРОБИШТИП

18 Ноември , 2022

АРХИВСКИ 54 - 1742

ДО: Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство  
-Сектор за регистрирање ,управување,унапредување и продажба на  
емјиште во државна сопственост

ПРЕДМЕТ: Одговор на БАРАЊЕ  
Врска ваш допис бр.40-10954/2 од 10.11.2022 (кај нас примено на ден  
18.11.2022)

Почитувани

Согласно вашето барање во прилог ви доставуваме информација-преглед дали  
Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство има/нема склучено  
Договор за закуп за катастарските парцели кои ни се дадени во прегледот доставен  
од ваша страна

Катастарските парцели КП 37, КП 39, КП 40 и КП 41 во КО Бучиште се во приватна  
сопственост а КП 38 е во државна сопственост но немаме склучено договор за  
закуп

Бараните податоци ви ги доставуваме на ваше понатамошно постапување

Со почит

Подготвил:

Ранко Давитков

Прегледал:

Раководител/Овластен раководител

Дарко Кузев

ПЕ Пробиштип





УПРАВА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА - DREJTORIJA PËR MJEDIS JETËSOR

СЕКТОР ЗА ВОДИ - DEPARTAMENTI I UJËRAVE

Арх.бр/№.Арх. ~~11-8349/~~ 11-1125/1

Дата/Data: 07-02-2023

✓ ДО / DERI TE: Тектон ДООЕЛ Скопје  
ул. „Народен фронт“ бр. 5/12

ПРЕДМЕТ / LËNDA: Податоци и информации од аспект на заштита на водите

Почитувани,  
Të nderuar,

Во врска со Вашето барање со бр. 0302/394/3 од 07.11.2022 година за издавање на податоци и информации за на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена E1.13- површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 37, 38, 39, 40 и КП 41, КО Бучиште- општина Пробиштип. Управата за животна средина – Сектор води при Министерството за животна средина и просторно планирање, Ве известува следното:

Од увидот во доставената техничка документација (дадена во електронска форма), и прибавените податоци и информации од Служба за просторен и информативен систем, при Министерството за животна средина и просторно планирање, утврдено е дека планскиот опфат не опфаќа ниеден постојан или не постојан воден тек. Предметниот опфат не е во рамки на предвидените акумулации согласно Водостопанската основа од Просторниот План на Република Македонија 2002-2020.



Министерството за животна средина и просторно планирање не може да се произнесе по однос на местоположбата на постоечките или планирани водоводни и канализациони инсталации на планираниот опфат, затоа што не располага со таков вид на податоци и не управува со истите.

Според одредбите од Законот за регистрација на подземни и надземните инфраструктурни објекти и придружни инсталации (Сл.Весник на Република Македонија бр.6/12) општините, општините во градот Скопје и градот Скопје се одговорни да водат евиденција и да воспостават Регистар на подземни и надземни инфраструктурни објекти и придружни инсталации секоја за своето подрачје. По однос на постојните водостопански објекти во склоп на системите за наводнување и системите за одводнување, надлежен правен субјект кој управува со истите е АД Водостопанство на Р.С.Македонија.

Со почит,  
Me respekt,

Управа за животна средина/Drejtoria për mjedis jetësor

Директор/Drejtor

**Hisen Xhemaili**



Изработил/Përpiloi: Mimoza Veari  
Контролирал/Kontrolloi: Снежана Маргулкова  
Согласен/Miratoi: Ylber Mirta



Број на постапката:  
47062

Статус:  
Кај општини/институции

**Наслов**

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е113-површински соларни и фотоволтаички електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 37, 38, 39, 40 и КП 41, КО Бучиште - општина Пробиштип

Надлежен орган  
/

**Датум на креирање**

07.11.2022

**Иницијатор**

Друштво за урбанизам, проектирање и инженеринг ТЕКТОН ДООЕЛ Скопје

Документи за барањето

Име на документот	Тип на документ	Креирано од	Креирано на	Опис	Дигитален Потпис
10954-4	Податоци и информации	angja.velkovska@mzsv.gov.mk	10.02.2023 11:42:31		Да
10954	Податоци и информации	angja.velkovska@mzsv.gov.mk	10.02.2023 11:41:56		Да
1404-3233-2	Податоци и информации	bijana.ilioska@aec.mk	21.11.2022 15:26:05	Податоци АЕК	Да
Scan Nov 16 - 2022 (15)	Податоци и информации	dragicag@roads.org.mk	16.11.2022 13:36:50	Одговор од ЈП ДП	Да
Постапка 47062	Податоци и информации	galabinka.hristovska@gama.com.mk	16.11.2022 11:06:52	Допис ГА-МА АД Скопје	Да
izdavanje_podatoci_e_urbanizam_	Податоци и информации	marko.birachoski@evn.mk	16.11.2022 08:50:26		Да
АД МЕПСО	Податоци и информации	angela.georgievska@mepso.com.mk	14.11.2022 14:49:23	податоци АД МЕПСО	Не
Odgovor-Telekom	Податоци и информации	Nikolce.Tasevski@telekom.mk	14.11.2022 11:57:04	Допис Македонски Телеком АД Скопје	Да
2022.11.09 15-3189-2 TEKTON ODGOVOR NA BARANJE 2561	Податоци и информации	contact@mer.com.mk	11.11.2022 15:13:49	НЕР АД Скопје	Не
УПВОУП на КП 37,38,39,40 и КП 41, КО Бучиште-поттишан	Податоци и информации	probistip@dzs.gov.mk	08.11.2022 11:02:46	одговор на податоци и информации	Да

← Претходни 1 2 Следни →

Прикажани 1 - 10 од 15 ставки

Документи за барањето

Име на документот	Тип на документ	Креирано од	Креирано на	Опис	Дигитален Потпис
1232 - ПИ 47062 - УПВОУП за ФВ на КП 37... КО Бучиште, О.Пробиштип - Тектон	Податоци и информации	bijanovana@caa.gov.mk	08.11.2022 08:25:20	АЦВ	Да
Барање Податоци и информации	Друг тип на документ	tehton.arh@gmail.com	07.11.2022 11:37:18		Да
Ажурирана геодетска подлога DWG	Ажурирани геодетски подлоги	tehton.arh@gmail.com	07.11.2022 11:36:42		Да
Ажурирана геодетска подлога PDF	Ажурирани геодетски подлоги	tehton.arh@gmail.com	07.11.2022 11:36:32		Да
Прегледна карта	Друг тип на документ	tehton.arh@gmail.com	07.11.2022 11:36:24		Да

← Претходни 1 2 Следни →

Прикажани 11 - 15 од 15 ставки

## Институции

Додади институција

Пребрај

Надворешна институција	Датум на испраќање	Датум на одговор	Мислење	Испратено
ДЗС Пробиштип	07.11.2022	10.11.2022		<input checked="" type="checkbox"/>
ЈП Македонски Железници Инфраструктура	07.11.2022	/		<input checked="" type="checkbox"/>
Јавно претпријатие за државни патисгта	07.11.2022	16.11.2022		<input checked="" type="checkbox"/>
АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО	07.11.2022	08.11.2022		<input checked="" type="checkbox"/>
ЈП ХС Злетовица	07.11.2022	/		<input checked="" type="checkbox"/>
Министерство за земјоделие, шумарство и водостопансво	07.11.2022	10.02.2023		<input checked="" type="checkbox"/>
Министерство за Внатрешни работи	07.11.2022	/		<input checked="" type="checkbox"/>
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА	07.11.2022	/		<input checked="" type="checkbox"/>
Македонски енергетски ресурси	07.11.2022	/		<input checked="" type="checkbox"/>
АД ГАМА	07.11.2022	16.11.2022		<input checked="" type="checkbox"/>

← Претходни 1 2 3 Следни →

Прикажани 1 - 10 од 21 ставки

## Институции

Додади институција

Пребрај

Надворешна институција	Датум на испраќање	Датум на одговор	Мислење	Испратено
ЈКП Никола Карев, Пробиштип	07.11.2022	/		<input checked="" type="checkbox"/>
МЖСПП - Сектор за природа	07.11.2022	/		<input checked="" type="checkbox"/>
МЖСПП - Сектор за води	07.11.2022	/		<input checked="" type="checkbox"/>
МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА	07.11.2022	/		<input checked="" type="checkbox"/>
Управа за заштита на културно наследство	07.11.2022	/		<input checked="" type="checkbox"/>
ЕЛЕМ	07.11.2022	/		<input checked="" type="checkbox"/>
МЕРСО АД Скопје	07.11.2022	/		<input checked="" type="checkbox"/>
ЕВН_издавање_податоци_мислења_планови	07.11.2022	16.11.2022		<input checked="" type="checkbox"/>
Македонски Телеком АД-Скопје	07.11.2022	14.11.2022		<input checked="" type="checkbox"/>
Агенција за електронски комуникации	07.11.2022	21.11.2022		<input checked="" type="checkbox"/>

← Претходни 1 2 3 Следни →

Прикажани 11 - 20 од 21 ставки

## Институции

Додади институција

Пребрај

Надворешна институција	Датум на испраќање	Датум на одговор	Мислење	Испратено
А1 Македонија ДООЕЛ Скопје	07.11.2022	/		<input checked="" type="checkbox"/>

← Претходни 1 2 3 Следни →

Прикажани 21 - 21 од 21 ставки





ДИПТУ ГЕО СТОЛЕ доо Скопје  
ул.Њу Делхиска бр.4/2 лок.7

предмет бр.0807/25 од 09.09.2022 год.

Податоци за сертификатот на овластеното лице  
Сертификатот е издаден на: Тони Стратиев  
Издавач: KIBSTrust Issuing Qsig CA G2  
Сериски број: a92c86d3  
Валиден до: 04.04.2024  
Датум и час на потпишување: 21.10.2022 во 11:01:27  
Документот е дигитално потпишан и е правно валиден

## ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ЗА АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА

За изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 37, 38, 39, 40, 41, КО Бучиште - општина Пробиштип

Со заверката Агенцијата за катастар на недвижности тврди дека при изработката на геодетскиот елаборат се користени податоци од ГКИС и дека за истите е платен надоместок согласно Законот, додека за квалитетот и точноста на податоците содржани во елаборатот одговара изготвувачот

<b>Toni Stratiev</b>	Digitally signed by Toni Stratiev DN: cn=Toni Stratiev, ou=VAT - 4030007633433, o=diptu GEOSTOLE doo Skopje, c=MK Date: 2022.10.21 10:59:53 +0200
--------------------------	--

ДИПТУ ГЕОСТОЛЕ ДОО СКОПЈЕ

ЗАВЕРИЛ

М.П.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

ЗАВЕРИЛ

М.П.

-----  
Стратиев Тони дипл.геод.инж

-----  
Име ,Презиме и потпис на стручно лице од геодетска насока

Дипту ГЕО СТОЛЕ ДОО Скопје  
ул.Њу Делхиска бр.4/2 лок.7

## СОДРЖИНА НА ГЕОДЕТСКИОТ ЕЛАБОРАТ

1. Технички извештај
2. Теренска скица од извршено премерување
3. Список на снимени детални точки
4. Список на координати од геодетска основа
5. Копја од катастарски план
6. CD со податоци

Изработил :

---

Стратиев Тони дипл.геод.инж

дипту ГЕО СТОЛЕ доо Скопје  
ул.Њу Делхиска бр.4/2 лок.7

## ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

По барање на **ТЕКТОН дооел со седиште на ул.Народен Фронт бр.5/12** извршено е премерување на зададен опфат со инструмент **GPS Zenith 20** со цел изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 37, 38, 39, 40, 41, КО Бучиште - општина Пробиштип


Геодетскиот елаборат е изработен во теренска и канцелариска постапка. Согласно проектантските потреби извршено е геодетско снимање на детаљ во зададениот опфат.

Од податоците добиени со геодетското снимање како и од постоечките катастарски подлоги изработен е геодетскиот елаборат за ажурирана геодетска подлога во векторски формат.

Изработил :

---

Стратиев Тони дипл.геод.инж



ДИПТУ ГЕОСТОЛЕ ДОО СКОПЈЕ  
 УЛ.ЊУДЕЛХИСКА БР.4/2 ЛОК.7  
 ПРЕДМЕТ БР.0807/25 ОД 09.09.2022 ГОД.

ТЕРЕНСКА СКИЦА ОД ИЗВРШЕНО ПРЕМЕРУВАЊЕ  
 Р-1:1000

Ажурирана геодетска подлога за изработка на  
 Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување  
 на земјиште со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични  
 електрани (фото-напонски панели за производство на електрична  
 енергија кои се градат на земјиште) на КП 37, 38, 39, 40, 41, КО  
 Бучиште - општина Пробиштип

ЛЕГЕНДА :

- граница на катастарска парцела
- помошни линии(патишта)
- 1504/1 - број на катастарска парцела
- 28 - снимена деглна точка со надморска висина
- ■ ■ ■ граница на проектен опфат
- граница на катастарска општина
- изохипси главни
- изохипси помошни

## СПИСОК НА СНИМЕНИ ДЕТАЛНИ ТОЧКИ

бр.точка	Y	X	H	бр.точка	Y	X	H
47	7597661.52	4644233.26	510.43	127	7597505.31	4644290.14	522.29
48	7597657.63	4644221.54	511.54	128	7597502.38	4644284.77	522.77
49	7597646.60	4644198.85	511.25	129	7597518.13	4644275.03	521.49
50	7597632.94	4644176.35	510.67	130	7597514.42	4644273.40	521.84
51	7597621.58	4644158.31	509.75	131	7597505.76	4644263.33	522.07
52	7597614.09	4644148.00	509.00	132	7597520.23	4644251.69	521.26
53	7597608.35	4644132.91	508.08	133	7597527.60	4644257.51	520.96
54	7597607.52	4644130.42	507.75	134	7597531.58	4644259.88	520.58
55	7597578.22	4644134.93	510.13	135	7597540.72	4644243.67	519.83
56	7597577.34	4644134.66	510.08	136	7597541.85	4644237.05	519.72
57	7597567.07	4644130.66	510.60	137	7597538.08	4644104.87	512.18
58	7597543.64	4644130.30	512.28	138	7597544.27	4644106.63	511.80
59	7597542.79	4644132.90	512.67	139	7597556.36	4644109.86	510.94
60	7597532.88	4644126.79	512.92	140	7597576.67	4644118.99	509.60
61	7597529.67	4644132.99	513.58	141	7597595.36	4644131.87	508.75
62	7597514.89	4644134.33	513.80	142	7597616.10	4644124.93	506.97
63	7597516.34	4644136.89	514.24	143	7597638.77	4644123.16	505.12
64	7597498.95	4644137.63	514.39	144	7597653.39	4644108.57	502.81
65	7597497.55	4644134.54	514.17	517	7597703.82	4644208.94	506.63
96	7597524.09	4644197.73	517.47	518	7597693.76	4644191.05	506.88
97	7597536.09	4644218.30	518.47	519	7597681.80	4644172.14	506.55
98	7597546.63	4644229.18	519.28	520	7597671.75	4644155.45	505.99
99	7597553.71	4644237.34	518.79	521	7597662.21	4644142.41	505.09
100	7597567.58	4644254.38	518.28	522	7597664.01	4644131.26	503.45
101	7597578.58	4644270.07	517.42	523	7597662.15	4644118.27	502.60
102	7597587.10	4644280.38	516.94	524	7597652.17	4644118.82	503.50
103	7597564.02	4644300.91	518.22	525	7597637.42	4644120.37	505.12
104	7597542.90	4644294.10	519.86	526	7597577.40	4644135.18	510.28
105	7597525.34	4644307.41	521.00	527	7597589.80	4644148.40	510.48
106	7597505.59	4644325.01	522.17	528	7597605.52	4644165.29	511.10
107	7597486.03	4644345.68	522.91	529	7597622.10	4644183.77	511.93
108	7597468.23	4644365.78	523.51	530	7597635.09	4644202.51	512.37
109	7597451.00	4644384.52	524.01	531	7597647.03	4644220.13	512.41
110	7597435.27	4644402.88	524.34	532	7597656.56	4644235.12	511.28
111	7597420.98	4644420.35	524.16	533	7597663.23	4644244.44	508.93
112	7597414.73	4644427.01	524.54	534	7597647.27	4644265.64	509.41
113	7597406.10	4644432.63	526.04	535	7597637.70	4644258.56	512.18
114	7597400.07	4644436.72	526.74	536	7597629.84	4644246.89	514.54
115	7597398.37	4644408.81	526.72	537	7597625.80	4644238.65	514.81
116	7597404.35	4644405.20	525.20	538	7597613.01	4644215.81	514.74
117	7597411.90	4644418.84	524.78	539	7597599.00	4644196.38	514.35
118	7597425.30	4644402.64	525.40	540	7597584.86	4644178.35	513.58
119	7597439.55	4644384.14	525.25	541	7597571.74	4644164.16	513.12
120	7597446.78	4644372.59	524.96	542	7597559.52	4644148.32	512.59
121	7597456.95	4644353.98	525.02	543	7597556.25	4644131.74	511.77
122	7597467.73	4644330.39	525.05	544	7597526.19	4644145.49	514.37
123	7597473.33	4644324.52	525.32	545	7597530.63	4644160.25	515.19
124	7597479.43	4644327.67	523.82	546	7597534.74	4644171.21	515.77
125	7597487.18	4644306.03	523.58	547	7597539.75	4644186.75	516.63
126	7597492.23	4644301.27	523.14	548	7597398.82	4644399.68	525.01

бр.точка	Y	X	H	бр.точка	Y	X	H
549	7597402.47	4644394.06	525.22	730	7597552.14	4644207.20	517.47
550	7597408.44	4644387.92	525.99	731	7597561.91	4644217.02	517.47
551	7597419.56	4644373.71	525.91	732	7597567.53	4644221.73	517.50
552	7597428.26	4644361.15	525.94	733	7597585.15	4644239.40	517.20
553	7597438.63	4644345.27	526.61	734	7597601.19	4644256.84	516.51
554	7597453.79	4644320.99	526.42	735	7597547.23	4644313.71	519.38
555	7597463.11	4644310.28	525.47	736	7597536.76	4644321.69	520.09
556	7597477.49	4644297.59	524.21	737	7597517.06	4644340.97	521.10
557	7597479.68	4644287.08	523.82	738	7597499.16	4644361.75	521.78
558	7597487.71	4644277.71	523.20	739	7597480.52	4644381.18	522.01
559	7597499.42	4644263.00	522.49	740	7597461.19	4644398.42	522.96
560	7597506.82	4644254.92	522.64	741	7597444.57	4644418.31	522.95
561	7597513.04	4644249.44	522.13	742	7597427.38	4644433.60	523.41
562	7597523.25	4644242.09	520.97	743	7597423.47	4644438.48	523.62
563	7597521.58	4644238.01	520.10	744	7597432.87	4644446.97	521.21
567	7597582.11	4644109.36	508.96	745	7597426.21	4644459.02	521.26
568	7597601.16	4644117.56	507.78	746	7597411.13	4644454.21	522.17
569	7597615.55	4644118.52	506.69	747	7597408.78	4644453.10	525.52
698	7597685.00	4644222.94	507.78	748	7597386.93	4644387.90	523.74
699	7597675.33	4644211.21	509.45	749	7597393.95	4644377.30	524.36
700	7597675.29	4644211.18	509.50	750	7597405.86	4644360.09	524.69
701	7597661.99	4644191.79	509.73	751	7597422.59	4644334.74	525.41
702	7597646.27	4644169.61	509.14	752	7597433.35	4644321.54	526.11
703	7597637.51	4644146.03	507.27	753	7597454.75	4644295.53	525.57
704	7597631.47	4644132.22	506.43	754	7597500.52	4644246.10	520.91
705	7597631.31	4644128.81	505.79	761	7597619.00	4644104.69	505.86
706	7597573.44	4644137.24	510.91				
707	7597586.53	4644151.27	511.46				
708	7597602.28	4644168.61	512.07				
709	7597617.35	4644187.90	512.95				
710	7597631.28	4644206.90	513.27				
711	7597644.93	4644226.64	513.09				
712	7597649.63	4644233.18	512.53				
713	7597659.75	4644247.25	509.21				
714	7597633.51	4644281.88	509.86				
715	7597621.09	4644273.01	512.76				
716	7597616.35	4644262.13	515.06				
717	7597611.86	4644250.20	515.83				
718	7597597.19	4644228.64	515.93				
719	7597583.20	4644208.35	515.73				
720	7597567.73	4644190.17	515.16				
721	7597552.71	4644169.32	514.41				
722	7597544.60	4644152.69	513.65				
723	7597539.84	4644133.70	512.89				
724	7597525.05	4644136.93	513.92				
725	7597510.12	4644156.17	515.26				
726	7597506.35	4644157.59	515.40				
727	7597509.65	4644172.68	516.09				
728	7597511.26	4644181.19	517.02				
729	7597522.37	4644198.60	517.61				

Изработил

---

Тони Стратиев дипл.геод.инж

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

1109-339/2022 од 04.10.2022 14:36:20



Податоци за сертификатот на АКН на Р. Македонија  
Издаден на: ELEKTRONSKI SHALTER  
Издавач: Makedonski Telekom CA  
Сериски број: 5f 25 9d ae  
Валиден до: 16.08.2023  
Датум и час на потпишување: 04.10.2022 во 14:36:21  
Документот е дигитално потпишан и е правно валиден



## КООРДИНАТИ НА ТОЧКИ ОД ГЕОДЕТСКАТА РЕФЕРЕНТНА МРЕЖА

ОДДЕЛЕНИЕ : КРУШЕВО

К.О : БУЧИШТЕ

ПАРЦЕЛА : 39

Ознака (тип) на геодетска точка	Y	X	H
KR_TR_310	7597439.910	4644308.620	526.37

М.П.

Овластено лице

Тони Стратиев

(име, презиме и потпис)

# Плаќањето е успешно завршено


Број на извршената трансакција: 5323449

Назив на налогодавач: Тони Стратиев ул. Њуделхиска 4	Датум на валута 04.10.2022	Назив на налогопримач: НРБМ Буџет на РМ
Трансакциска сметка на	Трансакциска сметка на 100-0000000-630-95	Банка на налогопримач: AKN 5
Банка на налогодавач:	Износ: МКД 1792	Уплатна сметка:
Даночен број или ЕМБС: 6223257	Сметка на буџетски корисник: 2100100450-787-11	Приходна шифра и програма: 724116-20 <input type="checkbox"/> преку МИПС
Повикување на број:	Датум на уплата: 04.10.2022	Место на плаќање: Интернет Casys cPay
Цел на плаќање: Издавање на податоци во дигитална форма		
Потпис:		

Налог ПП50

ВКУПНО ЗА ПРИЈАВА	1656
АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	0
ПРОВИЗИЈА	36
ЗАВЕРКА НА ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ	100.00
<b>ВКУПНО ЗА НАПЛАТА</b>	<b>1792</b>





0015;0.000;1;41 56 20.64988;22 10 37.75885;496.434;2.140;;;GPS:8 GLS:0  
BDU:0;1.400;2.000;2.400;0.000;0.030;0.050;RTK Fixed;  
0015;0.000;2;41 56 20.20093;22 10 37.95228;496.103;2.140;;;GPS:8 GLS:0  
BDU:0;1.400;2.000;2.400;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;3;41 56 19.46614;22 10 37.54900;497.786;2.140;;;GPS:7 GLS:0  
BDU:0;1.400;2.000;2.400;0.000;0.030;0.050;RTK Fixed;  
0015;0.000;4;41 56 19.63874;22 10 37.34386;497.788;2.140;;;GPS:7 GLS:0  
BDU:0;1.400;2.000;2.400;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;5;41 56 18.89166;22 10 36.92255;499.562;2.140;;;GPS:8 GLS:0  
BDU:0;1.400;2.000;2.400;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;6;41 56 18.34111;22 10 36.67698;500.946;2.140;;;GPS:8 GLS:0  
BDU:0;1.400;2.000;2.500;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;7;41 56 17.56436;22 10 36.19307;503.174;2.140;;;GPS:8 GLS:0  
BDU:0;1.300;2.100;2.500;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;8;41 56 16.68925;22 10 35.67986;504.946;2.140;;;GPS:8 GLS:0  
BDU:0;1.300;2.100;2.500;0.000;0.030;0.050;RTK Fixed;  
0015;0.000;9;41 56 15.93244;22 10 35.23257;505.210;2.140;;;GPS:8 GLS:0  
BDU:0;1.300;2.100;2.500;0.000;0.030;0.050;RTK Fixed;  
0015;0.000;10;41 56 14.95862;22 10 34.69360;505.634;2.140;;;GPS:7 GLS:0  
BDU:0;1.300;2.100;2.500;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;11;41 56 14.07780;22 10 34.25653;506.507;2.140;;;GPS:7 GLS:0  
BDU:0;1.300;2.100;2.500;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;12;41 56 13.24222;22 10 33.83093;508.291;2.140;;;GPS:7 GLS:0  
BDU:0;1.300;2.100;2.500;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;13;41 56 12.58682;22 10 33.57885;510.122;2.140;;;GPS:7 GLS:0  
BDU:0;1.300;2.200;2.500;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;14;41 56 12.11363;22 10 33.26913;511.749;2.140;;;GPS:7 GLS:0  
BDU:0;1.300;2.200;2.600;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;15;41 56 11.19944;22 10 34.51848;510.212;2.140;;;GPS:8 GLS:0  
BDU:0;1.300;2.400;2.700;0.000;0.030;0.050;RTK Fixed;  
0015;0.000;16;41 56 11.84836;22 10 34.93726;507.914;2.140;;;GPS:8 GLS:0  
BDU:0;1.300;2.400;2.700;0.000;0.030;0.050;RTK Fixed;  
0015;0.000;17;41 56 12.67899;22 10 35.34702;505.938;2.140;;;GPS:8 GLS:0  
BDU:0;1.300;2.400;2.700;0.000;0.030;0.050;RTK Fixed;  
0015;0.000;18;41 56 13.41765;22 10 35.71266;504.189;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.300;2.500;2.800;0.000;0.030;0.050;RTK Fixed;  
0015;0.000;19;41 56 14.23293;22 10 36.14728;502.831;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.300;2.500;2.800;0.000;0.030;0.050;RTK Fixed;  
0015;0.000;20;41 56 14.95356;22 10 36.42414;502.720;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.300;2.500;2.800;0.000;0.030;0.050;RTK Fixed;  
0015;0.000;21;41 56 15.66429;22 10 36.85574;502.831;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.300;2.600;2.900;0.000;0.030;0.050;RTK Fixed;  
0015;0.000;22;41 56 16.36796;22 10 37.28905;502.064;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.300;2.600;2.900;0.000;0.030;0.050;RTK Fixed;  
0015;0.000;23;41 56 17.02787;22 10 37.69337;500.895;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.300;2.600;2.900;0.000;0.030;0.050;RTK Fixed;  
0015;0.000;24;41 56 17.67424;22 10 38.10033;498.934;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.300;2.600;2.900;0.000;0.030;0.050;RTK Fixed;  
0015;0.000;25;41 56 18.31853;22 10 38.40189;497.559;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.300;2.700;2.900;0.000;0.030;0.050;RTK Fixed;  
0015;0.000;26;41 56 18.93336;22 10 38.78827;496.250;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.300;2.700;2.900;0.000;0.030;0.050;RTK Fixed;  
0015;0.000;27;41 56 19.47536;22 10 39.12191;495.460;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.800;2.100;0.000;0.030;0.050;RTK Fixed;  
0015;0.000;28;41 56 19.87254;22 10 39.50437;494.350;2.140;;;GPS:9 GLS:0

BDU:0;1.100;1.800;2.100;0.000;0.020;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;29;41 56 19.60081;22 10 40.01033;493.751;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.900;2.200;0.000;0.020;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;30;41 56 18.99298;22 10 40.73719;492.528;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.900;2.200;0.000;0.020;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;31;41 56 18.19246;22 10 40.58501;493.859;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.900;2.200;0.000;0.020;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;32;41 56 17.35486;22 10 40.21713;495.189;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.900;2.200;0.000;0.020;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;33;41 56 16.65702;22 10 39.96176;496.645;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.900;2.200;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;34;41 56 15.92977;22 10 39.67635;498.120;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.900;2.200;0.000;0.020;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;35;41 56 15.09179;22 10 39.35953;498.774;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.900;2.200;0.000;0.020;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;36;41 56 14.32654;22 10 39.04659;498.837;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.900;2.200;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;37;41 56 13.58287;22 10 38.65391;499.074;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.900;2.200;0.000;0.020;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;38;41 56 12.78370;22 10 38.48953;499.234;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.900;2.200;0.000;0.020;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;39;41 56 11.96310;22 10 38.19761;499.927;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.900;2.200;0.000;0.020;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;40;41 56 11.23774;22 10 37.85420;501.873;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.900;2.200;0.000;0.020;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;41;41 56 10.55364;22 10 37.44148;503.810;2.140;;;GPS:8 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.900;2.200;0.000;0.020;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;42;41 56 10.06996;22 10 37.14039;505.635;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.900;2.200;0.000;0.020;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;43;41 56 09.72354;22 10 36.90165;506.936;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;2.000;2.200;0.000;0.020;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;44;41 56 09.63021;22 10 36.76262;507.633;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;2.000;2.200;0.000;0.020;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;45;41 56 09.04328;22 10 37.56128;506.062;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;2.000;2.200;0.000;0.020;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;46;41 56 08.41866;22 10 38.54406;503.865;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;2.000;2.200;0.000;0.020;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;47;41 56 09.91754;22 10 20.49436;554.696;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.800;2.100;0.000;0.020;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;48;41 56 09.53975;22 10 20.31882;555.804;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.800;2.100;0.000;0.020;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;49;41 56 08.80930;22 10 19.82651;555.515;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.800;2.100;0.000;0.020;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;50;41 56 08.08617;22 10 19.22005;554.932;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.800;2.100;0.000;0.020;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;51;41 56 07.50655;22 10 18.71647;554.021;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.800;2.100;0.000;0.020;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;52;41 56 07.17581;22 10 18.38527;553.268;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.800;2.100;0.000;0.020;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;53;41 56 06.68929;22 10 18.12728;552.344;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.800;2.100;0.000;0.020;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;54;41 56 06.60903;22 10 18.08964;552.012;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.800;2.100;0.000;0.020;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;55;41 56 06.76819;22 10 16.82042;554.395;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.700;2.000;0.000;0.020;0.040;RTK Fixed;

0015;0.000;56;41 56 06.75983;22 10 16.78213;554.344;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.700;2.000;0.000;0.020;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;57;41 56 06.63472;22 10 16.33419;554.868;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.700;2.000;0.000;0.020;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;58;41 56 06.63331;22 10 15.31688;556.548;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.700;2.000;0.000;0.020;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;59;41 56 06.71791;22 10 15.28172;556.939;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.700;2.000;0.000;0.020;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;60;41 56 06.52432;22 10 14.84814;557.185;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.700;2.000;0.000;0.020;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;61;41 56 06.72667;22 10 14.71237;557.841;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.700;2.000;0.000;0.020;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;62;41 56 06.77656;22 10 14.07158;558.064;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.700;2.000;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;63;41 56 06.85892;22 10 14.13587;558.509;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.700;2.000;0.000;0.030;0.050;RTK Fixed;  
0015;0.000;64;41 56 06.89075;22 10 13.38162;558.657;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.700;2.000;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;65;41 56 06.79121;22 10 13.31914;558.440;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.700;2.000;0.000;0.030;0.050;RTK Fixed;  
0015;0.000;66;41 56 06.93595;22 10 12.47678;558.205;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.700;2.000;0.000;0.020;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;67;41 56 07.08438;22 10 12.43289;558.756;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.700;2.000;0.000;0.020;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;68;41 56 07.22000;22 10 11.97497;558.538;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.700;2.000;0.000;0.020;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;69;41 56 07.14251;22 10 11.78103;557.622;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.700;2.000;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;70;41 56 07.61498;22 10 11.02130;557.272;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.700;2.000;0.000;0.020;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;71;41 56 08.22040;22 10 11.63723;559.055;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.700;2.000;0.000;0.020;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;72;41 56 08.71182;22 10 12.24166;560.751;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.700;2.000;0.000;0.020;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;73;41 56 09.09991;22 10 12.62337;561.773;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.700;2.000;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;74;41 56 09.16247;22 10 12.68282;562.564;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.700;2.000;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;75;41 56 09.53459;22 10 11.51163;561.996;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.700;2.000;0.000;0.020;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;76;41 56 09.71549;22 10 11.49563;563.120;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.700;2.000;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;77;41 56 10.43027;22 10 10.20810;563.567;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.700;2.000;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;78;41 56 10.36924;22 10 10.13042;562.533;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.700;2.000;0.000;0.020;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;79;41 56 09.77909;22 10 09.66760;559.945;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.700;2.000;0.000;0.020;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;80;41 56 09.18058;22 10 09.07349;556.570;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.700;2.000;0.000;0.020;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;81;41 56 08.63323;22 10 08.50250;553.111;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.600;2.000;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;82;41 56 08.54605;22 10 08.44707;552.526;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.600;2.000;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;83;41 56 08.28958;22 10 09.46820;554.337;2.140;;;GPS:11 GLS:0

BDU:0;1.100;1.600;2.000;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;84;41 56 08.61206;22 10 09.92174;556.305;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.600;2.000;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;85;41 56 08.70281;22 10 10.05722;556.997;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.600;2.000;0.000;0.020;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;86;41 56 09.12152;22 10 10.71311;559.610;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.600;2.000;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;87;41 56 08.89967;22 10 11.75664;560.647;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.600;2.000;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;88;41 56 08.89920;22 10 11.75533;560.643;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.600;2.000;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;89;41 56 08.51551;22 10 11.39407;559.306;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.600;2.000;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;90;41 56 08.10986;22 10 11.08311;558.089;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.600;2.000;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;91;41 56 07.86864;22 10 10.90287;557.054;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.600;2.000;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;92;41 56 07.44706;22 10 12.43814;559.117;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.600;2.000;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;93;41 56 08.05430;22 10 12.90977;560.227;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.600;2.000;0.000;0.030;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;94;41 56 08.61388;22 10 13.34525;561.337;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.600;2.000;0.000;0.030;0.050;RTK Fixed;  
0015;0.000;95;41 56 08.68557;22 10 13.41332;561.963;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.600;2.000;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;96;41 56 08.82733;22 10 14.50872;561.731;2.140;;;GPS:12 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.300;1.700;0.000;0.030;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;97;41 56 09.48855;22 10 15.04151;562.738;2.140;;;GPS:12 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.300;1.700;0.000;0.030;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;98;41 56 09.83637;22 10 15.50566;563.550;2.140;;;GPS:12 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.300;1.700;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;99;41 56 10.09765;22 10 15.81772;563.051;2.140;;;GPS:12 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.300;1.700;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;100;41 56 10.64378;22 10 16.42996;562.544;2.140;;;GPS:12 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.400;1.700;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;101;41 56 11.14731;22 10 16.91664;561.680;2.140;;;GPS:12 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.400;1.700;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;102;41 56 11.47757;22 10 17.29234;561.203;2.140;;;GPS:12 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.400;1.700;0.000;0.040;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;103;41 56 12.15326;22 10 16.30287;562.481;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.400;1.700;0.000;0.030;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;104;41 56 11.94190;22 10 15.38199;564.120;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.400;1.700;0.000;0.030;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;105;41 56 12.38109;22 10 14.62770;565.263;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.400;1.700;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;106;41 56 12.96031;22 10 13.78104;566.430;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.400;1.700;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;107;41 56 13.63880;22 10 12.94430;567.176;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.400;1.700;0.000;0.030;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;108;41 56 14.29793;22 10 12.18401;567.777;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.400;1.700;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;109;41 56 14.91295;22 10 11.44702;568.271;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.400;1.700;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;110;41 56 15.51501;22 10 10.77512;568.607;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.400;1.700;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;

0015;0.000;111;41 56 16.08744;22 10 10.16553;568.426;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.400;1.700;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;112;41 56 16.30589;22 10 09.89793;568.805;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.400;1.700;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;113;41 56 16.49185;22 10 09.52674;570.302;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.400;1.700;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;114;41 56 16.62710;22 10 09.26741;571.004;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.300;1.600;0.000;0.020;0.020;RTK Fixed;  
0015;0.000;115;41 56 15.72343;22 10 09.17720;570.981;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.300;1.600;0.000;0.020;0.020;RTK Fixed;  
0015;0.000;116;41 56 15.60364;22 10 09.43456;569.464;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.300;1.600;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;117;41 56 16.04250;22 10 09.77023;569.039;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.300;1.600;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;118;41 56 15.51147;22 10 10.34250;569.660;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.300;1.600;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;119;41 56 14.90557;22 10 10.94986;569.508;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.400;1.600;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;120;41 56 14.52802;22 10 11.25668;569.225;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.400;1.600;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;121;41 56 13.92057;22 10 11.68716;569.280;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.400;1.600;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;122;41 56 13.15115;22 10 12.14098;569.309;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.400;1.600;0.000;0.020;0.020;RTK Fixed;  
0015;0.000;123;41 56 12.95870;22 10 12.38069;569.581;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.400;1.600;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;124;41 56 13.05789;22 10 12.64725;568.086;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.400;1.600;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;125;41 56 12.35341;22 10 12.97087;567.841;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.400;1.600;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;126;41 56 12.19690;22 10 13.18730;567.399;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.400;1.600;0.000;0.030;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;127;41 56 11.83035;22 10 13.74825;566.558;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.400;1.600;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;128;41 56 11.65748;22 10 13.61784;567.031;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.400;1.600;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;129;41 56 11.33508;22 10 14.29589;565.758;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.400;1.600;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;130;41 56 11.28381;22 10 14.13360;566.100;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.400;1.700;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;131;41 56 10.96135;22 10 13.75183;566.337;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.400;1.700;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;132;41 56 10.57777;22 10 14.37326;565.526;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.400;1.700;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;133;41 56 10.76298;22 10 14.69641;565.229;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.400;1.700;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;134;41 56 10.83813;22 10 14.87069;564.840;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.400;1.700;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;135;41 56 10.30853;22 10 15.25741;564.095;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.400;1.700;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;136;41 56 10.09348;22 10 15.30253;563.981;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.400;1.700;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;137;41 56 05.81180;22 10 15.06082;556.450;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.400;1.700;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;138;41 56 05.86595;22 10 15.33019;556.068;2.140;;;GPS:9 GLS:0

BDU:0;0.900;1.400;1.700;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;139;41 56 05.96536;22 10 15.85706;555.205;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.400;1.700;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;140;41 56 06.25208;22 10 16.74402;553.862;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.400;1.700;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;141;41 56 06.66133;22 10 17.56252;553.017;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.400;1.700;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;142;41 56 06.42705;22 10 18.45875;551.235;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.400;1.700;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;143;41 56 06.35980;22 10 19.44154;549.391;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.400;1.700;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;144;41 56 05.88037;22 10 20.06763;547.077;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.400;1.700;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;145;41 56 05.54500;22 10 19.24329;548.763;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.400;1.700;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;146;41 56 05.22513;22 10 18.33779;550.382;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.400;1.700;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;147;41 56 04.90120;22 10 17.44036;552.116;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.400;1.700;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;148;41 56 04.58904;22 10 16.51444;554.101;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.400;1.700;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;149;41 56 04.32545;22 10 15.53360;556.109;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.400;1.700;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;150;41 56 04.11353;22 10 15.11195;557.022;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.400;1.700;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;151;41 56 04.08102;22 10 15.01063;557.387;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.400;1.700;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;152;41 56 03.93921;22 10 14.49580;557.728;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.400;1.700;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;153;41 56 03.36530;22 10 14.84641;558.153;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.400;1.600;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;154;41 56 02.74160;22 10 15.31579;558.421;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.400;1.600;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;155;41 56 02.17424;22 10 15.84618;558.725;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.400;1.600;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;156;41 56 02.23878;22 10 16.05640;558.514;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.400;1.600;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;157;41 56 02.27907;22 10 16.16217;558.349;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.400;1.600;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;158;41 56 02.30428;22 10 16.24499;557.888;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.400;1.600;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;159;41 56 01.78366;22 10 16.51578;558.878;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.400;1.600;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;160;41 56 01.67976;22 10 16.44279;559.058;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.400;1.600;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;161;41 56 01.24973;22 10 16.77263;559.508;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.300;1.600;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;162;41 56 01.34134;22 10 16.90879;559.101;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.300;1.600;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;163;41 56 00.75035;22 10 17.44087;559.751;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.300;1.600;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;164;41 56 00.61880;22 10 17.31760;560.180;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.300;1.600;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;165;41 56 00.18794;22 10 17.93599;560.384;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.300;1.600;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;

0015;0.000;166;41 56 00.25078;22 10 18.00882;560.346;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.300;1.600;0.000;0.020;0.020;RTK Fixed;  
0015;0.000;167;41 56 00.30840;22 10 18.03323;559.889;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.300;1.600;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;168;41 56 00.80269;22 10 18.43538;557.788;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.300;1.600;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;169;41 56 01.52133;22 10 18.78833;555.351;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.300;1.600;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;170;41 56 02.13441;22 10 19.20058;552.971;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.300;1.600;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;171;41 56 03.00605;22 10 19.44389;550.487;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.300;1.600;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;172;41 56 03.86144;22 10 19.89690;547.989;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.300;1.600;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;173;41 56 04.53745;22 10 20.16799;546.369;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.300;1.600;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;174;41 56 04.88189;22 10 20.98584;544.194;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.300;1.600;0.000;0.020;0.020;RTK Fixed;  
0015;0.000;175;41 56 04.74364;22 10 21.91896;542.031;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.300;1.600;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;176;41 56 04.89862;22 10 22.77948;540.247;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.300;1.600;0.000;0.020;0.020;RTK Fixed;  
0004;0.000;177;41 56 05.62646;22 10 38.33269;504.347;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.400;1.700;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0004;0.000;178;41 56 05.56716;22 10 38.24178;504.585;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.400;1.700;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0004;0.000;179;41 56 05.31458;22 10 38.47485;504.575;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.400;1.700;0.000;0.030;0.050;RTK Fixed;  
0004;0.000;180;41 56 05.40409;22 10 38.57450;504.396;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.400;1.700;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0004;0.000;181;41 56 05.20547;22 10 38.80176;504.295;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.400;1.700;0.000;0.040;0.050;RTK Fixed;  
0004;0.000;182;41 56 05.27907;22 10 38.93298;504.028;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.400;1.700;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0004;0.000;183;41 56 05.12421;22 10 39.64582;502.548;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.400;1.700;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0004;0.000;184;41 56 05.02683;22 10 39.65716;502.605;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.400;1.700;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0004;0.000;185;41 56 04.69123;22 10 40.53325;501.207;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.400;1.700;0.000;0.040;0.050;RTK Fixed;  
0004;0.000;186;41 56 04.75541;22 10 40.60728;500.926;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.400;1.700;0.000;0.020;0.040;RTK Fixed;  
0004;0.000;187;41 56 04.31660;22 10 41.47177;500.832;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.400;1.700;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0004;0.000;188;41 56 04.23418;22 10 41.43688;501.156;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.400;1.700;0.000;0.020;0.040;RTK Fixed;  
0004;0.000;189;41 56 03.99428;22 10 41.93874;501.428;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.500;1.700;0.000;0.040;0.050;RTK Fixed;  
0004;0.000;190;41 56 04.07654;22 10 42.01337;501.214;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.500;1.700;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0004;0.000;191;41 56 03.96830;22 10 42.40064;500.950;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.500;1.700;0.000;0.020;0.040;RTK Fixed;  
0004;0.000;192;41 56 03.87450;22 10 42.39575;501.015;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.500;1.700;0.000;0.020;0.040;RTK Fixed;  
0004;0.000;193;41 56 03.72411;22 10 43.40838;500.011;2.140;;;GPS:9 GLS:0



BDU:0;0.900;1.500;1.700;0.000;0.020;0.040;RTK Fixed;  
0004;0.000;194;41 56 03.79783;22 10 43.45713;499.875;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.500;1.700;0.000;0.020;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;195;41 56 03.46893;22 10 44.38267;498.732;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.500;1.700;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;196;41 56 03.38800;22 10 44.33489;498.851;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.500;1.700;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;197;41 56 02.98930;22 10 45.10345;498.603;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.500;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;198;41 56 03.05915;22 10 45.18938;498.420;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.500;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;199;41 56 02.54188;22 10 45.96906;498.333;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.500;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;200;41 56 02.47007;22 10 45.90248;498.378;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.500;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;201;41 56 01.75345;22 10 44.51189;501.995;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.900;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;202;41 56 01.14876;22 10 44.91826;502.568;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.900;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;203;41 56 00.49074;22 10 45.40806;502.983;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.900;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;204;41 55 59.87893;22 10 45.82181;503.341;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.900;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;205;41 55 59.26568;22 10 46.40447;503.556;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.900;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;206;41 55 58.83918;22 10 47.24586;504.115;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.900;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;207;41 55 58.43129;22 10 48.07326;505.071;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.900;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;208;41 55 58.09744;22 10 49.02192;504.724;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.900;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;209;41 55 57.59558;22 10 49.75542;505.347;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.900;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;210;41 55 57.26829;22 10 50.40980;505.453;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.900;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;211;41 55 57.17643;22 10 50.72882;505.390;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;212;41 55 57.08228;22 10 50.90336;503.585;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;213;41 55 57.06154;22 10 51.11215;503.614;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;214;41 55 57.53299;22 10 50.90277;502.016;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.500;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;215;41 55 57.50261;22 10 50.76641;502.134;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.500;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;216;41 55 57.50623;22 10 50.74005;502.829;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.500;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;217;41 55 58.01541;22 10 50.35377;500.115;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.500;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;218;41 55 58.02159;22 10 50.37080;499.719;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.500;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;219;41 55 58.07143;22 10 50.50080;499.563;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.500;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;220;41 55 58.75711;22 10 50.27584;497.084;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.500;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;

0015;0.000;221;41 55 58.76224;22 10 50.15621;497.206;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.500;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;222;41 55 58.76307;22 10 50.13297;497.421;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.500;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;223;41 55 59.37015;22 10 50.00283;495.596;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.500;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;224;41 55 59.38598;22 10 50.12176;495.497;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.500;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;225;41 55 58.32786;22 10 49.75429;500.173;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.500;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;226;41 55 58.66156;22 10 49.01436;501.409;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.500;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;227;41 55 59.19042;22 10 48.22330;501.300;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.500;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;228;41 55 58.81947;22 10 47.99042;503.038;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.500;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;229;41 55 58.41793;22 10 48.39808;504.454;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.500;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;230;41 55 58.31797;22 10 49.02571;503.301;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.500;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;231;41 55 58.02227;22 10 49.91576;501.706;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.500;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;232;41 55 58.18396;22 10 50.49302;498.711;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.500;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;233;41 55 58.49026;22 10 51.48198;495.804;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.500;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;234;41 55 58.52640;22 10 51.97729;494.841;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.500;1.700;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;235;41 55 58.65168;22 10 52.66864;492.216;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.500;1.700;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;236;41 55 59.63969;22 10 54.72354;484.959;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.700;2.000;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;237;41 56 00.02950;22 10 55.31662;483.257;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.700;2.000;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;238;41 56 00.52481;22 10 55.92654;482.110;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.700;2.000;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;239;41 56 01.03166;22 10 56.56729;480.997;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.700;2.000;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;240;41 56 01.54726;22 10 57.13817;480.079;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.700;2.000;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;241;41 56 02.01668;22 10 57.67583;479.296;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.700;2.000;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;242;41 56 02.85851;22 10 56.79680;477.525;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.700;2.000;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;243;41 56 02.72860;22 10 56.26103;478.370;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.700;2.000;0.000;0.030;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;244;41 56 02.34136;22 10 55.70038;479.905;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.500;1.800;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;245;41 56 01.98292;22 10 55.30677;481.041;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.500;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;246;41 56 01.84997;22 10 54.89979;481.478;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.500;1.800;0.000;0.020;0.020;RTK Fixed;  
0015;0.000;247;41 56 01.32260;22 10 54.18348;482.978;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.500;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;248;41 56 01.87005;22 10 53.37125;483.299;2.140;;;GPS:10 GLS:0

BDU:0;0.900;1.500;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;249;41 56 02.38726;22 10 52.63127;484.015;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.500;1.800;0.000;0.020;0.020;RTK Fixed;  
0015;0.000;250;41 56 02.90679;22 10 51.94567;485.312;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.500;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;251;41 56 03.43526;22 10 51.21635;486.628;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.500;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;252;41 56 03.98641;22 10 50.51259;487.066;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.500;1.700;0.000;0.020;0.020;RTK Fixed;  
0015;0.000;253;41 56 02.52162;22 10 48.84062;491.163;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.500;1.700;0.000;0.020;0.020;RTK Fixed;  
0015;0.000;254;41 56 02.66911;22 10 48.00496;492.493;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.500;1.700;0.000;0.020;0.020;RTK Fixed;  
0015;0.000;255;41 56 02.45134;22 10 47.33818;494.435;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.500;1.700;0.000;0.020;0.020;RTK Fixed;  
0015;0.000;256;41 56 02.23931;22 10 46.94308;497.172;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.500;1.700;0.000;0.020;0.020;RTK Fixed;  
0015;0.000;257;41 56 02.59119;22 10 46.46867;497.592;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.500;1.700;0.000;0.020;0.020;RTK Fixed;  
0015;0.000;258;41 56 04.52000;22 10 42.55767;499.135;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.400;1.700;0.000;0.020;0.020;RTK Fixed;  
0015;0.000;259;41 56 05.09372;22 10 41.79288;498.396;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.400;1.700;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;260;41 56 05.55847;22 10 41.11762;498.580;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.400;1.700;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;261;41 56 05.83437;22 10 40.60694;498.967;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.400;1.700;0.000;0.040;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;262;41 56 22.84126;22 10 44.23720;496.006;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.300;1.600;0.000;0.020;0.020;RTK Fixed;  
0015;0.000;263;41 56 23.50292;22 10 43.60116;496.571;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.300;1.600;0.000;0.030;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;264;41 56 24.03854;22 10 43.05833;497.241;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.300;1.600;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;265;41 56 24.65057;22 10 42.50224;498.276;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.300;1.600;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;266;41 56 25.25217;22 10 41.99144;498.665;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.300;1.600;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;267;41 56 25.43150;22 10 41.96051;498.696;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.300;1.600;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;268;41 56 26.04300;22 10 41.17302;498.508;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.300;1.600;0.000;0.020;0.020;RTK Fixed;  
0015;0.000;269;41 56 26.82512;22 10 40.45932;499.247;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.300;1.600;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;270;41 56 27.31565;22 10 41.23033;500.647;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.300;1.500;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;271;41 56 27.63271;22 10 42.05027;501.880;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.500;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;272;41 56 27.01830;22 10 42.81604;501.791;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.500;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;273;41 56 26.51591;22 10 42.14556;500.271;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.500;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;274;41 56 25.80315;22 10 42.94477;500.125;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.500;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;275;41 56 25.37864;22 10 43.33140;499.840;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.500;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;

0015;0.000;276;41 56 25.64874;22 10 44.04792;500.743;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.500;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;277;41 56 25.86391;22 10 44.51173;501.406;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.400;1.800;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;278;41 56 25.98363;22 10 44.48224;501.448;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.400;1.800;0.000;0.030;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;279;41 56 26.00586;22 10 44.64116;501.489;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.400;1.800;0.000;0.030;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;280;41 56 25.88639;22 10 44.67294;501.391;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.400;1.700;0.000;0.030;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;281;41 56 25.27485;22 10 45.24739;500.516;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.400;1.700;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;282;41 56 24.76688;22 10 44.53649;499.720;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.400;1.700;0.000;0.030;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;283;41 56 24.22359;22 10 45.04739;498.838;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.400;1.700;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;284;41 56 39.16213;22 11 43.95801;443.671;2.140;;;GPS:0 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.600;2.000;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;285;41 56 38.66951;22 11 44.58755;443.556;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.600;2.000;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;286;41 56 38.55968;22 11 44.64233;442.647;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.600;2.000;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;287;41 56 38.46305;22 11 44.70864;443.239;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.600;2.000;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;288;41 56 38.73187;22 11 45.51555;441.651;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.600;2.000;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;289;41 56 38.77146;22 11 45.57092;441.156;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.600;2.000;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;290;41 56 38.81964;22 11 45.69031;441.067;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.600;2.000;0.000;0.020;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;291;41 56 38.82057;22 11 45.76373;441.063;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.600;2.000;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;292;41 56 38.82773;22 11 45.46275;441.255;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.600;2.000;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;293;41 56 38.94686;22 11 45.34270;441.604;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;1.300;2.500;2.900;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;294;41 56 39.20839;22 11 45.33300;441.519;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.300;2.500;2.900;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;295;41 56 39.33963;22 11 44.91685;441.604;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;1.500;3.300;3.600;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;296;41 56 39.42913;22 11 44.98702;441.787;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;1.500;3.300;3.600;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;297;41 56 40.04629;22 11 44.18221;442.402;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.500;3.300;3.600;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;298;41 56 38.60772;22 11 45.76043;441.358;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.500;3.300;3.600;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;299;41 56 38.55270;22 11 45.73242;441.964;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.500;3.300;3.600;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;300;41 56 38.59902;22 11 45.93186;441.359;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;1.500;3.300;3.600;0.000;0.030;0.050;RTK Fixed;  
0015;0.000;301;41 56 39.93170;22 11 44.33823;442.284;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.400;2.400;2.800;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;302;41 56 39.95539;22 11 44.37091;442.054;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.400;2.400;2.800;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;303;41 56 39.88331;22 11 44.20721;441.961;2.140;;;GPS:10 GLS:0

BDU:0;1.400;2.400;2.800;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;304;41 56 40.38207;22 11 43.49782;442.552;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.400;2.400;2.700;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;305;41 56 40.46903;22 11 43.58293;442.925;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.400;2.300;2.700;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;306;41 56 40.83241;22 11 43.07216;442.950;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;1.400;2.300;2.700;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;307;41 56 41.17945;22 11 42.48444;443.436;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.400;2.300;2.700;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;308;41 56 41.14708;22 11 42.32526;443.277;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.400;2.300;2.700;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;309;41 56 41.74973;22 11 41.48361;443.866;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.400;2.300;2.700;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;310;41 56 41.83497;22 11 41.56780;444.015;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;1.400;2.300;2.700;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;311;41 56 42.44293;22 11 40.79708;444.434;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.400;2.300;2.700;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;312;41 56 42.39813;22 11 40.66475;444.233;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.500;3.000;3.400;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;313;41 56 42.91179;22 11 40.00007;444.573;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;1.400;2.300;2.700;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;314;41 56 42.96214;22 11 40.11776;444.605;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;1.400;2.300;2.700;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;315;41 56 43.62544;22 11 39.52816;445.004;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;1.400;2.300;2.700;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;316;41 56 43.57780;22 11 39.37457;444.887;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;1.400;2.300;2.700;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0004;0.000;317;41 56 43.61057;22 11 39.06917;445.850;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.500;2.600;3.000;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0004;0.000;318;41 56 44.15252;22 11 38.36627;445.968;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.500;2.600;3.000;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0004;0.000;319;41 56 44.71085;22 11 37.59870;446.622;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.500;2.600;3.000;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0004;0.000;320;41 56 45.30934;22 11 36.87962;447.505;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.200;1.800;2.100;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0004;0.000;321;41 56 45.64581;22 11 36.34809;448.137;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.500;2.500;2.900;0.000;0.030;0.050;RTK Fixed;  
0015;0.000;322;41 56 45.11942;22 11 35.43545;450.533;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.500;2.400;2.900;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;323;41 56 44.61252;22 11 35.99555;450.381;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.200;1.700;2.100;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;324;41 56 43.99230;22 11 36.71250;449.861;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.200;1.700;2.100;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;325;41 56 43.38490;22 11 37.41163;449.557;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.200;1.700;2.100;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;326;41 56 42.78981;22 11 38.10665;449.496;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.200;1.700;2.100;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;327;41 56 42.17927;22 11 38.80138;449.366;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.200;1.700;2.100;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;328;41 56 41.58832;22 11 39.55228;448.380;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.200;1.700;2.100;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;329;41 56 40.92625;22 11 40.36939;447.697;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.700;2.100;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;330;41 56 40.33811;22 11 41.16027;447.019;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.700;2.100;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;

0015;0.000;331;41 56 39.78560;22 11 41.98828;446.349;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.700;2.100;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;332;41 56 39.25214;22 11 42.85504;445.430;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.700;2.100;0.000;0.020;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;333;41 56 38.83190;22 11 43.53785;444.681;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.700;2.100;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;334;41 56 38.53511;22 11 43.98732;444.383;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.700;2.000;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;335;41 56 38.44526;22 11 44.09044;443.825;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.700;2.000;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;336;41 56 38.38477;22 11 44.12506;444.117;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.700;2.000;0.000;0.040;0.050;RTK Fixed;  
0015;0.000;337;41 56 39.47893;22 11 44.61066;442.837;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.700;2.000;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;338;41 56 40.01538;22 11 43.83903;443.295;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.500;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;339;41 56 40.62672;22 11 42.89347;443.957;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.500;1.800;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;340;41 56 41.16006;22 11 42.01194;444.849;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.500;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;341;41 56 41.71165;22 11 41.17848;445.617;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.500;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;342;41 56 42.34074;22 11 40.37041;446.019;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.500;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;343;41 56 42.96364;22 11 39.68159;445.945;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.500;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;344;41 56 43.40873;22 11 39.24174;445.749;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.500;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;4;41 56 22.22820;22 10 49.49400;497.969;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.900;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;5;41 56 22.24556;22 10 49.52669;497.941;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.900;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;6;41 56 22.28350;22 10 49.63795;497.930;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.900;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;7;41 56 22.29971;22 10 49.68508;498.452;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.900;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;8;41 56 22.72261;22 10 49.15024;498.443;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.900;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;9;41 56 22.77465;22 10 49.25661;498.422;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.900;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;10;41 56 22.78595;22 10 49.31791;499.058;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.900;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;11;41 56 21.61314;22 10 49.93545;496.842;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.900;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;12;41 56 21.62490;22 10 49.96490;496.459;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.900;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;13;41 56 21.66024;22 10 50.06170;496.575;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.900;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;14;41 56 21.67474;22 10 50.11530;497.406;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.900;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;15;41 56 20.87611;22 10 50.41621;495.555;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.900;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;16;41 56 20.88234;22 10 50.44315;495.277;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.900;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;17;41 56 20.91302;22 10 50.54889;495.317;2.140;;;GPS:9 GLS:0

BDU:0;1.000;1.600;1.900;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;18;41 56 20.89897;22 10 50.63051;496.183;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.900;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;19;41 56 20.03975;22 10 50.96730;494.142;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.900;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;20;41 56 20.05756;22 10 50.98666;494.023;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.900;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;21;41 56 20.07925;22 10 51.09818;493.985;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.900;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;22;41 56 20.11569;22 10 51.21367;495.024;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.900;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;23;41 56 19.20742;22 10 51.47993;493.100;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.900;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;24;41 56 19.21984;22 10 51.50545;492.643;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.900;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;25;41 56 19.25652;22 10 51.62773;492.651;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.900;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;26;41 56 19.19937;22 10 51.79848;493.460;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.900;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;27;41 56 18.33271;22 10 51.97581;491.388;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.900;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;28;41 56 18.35395;22 10 52.01257;491.135;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.900;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;29;41 56 18.38222;22 10 52.11577;491.202;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.900;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;30;41 56 17.30394;22 10 52.48914;489.573;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.900;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;31;41 56 17.31672;22 10 52.51475;489.483;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.900;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;32;41 56 17.35537;22 10 52.62057;489.477;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.900;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;33;41 56 17.29021;22 10 52.78116;490.314;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.900;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;34;41 56 16.50246;22 10 53.27200;488.233;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.900;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;35;41 56 16.51301;22 10 53.28582;488.173;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.900;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;36;41 56 16.55848;22 10 53.36839;488.262;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.900;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;37;41 56 16.57865;22 10 53.39150;488.310;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.900;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;38;41 56 15.84575;22 10 53.91437;487.594;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.900;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;39;41 56 15.86012;22 10 53.91285;487.576;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.900;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;40;41 56 15.91071;22 10 53.99971;487.675;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.900;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;41;41 56 15.93599;22 10 54.04341;488.024;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.900;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;42;41 56 16.27469;22 10 54.10496;488.834;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.900;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;43;41 56 16.65860;22 10 54.01212;489.973;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.900;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;44;41 56 16.97671;22 10 53.85136;490.875;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.900;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;

0015;0.000;45;41 56 17.49892;22 10 53.68875;492.092;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.900;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;46;41 56 17.70939;22 10 53.50922;492.665;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.900;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;47;41 56 18.36275;22 10 53.05729;493.057;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.900;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;48;41 56 19.05177;22 10 52.60374;493.925;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.900;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;49;41 56 19.78051;22 10 52.19096;494.977;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;50;41 56 20.56915;22 10 51.70078;495.988;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;51;41 56 21.30397;22 10 51.18715;496.779;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;52;41 56 21.99709;22 10 50.70019;497.892;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;53;41 56 22.63104;22 10 50.27317;498.631;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;54;41 56 22.98069;22 10 51.28724;500.560;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.800;0.000;0.020;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;55;41 56 23.31873;22 10 52.19704;502.205;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;56;41 56 23.77322;22 10 51.88665;502.652;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;57;41 56 23.51280;22 10 51.03182;501.366;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;58;41 56 23.23981;22 10 50.05791;499.488;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;59;41 56 22.99712;22 10 49.19145;499.011;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.600;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;60;41 56 23.68194;22 10 48.67931;499.797;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.500;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;61;41 56 23.67276;22 10 48.61964;499.535;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.500;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;62;41 56 23.64331;22 10 48.51237;499.543;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.500;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;63;41 56 23.68340;22 10 48.27143;498.361;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.500;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;64;41 56 23.61449;22 10 48.08464;498.299;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.500;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;65;41 56 23.55612;22 10 48.00382;498.602;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.500;1.800;0.000;0.020;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;66;41 56 23.13784;22 10 48.35670;497.979;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.500;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;67;41 56 22.50384;22 10 48.80715;497.169;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.500;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;68;41 56 21.79762;22 10 49.28642;496.047;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.500;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;69;41 56 21.15290;22 10 49.74374;495.192;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.500;1.800;0.000;0.020;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;70;41 56 20.86924;22 10 49.89955;494.682;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.500;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;71;41 56 20.49399;22 10 50.20514;494.168;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;0.900;1.500;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;72;41 56 19.89337;22 10 50.98300;493.492;2.140;;;GPS:10 GLS:0



BDU:0;0.900;1.500;1.800;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;13;41 56 19.25746;22 10 42.60576;491.135;2.140;;;GPS:0 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.700;1.900;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;14;41 56 19.08530;22 10 41.94719;491.232;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.700;1.900;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;15;41 56 19.28927;22 10 41.56358;491.649;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.700;1.900;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;16;41 56 18.77167;22 10 41.68795;491.002;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.700;1.900;0.000;0.030;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;17;41 56 18.52031;22 10 41.68583;491.048;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.000;1.700;1.900;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;8;41 56 12.56663;22 11 59.33976;428.876;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.700;2.000;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;9;41 56 12.56647;22 11 59.30476;428.961;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.700;2.000;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;10;41 56 12.56716;22 11 59.03268;428.971;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.700;2.100;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;11;41 56 12.56722;22 11 59.00344;428.925;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.700;2.100;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;12;41 56 12.56965;22 11 58.96327;428.680;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.700;2.100;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;13;41 56 13.38688;22 11 59.04067;428.799;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.700;2.100;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;14;41 56 13.38169;22 11 59.11466;429.175;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.700;2.100;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;15;41 56 13.36239;22 11 59.39003;429.167;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.200;1.700;2.100;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;16;41 56 13.36438;22 11 59.45704;428.933;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.200;1.700;2.100;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;17;41 56 14.16492;22 11 59.51228;429.262;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.200;1.700;2.100;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;18;41 56 14.16114;22 11 59.54608;428.989;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.200;1.700;2.100;0.000;0.030;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;19;41 56 14.16374;22 11 59.47215;429.335;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.200;1.700;2.100;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;20;41 56 14.18574;22 11 59.19747;429.388;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.200;1.700;2.100;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;21;41 56 14.20254;22 11 59.11519;428.966;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.200;1.700;2.100;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;22;41 56 15.06496;22 11 59.19894;429.284;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.200;1.700;2.100;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;23;41 56 15.05217;22 11 59.28246;429.624;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.200;1.700;2.100;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;24;41 56 15.03028;22 11 59.55828;429.599;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.200;1.700;2.100;0.000;0.030;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;25;41 56 15.01747;22 11 59.63360;429.345;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.200;2.100;2.400;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;26;41 56 15.02582;22 11 59.59430;429.585;2.140;;;GPS:8 GLS:0  
BDU:0;1.200;2.100;2.400;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;27;41 56 15.78501;22 11 59.70612;429.474;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;1.100;1.800;2.100;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;28;41 56 15.77719;22 11 59.67248;429.748;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;1.200;1.800;2.100;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;29;41 56 15.77946;22 11 59.62800;429.840;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;1.200;1.800;2.100;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;

0015;0.000;30;41 56 15.81017;22 11 59.35408;429.849;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;1.200;1.800;2.100;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;31;41 56 15.81193;22 11 59.31367;429.821;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;1.200;1.800;2.100;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;32;41 56 15.86876;22 11 59.27897;429.450;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;1.200;1.800;2.100;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;33;41 56 16.62159;22 11 59.35453;429.734;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;1.200;2.200;2.500;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;34;41 56 16.61968;22 11 59.38977;430.060;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.200;2.200;2.500;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;35;41 56 16.61840;22 11 59.42636;430.130;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;1.200;2.200;2.500;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;36;41 56 16.61325;22 11 59.70015;430.117;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;1.200;2.200;2.500;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;37;41 56 16.64496;22 11 59.74384;430.068;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.200;2.200;2.500;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;38;41 56 16.64319;22 11 59.77916;429.686;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.200;2.200;2.500;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;39;41 56 17.42258;22 11 59.81382;429.937;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;1.200;2.200;2.500;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;40;41 56 17.39209;22 11 59.77765;430.374;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;1.200;2.200;2.500;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;41;41 56 17.39276;22 11 59.74178;430.412;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;1.200;2.200;2.500;0.000;0.020;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;42;41 56 17.53222;22 11 59.44603;430.534;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;1.200;2.200;2.500;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;43;41 56 17.46052;22 11 59.39494;429.978;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.200;2.200;2.500;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;44;41 56 17.42187;22 11 59.43644;430.368;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.200;2.200;2.500;0.000;0.030;0.030;RTK Fixed;  
0015;0.000;45;41 56 17.42323;22 11 59.47388;430.413;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;1.200;2.200;2.500;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;46;41 56 16.56033;22 11 59.22627;430.804;2.140;;;GPS:11 GLS:0  
BDU:0;1.200;2.200;2.500;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;47;41 56 16.64818;22 11 58.54571;430.974;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.200;2.300;2.600;0.000;0.040;0.050;RTK Fixed;  
0015;0.000;48;41 56 16.56704;22 11 59.18213;430.722;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.200;2.300;2.600;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;49;41 56 15.53371;22 11 59.13875;430.894;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.200;2.300;2.600;0.000;0.020;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;50;41 56 15.53662;22 11 59.04984;430.618;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.200;2.300;2.600;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;51;41 56 15.63614;22 11 58.47666;430.722;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.200;2.300;2.600;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;52;41 56 14.79252;22 11 58.96295;430.578;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.200;2.300;2.600;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;53;41 56 14.76178;22 11 58.31796;430.648;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.300;2.300;2.600;0.000;0.020;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;54;41 56 14.10443;22 11 58.94698;430.407;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.300;2.300;2.600;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;55;41 56 14.11059;22 11 58.78709;430.068;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.300;2.300;2.600;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;56;41 56 14.01092;22 11 58.19414;430.557;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.300;2.300;2.600;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;57;41 56 13.32147;22 11 57.96633;430.115;2.140;;;GPS:10 GLS:0

BDU:0;1.300;2.300;2.600;0.000;0.020;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;58;41 56 13.24275;22 11 58.73779;430.000;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.300;2.300;2.700;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;59;41 56 13.23320;22 11 58.86748;430.389;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.300;2.300;2.700;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;60;41 56 12.57760;22 11 58.80441;430.102;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.300;2.300;2.700;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;61;41 56 12.56913;22 11 58.69806;429.793;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.300;2.300;2.700;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;62;41 56 12.53282;22 11 57.99293;429.675;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.300;2.400;2.700;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;63;41 56 12.16095;22 11 57.95484;429.729;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.300;2.400;2.700;0.000;0.020;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;64;41 56 12.10201;22 11 58.71408;429.844;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.300;2.400;2.700;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;65;41 56 12.08655;22 11 58.78365;430.332;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.300;2.400;2.700;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;66;41 56 12.02360;22 11 58.90525;428.506;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.300;2.400;2.700;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;67;41 56 12.02275;22 11 58.94329;428.714;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.300;2.400;2.700;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;68;41 56 12.01630;22 11 58.98551;428.817;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.300;2.400;2.700;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;69;41 56 11.99616;22 11 59.24896;428.784;2.140;;;GPS:10 GLS:0  
BDU:0;1.300;2.400;2.700;0.000;0.030;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;70;41 56 11.99910;22 11 59.28543;428.715;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.300;2.400;2.700;0.000;0.020;0.040;RTK Fixed;  
0015;0.000;71;41 56 12.00200;22 11 59.32742;428.349;2.140;;;GPS:9 GLS:0  
BDU:0;1.300;2.400;2.700;0.000;0.020;0.040;RTK Fixed;

RTCM-Ref	0015	Reference	9/8/2022 8:10	599516.0096	4622025.476	296.021	-	-	0
1001	Measured	9/8/2022 8:42	598038.4998	4644626.132	454.0263	-	-	-	0.0166
1002	Measured	9/8/2022 8:43	598029.6549	4644605.179	453.8906	-	-	-	0.0168
1003	Measured	9/8/2022 8:44	598020.4494	4644589.806	454.2281	-	-	-	0.0218
1004	Measured	9/8/2022 8:44	598012.7142	4644579.536	453.7283	-	-	-	0.0225
1005	Measured	9/8/2022 8:45	598004.42	4644561.158	455.0664	-	-	-	0.0189
1006	Measured	9/8/2022 8:45	597996.6379	4644541.423	456.8716	-	-	-	0.0202
1007	Measured	9/8/2022 8:46	597995.2438	4644520.956	458.3338	-	-	-	0.0197
1008	Measured	9/8/2022 8:46	597992.9349	4644513.038	458.9677	-	-	-	0.0206
1009	Measured	9/8/2022 8:47	597987.8105	4644493.073	460.4037	-	-	-	0.0186
1010	Measured	9/8/2022 8:47	597979.8251	4644467.521	462.2118	-	-	-	0.0205
1011	Measured	9/8/2022 8:48	597969.9772	4644443.73	462.8031	-	-	-	0.019
1012	Measured	9/8/2022 8:49	597957.5758	4644414.675	463.4197	-	-	-	0.0194
1013	Measured	9/8/2022 8:49	597946.0662	4644387.171	464.4	-	-	0.0197	
1014	Measured	9/8/2022 8:50	597935.6136	4644359.75	465.9014	-	-	-	0.0201
1015	Measured	9/8/2022 8:50	597929.9084	4644340.998	467.7961	-	-	-	0.0228
1016	Measured	9/8/2022 8:51	597924.7294	4644327.109	469.5587	-	-	-	0.0219
1017	Measured	9/8/2022 8:51	597920.777	4644319.945	470.8427	-	-	-	0.0247
1018	Measured	9/8/2022 8:52	597938.6626	4644319.626	468.4804	-	-	-	0.025
1019	Measured	9/8/2022 8:58	597965.4822	4644294.591	467.0127	-	-	-	0.0281
1020	Measured	9/8/2022 8:58	597972.9976	4644310.968	465.13	-	-	0.0195	
1021	Measured	9/8/2022 8:59	597981.6909	4644333.389	463.0389	-	-	-	0.0171
1022	Measured	9/8/2022 9:00	597989.4782	4644354.84	461.5919	-	-	-	0.0173
1023	Measured	9/8/2022 9:01	597996.8479	4644372.296	460.715	-	-	0.0184	
1024	Measured	9/8/2022 9:01	598003.64	4644389.668	460.0754	-	-	-	0.017
1025	Measured	9/8/2022 9:02	598012.1209	4644409.127	459.8457	-	-	-	0.0193

1026	Measured	9/8/2022 9:02	598020.368	4644427.379	459.8367	-	-	0.0186
1027	Measured	9/8/2022 9:03	598028.8845	4644445.88	459.0503	-	-	0.0213
1028	Measured	9/8/2022 9:04	598037.3492	4644469.649	457.8317	-	-	0.0207
1029	Measured	9/8/2022 9:05	598045.7303	4644488.161	455.8962	-	-	0.0198
1030	Measured	9/8/2022 9:05	598054.1302	4644509.853	454.2869	-	-	0.0196
1031	Measured	9/8/2022 9:06	598061.5243	4644530.503	452.9794	-	-	0.0194
1032	Measured	9/8/2022 9:06	598067.4606	4644547.013	451.868	-	-	0.0199
1033	Measured	9/8/2022 9:07	598071.148	4644553.215	451.1663	-	-	0.0192
1034	Measured	9/8/2022 9:09	598107.0625	4644537.955	449.4952	-	-	0.0212
1035	Measured	9/8/2022 9:55	597703.818	4644208.937	506.6284	-	-	0.0196
1036	Measured	9/8/2022 9:55	597693.7577	4644191.053	506.8788	-	-	0.0207
1037	Measured	9/8/2022 9:56	597681.7952	4644172.143	506.5536	-	-	0.0331
1038	Measured	9/8/2022 9:57	597671.7519	4644155.447	505.9856	-	-	0.0175
1039	Measured	9/8/2022 9:58	597662.2093	4644142.408	505.0853	-	-	0.0206
1040	Measured	9/8/2022 9:59	597664.0057	4644131.263	503.4546	-	-	0.0341
1041	Measured	9/8/2022 9:59	597662.1537	4644118.266	502.5982	-	-	0.0309
1042	Measured	9/8/2022 9:59	597652.1702	4644118.821	503.4986	-	-	0.0199
1043	Measured	9/8/2022 10:00	597637.4198	4644120.373	505.1207	-	-	0.0225
1044	Measured	9/8/2022 10:04	597577.3971	4644135.184	510.275	-	-	0.0239
1045	Measured	9/8/2022 10:04	597589.7988	4644148.402	510.4815	-	-	0.0242
1046	Measured	9/8/2022 10:05	597605.5226	4644165.287	511.095	-	-	0.0255
1047	Measured	9/8/2022 10:05	597622.0967	4644183.768	511.9265	-	-	0.0211
1048	Measured	9/8/2022 10:06	597635.0931	4644202.512	512.3687	-	-	0.0216
1049	Measured	9/8/2022 10:06	597647.0311	4644220.135	512.4126	-	-	0.0324
1050	Measured	9/8/2022 10:07	597656.563	4644235.116	511.2842	-	-	0.0192
1051	Measured	9/8/2022 10:07	597663.2305	4644244.439	508.9307	-	-	0.0178
1052	Measured	9/8/2022 10:08	597647.2684	4644265.642	509.4102	-	-	0.0176
1053	Measured	9/8/2022 10:09	597637.6999	4644258.555	512.1788	-	-	0.0187
1054	Measured	9/8/2022 10:09	597629.8408	4644246.888	514.5358	-	-	0.0187
1055	Measured	9/8/2022 10:09	597625.8045	4644238.645	514.8082	-	-	0.0219
1056	Measured	9/8/2022 10:10	597613.0074	4644215.81	514.736	-	-	0.0184
1057	Measured	9/8/2022 10:11	597598.9996	4644196.38	514.35	-	-	0.0237
1058	Measured	9/8/2022 10:12	597584.8631	4644178.347	513.5825	-	-	0.0254
1059	Measured	9/8/2022 10:12	597571.74	4644164.159	513.1243	-	-	0.0242
1060	Measured	9/8/2022 10:13	597559.5245	4644148.316	512.5902	-	-	0.0176
1061	Measured	9/8/2022 10:14	597556.2451	4644131.743	511.7727	-	-	0.0204
1062	Measured	9/8/2022 10:17	597526.189	4644145.494	514.3663	-	-	0.0211
1063	Measured	9/8/2022 10:18	597530.6258	4644160.249	515.1892	-	-	0.0261
1064	Measured	9/8/2022 10:19	597534.7442	4644171.206	515.7705	-	-	0.0219
1065	Measured	9/8/2022 10:19	597539.7529	4644186.746	516.6291	-	-	0.0195
Stkd1065	Measured	9/8/2022 10:46	597389.915	4644408.542	526.4941	-	-	-
	0.0163							
1066	Measured	9/8/2022 10:49	597398.8207	4644399.68	525.0101	-	-	0.0166
1067	Measured	9/8/2022 10:49	597402.4692	4644394.058	525.2244	-	-	0.0161
1068	Measured	9/8/2022 10:49	597408.4398	4644387.915	525.9919	-	-	0.0239
1069	Measured	9/8/2022 10:50	597419.555	4644373.713	525.9058	-	-	0.0155
1070	Measured	9/8/2022 10:50	597428.2586	4644361.147	525.9365	-	-	0.0145
1071	Measured	9/8/2022 10:51	597438.6263	4644345.271	526.6105	-	-	0.0139
1072	Measured	9/8/2022 10:51	597453.7869	4644320.995	526.4236	-	-	0.0139
1073	Measured	9/8/2022 10:52	597463.1064	4644310.281	525.4713	-	-	0.0151
1074	Measured	9/8/2022 10:52	597477.4941	4644297.586	524.214	-	-	0.0165
1075	Measured	9/8/2022 10:53	597479.6824	4644287.075	523.8194	-	-	0.016
1076	Measured	9/8/2022 10:53	597487.705	4644277.714	523.199	-	-	0.0179
1077	Measured	9/8/2022 10:54	597499.4172	4644263.004	522.4875	-	-	0.0152
1078	Measured	9/8/2022 10:54	597506.8191	4644254.92	522.6411	-	-	0.0159

1079	Measured	9/8/2022 10:55	597513.0385	4644249.442	522.1279	-	-	0.0159
1080	Measured	9/8/2022 10:55	597523.247	4644242.093	520.9696	-	-	0.0145
1081	Measured	9/8/2022 10:56	597521.5811	4644238.008	520.1016	-	-	0.016
1082	Measured	9/8/2022 11:07	597538.813	4644093.101	512.0756	-	-	0.0213
1083	Measured	9/8/2022 11:09	597550.4652	4644095.275	511.2987	-	-	0.0147
1084	Measured	9/8/2022 11:09	597567.1303	4644101.437	510.0475	-	-	0.0156
1085	Measured	9/8/2022 11:10	597582.1055	4644109.357	508.9583	-	-	0.0143
1086	Measured	9/8/2022 11:10	597601.1625	4644117.556	507.7777	-	-	0.0275
1087	Measured	9/8/2022 11:12	597615.5486	4644118.521	506.6941	-	-	0.0152
Stkd79	Measured	9/8/2022 11:17	597659.6344	4644089.877	501.7325	-	-	0.0132
1088	Measured	9/8/2022 11:17	597659.5961	4644089.901	501.7322	-	-	0.014
1089	Measured	9/8/2022 11:17	597648.518	4644081.147	502.8278	-	-	0.0113
1090	Measured	9/8/2022 11:18	597634.6248	4644072.699	504.5041	-	-	0.011
1091	Measured	9/8/2022 11:18	597621.5984	4644062.819	505.7702	-	-	0.0104
1092	Measured	9/8/2022 11:19	597606.227	4644055.271	507.2978	-	-	0.0114
1093	Measured	9/8/2022 11:19	597588.8197	4644047.545	509.2201	-	-	0.0098
1094	Measured	9/8/2022 11:19	597572.7969	4644040.448	510.9041	-	-	0.011
1095	Measured	9/8/2022 11:20	597560.8389	4644029.365	512.3537	-	-	0.0106
1096	Measured	9/8/2022 11:20	597554.7807	4644020.703	513.1246	-	-	0.0112
1097	Measured	9/8/2022 11:22	597577.1797	4644003.733	512.6591	-	-	0.0137
1098	Measured	9/8/2022 11:22	597586.7303	4644008.54	511.6492	-	-	0.0141
1099	Measured	9/8/2022 11:22	597598.0492	4644001.613	511.3147	-	-	0.015
1100	Measured	9/8/2022 11:23	597613.7111	4644007.43	509.6729	-	-	0.0139
1101	Measured	9/8/2022 11:23	597618.0173	4644020.034	508.2444	-	-	0.013
1102	Measured	9/8/2022 11:23	597638.8839	4644019.707	506.3724	-	-	0.0134
1103	Measured	9/8/2022 12:01	598062.7799	4644069.457	465.7583	-	-	0.0139
1104	Measured	9/8/2022 12:01	598070.9463	4644068.15	465.7943	-	-	0.0141
1105	Measured	9/8/2022 12:01	598077.8609	4644064.573	465.0043	-	-	0.0133
1106	Measured	9/8/2022 12:01	598083.7143	4644065.539	463.3705	-	-	0.0126
1107	Measured	9/8/2022 12:02	598090.6962	4644061.159	461.9312	-	-	0.0246
1108	Measured	9/8/2022 12:02	598103.269	4644053.804	460.5165	-	-	0.0135
1109	Measured	9/8/2022 12:03	598121.6748	4644043.495	459.9125	-	-	0.0157
1110	Measured	9/8/2022 12:03	598138.9764	4644030.977	461.028	-	0.0148	
1111	Measured	9/8/2022 12:03	598148.1929	4644024.147	462.5086	-	-	0.0164
1112	Measured	9/8/2022 12:04	598160.9157	4644021.052	462.8815	-	-	0.0168
1113	Measured	9/8/2022 12:04	598177.2599	4644013.362	462.1626	-	-	0.0157
1114	Measured	9/8/2022 12:05	598191.5189	4644005.163	460.02	-	0.017	
1115	Measured	9/8/2022 12:05	598208.6707	4643998.16	457.9913	-	-	0.019
1116	Measured	9/8/2022 12:06	598225.4615	4643992.71	456.8513	-	-	0.0174
1117	Measured	9/8/2022 12:06	598240.9799	4643993.763	455.6224	-	-	0.0179
1118	Measured	9/8/2022 12:38	598255.72	4644000.258	454.3853	-	-	0.0217
1119	Measured	9/8/2022 12:38	598256.4215	4644002.465	454.202	-	0.02	
1120	Measured	9/8/2022 12:38	598256.9673	4644004.056	454.2007	-	-	0.0201
1121	Measured	9/8/2022 12:38	598259.7424	4644006.14	453.8961	-	-	0.0195
1122	Measured	9/8/2022 12:39	598263.4994	4644002.601	453.7233	-	-	0.0193
1123	Measured	9/8/2022 12:39	598262.2832	4644000.766	453.7293	-	-	0.0213
1124	Measured	9/8/2022 12:39	598262.8941	4643998.181	453.8617	-	-	0.0193
1125	Measured	9/8/2022 12:39	598272.4705	4643994.647	452.9215	-	-	0.0181
1126	Measured	9/8/2022 12:39	598273.4319	4643997.559	452.8364	-	-	0.0167
1127	Measured	9/8/2022 12:39	598286.0175	4643997.109	451.2695	-	-	0.0188
1128	Measured	9/8/2022 12:40	598286.9351	4643994.257	451.2579	-	-	0.0154
1129	Measured	9/8/2022 12:40	598299.3306	4643992.995	449.922	-	0.0182	
1130	Measured	9/8/2022 12:40	598300.787	4643995.668	449.7373	-	-	0.0172
1131	Measured	9/8/2022 12:40	598320.7484	4643990.037	447.9145	-	-	0.0266
1132	Measured	9/8/2022 12:40	598320.6638	4643987.305	447.8795	-	-	0.0171

1133	Measured	9/8/2022 12:42	598337.0977	4643981.798	447.0363	-	-	0.0168
1134	Measured	9/8/2022 12:42	598337.5914	4643984.986	446.9704	-	-	0.0175
1135	Measured	9/8/2022 12:42	598353.9241	4643982.234	445.6116	-	-	0.0164
1136	Measured	9/8/2022 12:42	598355.0502	4643979.368	445.6129	-	-	0.0175
1137	Measured	9/8/2022 12:42	598358.2153	4643977.275	445.4384	-	-	0.0159
1138	Measured	9/8/2022 12:43	598363.1448	4643977.696	445.0563	-	-	0.015
1139	Measured	9/8/2022 12:43	598377.5621	4643965.936	444.5774	-	-	0.0154
1140	Measured	9/8/2022 12:43	598375.8749	4643962.118	444.8641	-	-	0.0155
1141	Measured	9/8/2022 12:44	598390.239	4643949.309	444.4093	-	-	0.0133
1142	Measured	9/8/2022 12:44	598393.1408	4643950.805	444.0194	-	-	0.0157
1143	Measured	9/8/2022 12:44	598408.2691	4643934.342	444.0964	-	-	0.0125
1144	Measured	9/8/2022 12:44	598406.2839	4643931.508	444.4457	-	-	0.015
1145	Measured	9/8/2022 12:45	598418.902	4643917.416	444.6644	-	-	0.0217
1146	Measured	9/8/2022 12:45	598421.3519	4643919.812	444.172 -	-	0.0208	
1147	Measured	9/8/2022 12:46	598429.0914	4643911.159	444.1996	-	-	0.015
1148	Measured	9/8/2022 12:46	598430.7828	4643914.765	443.702 -	-	0.0144	
1149	Measured	9/8/2022 12:46	598449.7572	4643912.121	441.9999	-	-	0.0132
1150	Measured	9/8/2022 12:46	598449.7847	4643909.569	442.2697	-	-	0.015
1151	Measured	9/8/2022 12:47	598456.459	4643907.943	441.8045	-	-	0.0163
1152	Measured	9/8/2022 12:47	598462.0843	4643909.538	441.2567	-	-	0.0142
1153	Measured	9/8/2022 12:48	598472.9802	4643917.92	439.912 -	-	0.0128	
1154	Measured	9/8/2022 12:51	598487.0543	4643929.902	438.3982	-	-	0.0126
1155	Measured	9/8/2022 12:52	598499.9618	4643944.018	437.365 -	-	0.0157	
1156	Measured	9/8/2022 12:52	598509.9139	4643961.477	436.1943	-	-	0.0108
1157	Measured	9/8/2022 12:53	598517.3355	4643976.864	435.7171	-	-	0.0136
1158	Measured	9/8/2022 12:53	598528.3229	4643994.411	435.2749	-	-	0.0135
1159	Measured	9/8/2022 12:55	598508.2905	4644017.474	434.0407	-	-	0.014
1160	Measured	9/8/2022 12:55	598491.9304	4644004.559	435.3 -	-	0.0133	
1161	Measured	9/8/2022 12:55	598481.2478	4643992.98	436.5312	-	-	0.0129
1162	Measured	9/8/2022 12:56	598471.8537	4643982.232	437.1629	-	-	0.0146
1163	Measured	9/8/2022 12:57	598465.4126	4643974.729	438.0085	-	-	0.0138
1164	Measured	9/8/2022 12:57	598456.6632	4643962.947	438.7694	-	-	0.0148
1165	Measured	9/8/2022 12:58	598445.2775	4643947.776	440.2402	-	-	0.0158
1166	Measured	9/8/2022 12:59	598436.2859	4643941.839	441.083 -	-	0.0121	
1167	Measured	9/8/2022 12:59	598421.5958	4643959.223	440.9573	-	-	0.0154
1168	Measured	9/8/2022 13:01	598407.1927	4643971.238	441.5948	-	-	0.0146
1169	Measured	9/8/2022 13:01	598389.6472	4643986.24	442.0924	-	-	0.0255
1170	Measured	9/8/2022 13:02	598375.413	4643998.123	442.555 -	-	0.017	
1171	Measured	9/8/2022 13:03	598359.4126	4644005.912	443.6132	-	-	0.0144
1172	Measured	9/8/2022 13:03	598347.8287	4644018.558	444.3589	-	-	0.0155
1173	Measured	9/8/2022 13:04	598342.0387	4644024.258	444.677 -	-	0.0139	
1174	Measured	9/8/2022 13:04	598335.9822	4644017.291	445.4411	-	-	0.0129
1175	Measured	9/8/2022 13:04	598328.6463	4644027.363	445.6446	-	-	0.015
1176	Measured	9/8/2022 13:05	598318.4804	4644030.528	446.1323	-	-	0.0145
1177	Measured	9/8/2022 13:06	598295.6051	4644032.062	447.5163	-	-	0.0142
1178	Measured	9/8/2022 13:07	598278.3469	4644025.689	449.4409	-	-	0.0151
1179	Measured	9/8/2022 13:07	598269.8588	4644031.066	449.7718	-	-	0.0139
1180	Measured	9/8/2022 13:07	598254.5979	4644033.484	451.1406	-	-	0.0223
1181	Measured	9/8/2022 13:08	598242.512	4644036.621	452.5297	-	-	0.0149
1182	Measured	9/8/2022 13:08	598230.3027	4644038.372	453.7358	-	-	0.0168
1183	Measured	9/8/2022 13:09	598212.9713	4644049.828	454.558 -	-	0.0177	
1184	Measured	9/8/2022 13:09	598196.9019	4644059.346	454.9981	-	-	0.0138
1185	Measured	9/8/2022 13:09	598186.8158	4644057.989	455.6794	-	-	0.0191
1186	Measured	9/8/2022 13:10	598164.7546	4644061.069	456.9086	-	-	0.0137
1187	Measured	9/8/2022 13:11	598170.5191	4644075.214	454.7068	-	-	0.0158

0001	09/08/2022 08:43:03	598052.9724	4644608.9672	453.0615	0.0228
0002	09/06/2022 15:26:08	528566.2892	4651532.0880	266.5163	0.0213
0003	09/06/2022 15:26:19	528572.4665	4651532.2136	266.5308	0.0249
0004	09/06/2022 15:26:31	528572.4754	4651536.0233	266.5499	0.0283
0005	09/06/2022 15:28:04	528576.2315	4651536.0153	266.5526	0.0227
0006	09/08/2022 08:45:19	598029.5493	4644546.7551	454.2942	0.0245
0007	09/08/2022 08:45:44	598023.1967	4644526.8076	455.6798	0.0239
0008	09/08/2022 08:46:24	598017.2816	4644504.2662	457.7181	0.0267
0009	09/06/2022 15:29:20	528563.5059	4651535.9097	266.6204	0.0244
0010	09/06/2022 15:29:35	528554.0054	4651535.9429	266.5319	0.0275
0011	09/08/2022 08:48:19	597986.6854	4644431.4530	461.6743	0.0365
0012	09/08/2022 08:48:59	597974.9694	4644403.6681	462.2300	0.0325
0013	09/06/2022 15:30:05	528554.8426	4651547.4301	266.5132	0.0233
0014	09/08/2022 08:50:21	597954.0758	4644348.2564	464.6865	0.0266
0015	09/08/2022 08:51:01	597946.7820	4644328.9666	466.9971	0.0311
0016	09/08/2022 08:51:22	597940.1036	4644317.2564	468.3402	0.0304
0017	09/08/2022 08:51:45	597934.7183	4644310.0221	470.3371	0.0371
0018	09/08/2022 08:52:42	597952.7157	4644294.6072	469.4542	0.0493
0019	09/08/2022 08:55:57	597967.7807	4644279.7139	468.1136	0.0262
0020	09/08/2022 08:58:16	597995.5327	4644267.3511	465.2034	0.0226
0021	09/08/2022 08:58:49	598007.8458	4644285.5704	462.5919	0.0287
0022	09/08/2022 08:59:05	598007.9412	4644285.7375	462.6181	0.0348
0023	09/08/2022 09:00:25	598017.4519	4644313.8297	460.5005	0.0446
0024	09/08/2022 09:00:52	598025.0240	4644338.3988	458.5085	0.0384
0025	09/08/2022 09:04:01	598035.3567	4644363.3155	457.4376	0.0371
0026	09/08/2022 09:04:28	598046.0484	4644386.0240	457.0325	0.0353
0027	09/08/2022 09:04:54	598054.3483	4644411.0383	457.1229	0.0318
0028	09/08/2022 09:05:19	598062.1537	4644437.8503	456.5622	0.0291
0029	09/08/2022 09:05:45	598074.5003	4644466.0615	454.3952	0.0289
0030	09/08/2022 09:06:10	598084.7231	4644492.7593	448.4499	5.0224
0031	09/08/2022 09:07:59	598083.8932	4644491.7022	452.3990	0.0476
0032	09/08/2022 09:08:23	598094.4476	4644515.8457	451.0937	0.0340
0033	09/08/2022 09:09:51	598107.0700	4644538.0098	449.4783	0.0338
0034	09/08/2022 09:55:16	597684.9971	4644222.9358	507.7836	0.0238
0035	09/08/2022 09:55:50	597675.3288	4644211.2120	509.4540	0.1180
0036	09/08/2022 09:56:39	597675.2942	4644211.1840	509.4976	0.0201
0037	09/08/2022 09:57:01	597661.9899	4644191.7915	509.7300	0.0643
0038	09/08/2022 09:57:31	597646.2676	4644169.6063	509.1392	0.0201
0039	09/08/2022 09:58:03	597637.5070	4644146.0323	507.2728	0.0234
0040	09/08/2022 09:58:26	597631.4738	4644132.2186	506.4270	0.0239
0041	09/08/2022 09:58:37	597631.3080	4644128.8072	505.7912	0.0235
0042	09/08/2022 10:04:28	597573.4364	4644137.2365	510.9088	0.0281
0043	09/08/2022 10:04:54	597586.5308	4644151.2660	511.4570	0.0299
0044	09/08/2022 10:05:22	597602.2773	4644168.6106	512.0722	0.0266
0045	09/08/2022 10:05:53	597617.3472	4644187.8961	512.9546	0.0234
0046	09/08/2022 10:06:18	597631.2797	4644206.8974	513.2718	0.0253
0047	09/08/2022 10:06:48	597644.9335	4644226.6397	513.0944	0.0213
0048	09/08/2022 10:07:05	597649.6294	4644233.1830	512.5345	0.0448
0049	09/08/2022 10:07:47	597659.7517	4644247.2506	509.2112	0.0209
0050	09/08/2022 10:08:45	597633.5132	4644281.8754	509.8614	0.0243
0051	09/08/2022 10:09:08	597621.0898	4644273.0119	512.7645	0.0234
0052	09/08/2022 10:09:25	597616.3461	4644262.1280	515.0618	0.0240
0053	09/08/2022 10:10:07	597611.8588	4644250.2036	515.8272	0.0233
0054	09/08/2022 10:11:24	597597.1943	4644228.6416	515.9294	0.0298
0055	09/08/2022 10:11:52	597583.2023	4644208.3493	515.7326	0.0279

0056	09/08/2022 10:12:21	597567.7318	4644190.1675	515.1623	0.0267
0057	09/08/2022 10:12:55	597552.7086	4644169.3184	514.4065	0.0323
0058	09/08/2022 10:13:23	597544.5978	4644152.6924	513.6493	0.0205
0059	09/08/2022 10:14:10	597539.8412	4644133.7001	512.8940	0.0247
0060	09/08/2022 10:15:07	597525.0478	4644136.9297	513.9233	0.0245
0061	09/08/2022 10:17:27	597510.1241	4644156.1734	515.2589	0.0276
0062	09/08/2022 10:18:18	597506.3450	4644157.5925	515.3993	0.0254
0063	09/08/2022 10:18:38	597509.6543	4644172.6797	516.0911	0.0264
0064	09/08/2022 10:18:57	597511.2591	4644181.1875	517.0194	0.0295
0065	09/08/2022 10:19:24	597522.3723	4644198.5956	517.6141	0.0289
0066	09/08/2022 10:32:24	597552.1394	4644207.2028	517.4740	0.0239
0067	09/08/2022 10:32:46	597561.9135	4644217.0217	517.4713	0.0246
0068	09/08/2022 10:33:06	597567.5314	4644221.7304	517.5031	0.0184
0069	09/08/2022 10:33:40	597585.1488	4644239.3994	517.1953	0.0219
0070	09/08/2022 10:34:10	597601.1910	4644256.8388	516.5086	0.0171
0071	09/08/2022 10:36:24	597547.2331	4644313.7132	519.3812	0.0207
0072	09/08/2022 10:39:07	597536.7583	4644321.6894	520.0884	0.0182
0073	09/08/2022 10:39:35	597517.0639	4644340.9655	521.1032	0.0260
0074	09/08/2022 10:40:08	597499.1550	4644361.7451	521.7758	0.0204
0075	09/08/2022 10:40:38	597480.5210	4644381.1792	522.0124	0.0213
0076	09/08/2022 10:41:06	597461.1932	4644398.4216	522.9638	0.0155
0077	09/08/2022 10:41:34	597444.5729	4644418.3078	522.9547	0.0191
0078	09/08/2022 10:42:03	597427.3836	4644433.6031	523.4059	0.0198
0079	09/08/2022 10:42:53	597423.4707	4644438.4770	523.6242	0.0170
0080	09/08/2022 10:43:16	597432.8745	4644446.9665	521.2111	0.0175
0081	09/08/2022 10:43:31	597426.2129	4644459.0188	521.2615	0.0211
0082	09/08/2022 10:44:00	597411.1312	4644454.2113	522.1661	3.1204
0083	09/08/2022 10:47:29	597408.7759	4644453.1028	525.5195	0.0310
0084	09/08/2022 10:49:32	597386.9301	4644387.9017	523.7355	0.0238
0085	09/08/2022 10:52:49	597393.9540	4644377.2960	524.3600	0.0154
0086	09/08/2022 10:53:12	597405.8583	4644360.0862	524.6936	0.0364
0087	09/08/2022 10:54:47	597422.5925	4644334.7381	525.4133	0.0234
0088	09/08/2022 10:55:05	597433.3541	4644321.5412	526.1101	0.0175
0089	09/08/2022 10:56:57	597454.7476	4644295.5307	525.5661	0.0186
0090	09/08/2022 10:58:54	597500.5169	4644246.1016	520.9123	0.0139
0091	09/08/2022 11:07:05	597531.2127	4644101.5614	513.0672	0.0574
0092	09/08/2022 11:07:41	597531.0860	4644089.6786	512.9073	0.0514
0093	09/08/2022 11:09:39	597532.0527	4644073.6207	512.9993	0.0276
0094	09/08/2022 11:09:56	597538.6595	4644079.8256	512.2701	0.0211
0095	09/08/2022 11:10:28	597564.1953	4644084.8283	510.2422	0.0151
0096	09/08/2022 11:10:53	597590.2502	4644093.8023	508.0992	0.0159
0097	09/08/2022 11:12:24	597618.9976	4644104.6907	505.8557	0.0186
0098	09/08/2022 11:18:44	597663.0442	4644073.1731	501.1982	0.0304
0099	09/08/2022 11:19:03	597645.2342	4644061.0188	503.3800	0.0122
0100	09/08/2022 11:19:21	597627.0263	4644050.8551	505.6328	0.0111
0101	09/08/2022 11:19:42	597606.7416	4644042.1679	507.8895	0.0124
0102	09/08/2022 11:20:19	597584.5609	4644028.4458	510.5055	0.0146
0103	09/08/2022 11:21:29	597614.2991	4644033.1919	507.8382	0.0132
0104	09/08/2022 11:21:57	597636.3966	4644037.6931	505.5873	0.0127
0105	09/08/2022 11:22:20	597652.4968	4644043.1969	503.7080	0.0129
0106	09/08/2022 11:22:56	597658.8133	4644026.7071	504.2028	0.0169
0107	09/08/2022 11:23:58	597671.0861	4644011.8649	504.1830	0.0167
0108	09/08/2022 11:59:53	598069.5484	4644084.9106	464.3296	0.0139
0109	09/08/2022 12:01:08	598078.1178	4644078.5318	464.9627	0.0158
0110	09/08/2022 12:01:24	598083.9017	4644075.0572	463.9526	0.0378



0111	09/08/2022 12:01:39	598093.6562	4644071.1183	461.2599	0.0121
0112	09/08/2022 12:02:05	598109.8222	4644065.4959	459.3775	0.0190
0113	09/08/2022 12:02:57	598128.8566	4644054.5980	458.6116	0.0151
0114	09/08/2022 12:03:25	598147.8334	4644042.5405	458.9684	0.0361
0115	09/08/2022 12:03:47	598159.4143	4644035.4108	460.8935	0.0173
0116	09/08/2022 12:04:10	598172.5913	4644030.0055	460.9885	0.0165
0117	09/08/2022 12:04:30	598185.5282	4644022.7647	459.8551	0.0199
0118	09/08/2022 12:05:04	598200.3162	4644017.2460	457.5903	0.0202
0119	09/08/2022 12:05:38	598225.5382	4644009.1940	455.7842	0.0224
0120	09/08/2022 12:06:12	598250.0393	4644002.7446	454.5662	0.0245
0121	09/08/2022 12:32:38	598255.3397	4643985.0709	455.0089	0.0145
0122	09/08/2022 12:36:31	598280.1490	4643978.3595	453.4066	0.0196
0123	09/08/2022 12:36:52	598292.8812	4643974.2104	452.4542	0.0230
0124	09/08/2022 12:37:10	598303.5778	4643965.9990	451.9659	0.0226
0125	09/08/2022 12:37:25	598312.3580	4643959.4620	451.2221	0.0207
0126	09/08/2022 12:37:47	598329.3258	4643949.5637	450.3423	0.0214
0127	09/08/2022 12:38:23	598343.2333	4643941.5654	449.6257	0.0222
0128	09/08/2022 12:39:02	598361.2241	4643932.4792	448.8234	0.0216
0129	09/08/2022 12:39:27	598379.8238	4643919.7225	448.3381	0.0229
0130	09/08/2022 12:40:09	598396.5351	4643907.5700	447.9431	0.0286
0131	09/08/2022 12:40:42	598412.1509	4643894.3463	447.6755	0.0266
0132	09/08/2022 12:47:28	598435.4298	4643887.1515	446.0038	0.0508
0133	09/08/2022 12:48:27	598433.4044	4643858.4679	450.2228	0.0239
0134	09/08/2022 12:49:16	598414.5132	4643872.8808	451.5808	0.0266
0135	09/08/2022 12:49:46	598404.3493	4643857.7270	453.4043	0.0144
0136	09/08/2022 12:50:15	598417.1906	4643831.2978	454.1598	0.0216
0137	09/08/2022 12:50:53	598388.8613	4643861.9121	455.1604	0.0257
0138	09/08/2022 12:51:09	598396.2252	4643871.7927	453.0215	0.0282
0139	09/08/2022 12:51:33	598375.0427	4643879.0072	453.0216	0.0248
0140	09/08/2022 12:51:52	598383.5394	4643893.9433	450.9603	0.0238
0141	09/08/2022 12:52:18	598401.2316	4643884.6084	450.0944	0.0327
0142	09/08/2022 12:52:57	598369.3184	4643899.7256	451.3357	0.0263
0143	09/08/2022 12:55:24	598349.0942	4643914.7888	451.5311	0.0156
0144	09/08/2022 12:55:32	598346.4125	4643914.0302	451.7440	0.0168
0145	09/08/2022 12:56:09	598321.0906	4643927.7737	452.6624	0.0148
0146	09/08/2022 13:00:53	598452.6250	4643996.7058	437.4568	0.0176
0147	09/08/2022 13:01:18	598435.3513	4644010.0246	437.6270	0.0151
0148	09/08/2022 13:01:47	598418.8709	4644027.4556	438.4613	0.0155
0149	09/08/2022 13:02:17	598403.3080	4644044.8585	439.8391	0.0165
0150	09/08/2022 13:02:47	598384.0641	4644060.4029	441.0602	0.0174
0151	09/08/2022 13:03:30	598365.1560	4644077.0694	441.4273	0.0171
0152	09/08/2022 13:04:23	598338.3045	4644063.9037	443.5647	0.0216
0153	09/08/2022 13:04:33	598337.6950	4644067.2865	443.4980	0.0259
0154	09/08/2022 13:04:48	598334.5397	4644066.5103	443.5404	0.0487
0155	09/08/2022 13:05:02	598335.2687	4644063.4229	443.6088	0.0272
0156	09/08/2022 13:07:09	598281.4935	4644035.2325	448.2567	0.0156
0157	09/08/2022 13:07:59	598266.8244	4644022.5772	451.1091	0.0182
0158	09/08/2022 13:08:11	598258.0767	4644028.3017	451.3906	0.0204
RTCM-Ref 0001	09/06/2022 15:28:09	534195.6835	4650707.9157	266.1772	0.0000
RTCM-Ref 0004	09/08/2022 08:37:08	625308.2400	4638886.5950	412.6127	0.0000
RTCM-Ref 0015	09/08/2022 09:00:38	599515.7806	4622025.3791	295.8657	0.0000



Податоци за сертификатот на АКН на Р. Македонија  
Издаден на: ELEKTRONSKI SHALTER  
Издавач: Makedonski Telekom CA  
Сериски број: 5f 25 9d ae  
Валиден до: 16.08.2023  
Датум и час на потпишување: 21.10.2022 во 11:02:08  
Документот е дигитално потпишан и е правно валиден



## ИЗВЕСТУВАЊЕ

### за електронска заверка на геодетски елаборат

Извршена е електронска заверка на геодетскиот елаборат за Геодетски елаборат за ажурирана геодетска подлога, изработен од: ДИПТУ ГЕО СТОЛЕ ДОО СКОПЈЕ, заведена под број: 0807/25-2022 од 21.10.2022 година.

Со заверката се потврдува дека при изработката на геодетскиот елаборат се користени податоци од Геодетско - катастарскиот информационален систем.

Геодетскиот елаборат е доставен во електронска форма преку Е- шалтерот на Агенцијата за катастар на недвижности, на 21.10.2022 11:00:30 часот.



М.П.

## **2. ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

### **2.1 ГРАФИЧКИ ДЕЛ**



НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ од Документациона основа и Планска документација			
		Документациона основа	Планска документација
1	ПЛАНСКИ ОПФАТ	33 156m <sup>2</sup> (100%)	33 156m <sup>2</sup> (100%)
2	НЗ – НЕИЗГРАДЕНО ЗЕМЈИШТЕ	33 156m <sup>2</sup> (100%)	/
3	Е1.13 – ПОВРШНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште)	/	33 156m <sup>2</sup> (100%)
4	ПОВРШИНА ПОД ГРАДБА	/	30 132m <sup>2</sup>
5	КАТНОСТ	/	П
6	КОТА НА ГРАДБА	/	6м
7	ВКУПНО ПЛАНИРАНА ПОВРШИНА ПО КАТОВИ	/	30 132m <sup>2</sup>
8	ПРОЦЕНТ НА ИЗГРАДНОСТ НА ЗЕМЈИШТЕТО	0%	91%
9	КОЕФИЦИЕНТ НА ИСКРИСТЕНОСТ НА ЗЕМЈИШТЕТО	0.00	0,91

**Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13-површински соларни и фотovoltaични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 37, 38, 39, 40 и дел од КП 41, КО Бучиште општина Пробиштип**

- ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ
- ГРАНИЦА НА НАМЕНСКА ЗОНА
- РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА
- ГРАНИЦА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА
- ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА
- 1 НУМЕРАЦИЈА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА
- ПОВРШИНА ЗА ГРАДЕЊЕ
- П КАТНОСТ НА ГРАДБА
- H=6m ВИСОЧИНА НА ГРАДБА

НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕ	
Е1.13	ПОВРШНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ.....33 156m <sup>2</sup> (100%)
	Површини за градење за фотovoltaични панели и пропратна опрема.....30 132m <sup>2</sup> (91%)
	Внатрешни колско-пешачки површини.....75m <sup>2</sup> (0%)
	Слободни површини.....2 949m <sup>2</sup> (9%)
	<b>ПРОЕКТЕН ОПФАТ.....33 156m<sup>2</sup>(100%)</b>

- СООБРАЌАЈ**
- ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОБЛИКУВАЊЕ НА СООБРАЌАЈНИЦА
  - ОСОВИНА НА СООБРАЌАЈНИЦА
  - КОЛОВОЗ
  - БАНКИНА
  - ВНАТРЕШНА КОЛСКО-ПЕШАЧКА ПОВРШИНА (ГП)
- некатегоризиран пат
- КОЛОВОЗ
- банкина      банкина
- 1    3    3    1
- 8

 <b>ТЕКТОН доел - Скопје</b> Лиценца за Изработување на урбанистички планови бр. 0035 адреса: ул. "Народен фронт" бр.5/12 - Скопје контакт: +389 2 3245690 / +389 70 349794 e-mail: tekton.arh@gmail.com	<b>УПРАВИТЕЛ:</b> Мила Искреновиќ дипл.инж.арх.	
	ИНВЕСТИТОР ДПУ „СКАЈ СОЛАР“ ДОО - Скопје	ЛОКАЦИЈА: КО Бучиште, општина Пробиштип
НАЗИВ НА ПРОЕКТОТ Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13-површински соларни и фотovoltaични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 37, 38, 39, 40 и 41, КО Бучиште - општина Пробиштип	ПЛАНЕР: Мила Искреновиќ дипл.инж.арх. овластување бр. 0.0086	
НАЗИВ НА ЦРТЕЖОТ УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ	ПЛАНИСКИ ДЕЛ	
ОВЛАСТЕН ПЛАНЕР Мила Искреновиќ дипл.инж.арх. овластување бр. 0.0086	РЕВИДЕНТ: Зоран Искреновиќ дипл.инж.арх. овластување бр. 0.0417	
ПЛАНЕРИ Зоран Искреновиќ дипл.инж.арх. овластување бр. 0.0417	Александар Ѓоргиев дипл.инж.арх. овластување бр. 0.0705	
ОБЛАСТ УП	ФАЗА: 1/1000	РАЗМЕР: 1/1000
	ДАТА: Март 2023	ТЕХНИЧКИ БРОЈ: 394/22
		ЛИСТ: бр.1



## ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот, Дарко Николиќ со адреса на живеење ул. Даме Груев бр.1-8/3, Скопје, Центар и ЕМБ 1202986450020 управител на Хиконс Никола ДОО експорт-импорт Скопје давам согласност за користење на проектна документација Идеен проект за фотонапонски панели кои се градат на земјиште со инсталирана моќност од 3.41 MWp, „ФЕЦ Скај Солар 5“ на КП 37, 38, 39, 40 и дел од КП 41 КО Бучиште општина Пробиштип на Друштво за урбанизам, проектирање и инженеринг ТЕКТОН дооел од Скопје како составен дел на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) КП 37, 38, 39, 40 и дел од КП 41, КО Бучиште - општина Пробиштип тех бр.394

Изјавил

Дарко Николиќ

**Darko  
Nikolij**

Digitally signed by Darko Nikolij  
DN: c=MK, ou=VAT -  
4030993382354,  
2.5.4.97=NTRMK-5405343, o=TD  
HIKONS Nikola DOO Skopje,  
serialNumber=185126,  
title=upravitel, sn=Nikolij,  
givenName=Darko, cn=Darko  
Nikolij  
Date: 2023.03.14 09:17:56 +01'00'

Објект: **Фотонапонска централа „ФЕЦ Скај Солар 5 “**

Инвеститор: **Скај Солар ДОО Скопје**  
ул. „Иван Аговски“ бр. 11/1-10  
1000 Скопје, Р.С. Македонија

Проектант: **ХИКОНС инженеринг**  
ул. „Даме Груев“ бр. 1/8-3  
1000 Скопје, Р.С. Македонија

**Идеен проект за фотонапонски панели  
кои се градат на земјиште со  
инсталирана моќност од 3.41 MWp,  
„ФЕЦ Скај Солар 5“  
КП 37, 38, 39, 40 и дел од КП 41,  
КО Бучиште  
општина Пробиштип**

Технички број: E039\_09/22-5

Февруари 2023


Објект: **Фотонапонска централа „ФЕЦ Скај Солар 5“**

Инвеститор: **Скај Солар ДОО Скопје**  
ул. „Иван Аговски“ бр. 11/1-10  
1000 Скопје, Р.С. Македонија

Проектант: **ХИКОНС инженеринг**  
ул. „Даме Груев“ бр. 1/8-3  
1000 Скопје, Р.С. Македонија

# Идеен проект за фотонапонски панели кои се градат на земјиште со инсталирана моќност од 3.41 MWp, „ФЕЦ Скај Солар 5“ КП 37, 38, 39, 40 и дел од КП 41, КО Бучиште општина Пробиштип

Главен проектант:



Александар Димитровски, дипл.ел.инж.

Одговорен Проектант:

Александар Димитровски, дипл.ел.инж.

Љубомир Трошановски, дипл.град.инж.

**Darko  
Nikolijkj**

Digitally signed by Darko Nikolijkj  
DN: c=MK, ou=VAT -  
4030993382354,  
2.5.4.97=NTRMK-5405343, o=TD  
HIKONS Nikola DOO Skopje,  
serialNumber=185126,  
title=upravitel, sn=Nikolijkj,  
givenName=Darko, cn=Darko  
Nikolijkj  
Date: 2023.03.14 08:09:50 +01'00'

"ХИКОНС" - СКОПЈЕ



Управител

Дарко Николиќ

Февруари 2023

**Aleksandar  
Dimitrovsk  
i**

Digitally signed by Aleksandar  
Dimitrovski  
DN: c=MK, serialNumber=172848,  
sn=Dimitrovski,  
givenName=Aleksandar,  
cn=Aleksandar Dimitrovski  
Date: 2023.03.14 08:10:21 +01'00'



## СОДРЖИНА

### ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА „ФЕЦ Скај Солар 5”

#### А. ОПШТ ДЕЛ

##### А1. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ

- Основни податоци
- Потврда за регистрирана дејност и лиценца на фирма
- Решение за именување на главен проектант
- Изјава за усогласеност на проектот по фази
- Решение за именување на проектанти и соработници
- Учесници во изработка на проектот
- Овластувања

#### Б. ПРОЕКТЕН ДЕЛ

#### В. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

## **A. ОПШТ ДЕЛ**

## **A1. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ**

## ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ

Назив на градба/објект:	ФЕЦ Скај Солар 5 (3.41 MWp)
Категорија на градба/објект:	Втора категорија
Вид на проект:	Електротехнички проект "Е"
Ниво на обработка:	Идеен проект
Инвеститор:	<b>Скај Солар ДОО Скопје</b> ул. „Иван Аговски“ бр. 11/1-10 1000 Скопје, Р.С. Македонија
Проектант:	<b>ХИКОНС инженеринг</b> ул. „Даме Груев“ бр. 1/8-3 1000 Скопје, Р.С. Македонија
Потврда за регистрирана дејност:	Следи во прилог
Лиценца А за проектирање на градби од прва категорија:	Следи во прилог
Решение за именување на проектант и соработници:	Следи во прилог
Овластувања на проектант и соработници:	Следи во прилог
Место на изработка на проектот:	Скопје
Датум на проектот:	Февруари 2023



**ЦЕНТРАЛЕН  
РЕГИСТАР**  
НА РЕПУБЛИКА  
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА лица

Трговски регистар и регистар на други правни

www.crm.com.mk

Дигитално потпишан од: CRRSM  
Централен Регистар на Република Северна Македонија  
Датум и час на потпишување: 20.02.2023 во 12:10:38  
Издавач на сертификатот: KIBSTrust Issuing Qseal CA G2  
Сертификатот е валиден до: 07.11.2024  
Документот е дигитално потпишан и е правно валиден

Број: 0809-50/155020230017260

Датум и време: 20.2.2023 г. 12:10:29

**/Електронски издаден документ/**

**ПОТВРДА**  
**за регистрирана дејност**

ТЕКОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	5405343
Назив:	Трговско друштво за инжењеринг, промет и услуги ХИКОНС НИКОЛА ДОО експорт-импорт Скопје
Седиште:	ДАМЕ ГРУЕВ бр.1-8-3/ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР, ЦЕНТАР

ПОДАТОЦИ ЗА РЕГИСТРИРАНА ДЕЈНОСТ	
Предмет на работење:	Регистрирана е општа клаузула за бизнис
Приоритетна дејност/ главна приходна шифра:	71.12 - Инженерство и со него поврзано техничко советување
Други дејности во внатрешниот промет:	Нема
Евидентирани дејности во надворешниот промет:	Има
Одобренија, дозволи, лиценци, согласности:	Нема

**Правна поука:** Против овој реален акт може да се изјави приговор до Централниот регистар на Република Северна Македонија во рок од 8 дена од денот на приемот.



Трговски регистар и регистар на други правни лица

www.crm.com.mk

Број: 0805-50/155020230017243

Датум и време: 20.2.2023 г. 11:58:51

Дигитално потпишан од: CRRSM  
 Централен Регистар на Република Северна Македонија  
 Датум и час на потпишување: 20.02.2023 во 11:59:03  
 Издавач на сертификатот: KIBSTrust Issuing Qseal CA G2  
 Сертификатот е валиден до: 07.11.2024  
 Документот е дигитално потпишан и е правно валиден

/Електронски издаден документ/

**ТЕКОВНА СОСТОЈБА**

ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	5405343
Целосен назив:	Трговско друштво за инжењеринг, промет и услуги ХИКОНС НИКОЛА ДОО експорт-импорт Скопје
Кратко име:	ХИКОНС НИКОЛА ДОО експорт-импорт Скопје
Седиште:	ДАМЕ ГРУЕВ бр.1-8-3/ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР, ЦЕНТАР
Вид на субјект на упис:	ДОО
Датум на основање:	6.4.1993 г.
Деловен статус:	Активен
*Вид на сопственост:	Приватна
ЕДБ:	4030993382354
Големина на субјектот:	мал
Организационен облик:	05.3 - друштво со ограничена одговорност
Надлежен регистар:	Трговски Регистар

ОСНОВНА ГЛАВНИНА	
Паричен влог MKD:	0,00
Непаричен влог MKD:	170.500,00
Уплатен дел MKD:	170.500,00
Вкупно основна главнина MKD:	170.500,00

СОПСТВЕНИЦИ	
Име и презиме/Назив:	ДАРКО НИКОЛИЌ
Адреса:	ДАМЕ ГРУЕВ бр.1-8/3 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР, ЦЕНТАР
Тип на сопственик:	Содружник
Паричен влог MKD:	0,00
Непаричен влог MKD:	145.000,00
Уплатен дел MKD:	145.000,00
Вкупен влог MKD:	145.000,00
Име и презиме/Назив:	МАРИЈА ПЕТРОВСКА ПАШОСКА
Адреса:	НАРОДЕН ФРОНТ бр.5-53 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР, ЦЕНТАР
Тип на сопственик:	Содружник
Паричен влог MKD:	0,00
Непаричен влог MKD:	8.500,00
Уплатен дел MKD:	8.500,00
Вкупен влог MKD:	8.500,00
Име и презиме/Назив:	АЛЕКСАНДАР ДИМИТРОВСКИ
Адреса:	БУЛЕВАР ЈАНЕ САНДАНСКИ бр.17-2/13 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ, АЕРОДРОМ
Тип на сопственик:	Содружник
Паричен влог MKD:	0,00
Непаричен влог MKD:	17.000,00
Уплатен дел MKD:	17.000,00
Вкупен влог MKD:	17.000,00
ДЕЈНОСТИ	
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	71.12 - Инженерство и со него поврзано техничко советување
<b>ОПШТА КЛАУЗУЛА ЗА БИЗНИС</b>	
Евидентирани се дејности во надворешниот промет	
Други дејности:	Регистрирани дејности во надворешно-трговскиот промет
ОВЛАСТУВАЊА	
Управител	
Име и презиме:	ДАРКО НИКОЛИЌ
Адреса:	ДАМЕ ГРУЕВ бр.1-8/3 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР, ЦЕНТАР
Овластувања:	Управител, средно образование
Тип на овластување:	Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет

Овластено лице:	Управител
Име и презиме:	АЛЕКСАНДАР ДИМИТРОВСКИ
Адреса:	БУЛЕВАР ЈАНЕ САНДАНСКИ бр.17-2/13 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ, АЕРОДРОМ
Овластувања:	Управител, дипл. електро инженер
Тип на овластување:	Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
Овластено лице:	Управител

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ	
КОНТАКТ	
E-mail:	hikons@on.net.mk

**Напомена:**

Во тековната состојба прикажани се само оние податоци за кои има запишана вредност.

\*Видот на сопственоста се определува врз основа на својството на основачот/содружникот /сопственикот и служи исклучиво за статистички цели на Државниот завод за статистика на Република Северна Македонија

**Правна поука:** Против овој реален акт може да се изјави приговор до Централниот регистар на Република Северна Македонија во рок од 8 дена од денот на приемот.





Република Северна Македонија  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Врз основа на член 38 став (1) и член 16 став (2) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18, 244/19, 18/20 и 279/20), Министерството за транспорт и врски издава

**ЛИЦЕНЦА**  
**ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ НА ГРАДБИ ОД**  
**ПРВА КАТЕГОРИЈА**

на

**Трговско друштво за инжењеринг, промет и услуги**  
**ХИКОНС Никола ДОЕЛ експорт-импорт Скопје**

(назив, седиште, адреса и ЕМБС на правното лице)

**ДАМЕ ГРУЕВ бр.1-8-3/ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР, ЦЕНТАР**  
**ЕМБС: 5405343**

**ЛИЦЕНЦАТА Е СО ВАЖНОСТ ДО 20.03.2023 година**

**Број П.450/А**  
**08.02.2021 година**  
(ден, месец и година на издавање)



**МИНИСТЕР**

**Благој Бочварски**

Врз основа на Законот за градење ("Службен весник на РМ" број 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/13, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/1, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18 и 64/18) и Правилникот за содржината на проектите, означувањето на проектот, начинот на заверка на проектот од страна на одговорните лица и начинот на користење на електронските записи ("Службен весник на РМ" број 24/11, 68/13 и 81/13), го издавам следното:

### Решение

за именување на проектанти и соработници

<b>Објект:</b>	<b>Фотонапонска централа ФЕЦ Скај Солар 5</b>
<b>Техничка документација:</b>	<b>Идеен проект за фотонапонски панели кои се градат на земјиште со инсталирана моќност од 3.41 MWp, „ФЕЦ Скај Солар 5“</b> <b>КП 37, 38, 39, 40 и дел од КП 41</b> <b>КО Бучиште, општина Пробиштип</b>
<b>Инвеститор:</b>	<b>Скај Солар ДОО Скопје</b> ул. „Иван Аговски“ бр. 11/1-10 1000 Скопје, Р.С. Македонија
<b>Главен проектант:</b>	Александар Димитровски, дипл.ел.инж (Овластување бр. 4.0732)
<b>Одговорен проектант:</b>	Фаза Електротехника: Александар Димитровски, дипл.ел.инж (Овластување бр. 4.0732) Фаза Градежништво Љубомир Трошановски, дипл.град.инж. (Овластување бр. 2.0048)
<b>Проектанти и соработници:</b>	Марија Петровска Пашоска, дипл.ел.инж (Овластување бр. 4.1050) Дарко Николиќ

Именуваните ги исполнуваат условите за изработка на инвестиционо-техничка документација и истите мора да се придржува кон одредбите од Законот за градење ("Службен весник на РМ" број 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/13, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/1, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18 и 64/18) и Правилникот за содржината на проектите, означувањето на проектот, начинот на заверка на проектот од страна на одговорните лица и начинот на користење на електронските записи ("Службен весник на РМ" број 24/11, 68/13 и 81/13).

Скопје, Февруари 2023



"ХИКОНС" - СКОПЈЕ

Управител

Дарко Николиќ  
*Д. Николиќ*

Врз основа на Законот за градење (“Службен весник на РМ” број 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/13, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/1, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18 и 64/18) и Правилникот за содржината на проектите, означувањето на проектот, начинот на заверка на проектот од страна на одговорните лица и начинот на користење на електронските записи (“Службен весник на РМ” број 24/11, 68/13 и 81/13), го издавам следното:

### ИЗЈАВА

за усогласеност на проектот по фази

**Објект:** Фотонапонска централа ФЕЦ Скај Солар 5

**Техничка документација:** Идеен проект за фотонапонски панели кои се градат на земјиште со инсталирана моќност од 3.41 MWp, „ФЕЦ Скај Солар 5“  
КП 37, 38, 39, 40 и дел од КП 41  
КО Бучиште, општина Пробиштип

**Инвеститор:** Скај Солар ДОО Скопје  
ул. „Иван Аговски“ бр. 11/1-10  
1000 Скопје, Р.С. Македонија

**За Главен Проектант**  
го одредувам: Александар Димитровски, дипл.ел.инж.  
Овластување бр. 4.0732

Техничката документација е изработена во согласност со техничките прописи и одредбите од Законот за градење (“Службен весник на РМ” број 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/13, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/1, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18 и 64/18) и Правилникот за содржината на проектите, означувањето на проектот, начинот на заверка на проектот од страна на одговорните лица и начинот на користење на електронските записи (“Службен весник на РМ” број 24/11, 68/13 и 81/13) и е **меѓусебно усогласена по фази.**

Скопје, Февруари 2023

**Подносител на изјава:**

Александар Димитровски, дипл.ел.инж.

Овластување бр. А4.0732



**УЧЕСНИЦИ ВО ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТОТ:**

**Одговорен проектант:**

Александар Димитровски, дипл.ел.инж (Овластување бр. 4.0732)

Љубомир Трошановски, дипл.ел.инж. (Овластување бр. 2.0048)

**Проектанти и соработници:**

Марија Петровска Пашоска, дипл.ел.инж (Овластување бр. 4.1050)



"ХИКОНС" - СКОПЈЕ

Управител

Дарко Николиќ



Република Македонија  
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ  
И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за градење ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/13-пречистен текст, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 30,16, 31/16, 39/16, 71/16), Комората на овластени архитекти и овластени инженери издава

## ОВЛАСТУВАЊЕ **A**

ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

од

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

на

**АЛЕКСАНДАР ДИМИТРОВСКИ**

дипломиран инженер по електротехника

Овластувањето е со важност до: 22.08.2023 год.

Број: **4.0732**

Издадено на: 23.08.2018 год.



Претседател на  
Комората на овластени архитекти  
и овластени инженери

Проф. д-р Миле Димитровски  
дипл. маш. инж.



Република Македонија  
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ  
И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за градење „Службен весник на Република Македонија“ бр.70/2013-пречистен текст, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/2014, 187/2014, 44/2015, 129/2015, 217/2015, 226/2015, 30/2016, 31/2016, 39/2016, 71/2016 и 132/2016, 35/2018, 64/2018), Комората на овластени архитекти и овластени инженери издава

## ОВЛАСТУВАЊЕ **A**

ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

од

ГРАДЕЖНИШТВО

на

### ЉУБОМИР ТРОШАНОВСКИ

дипломиран градежен инженер

Овластувањето е со важност до: 19.11.2023 год.

Број: **2.0048**

Издадено на: 20.11.2018 год.



Претседател на  
Комората на овластени архитекти  
и овластени инженери

Проф. д-р Миле Димитровски  
дипл.машиник.



Република Македонија  
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ  
И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за градење „Службен весник на Република Македонија“ бр.70/2013-пречистен текст, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/2014, 187/2014, 44/2015, 129/2015, 217/2015, 226/2015, 30/2016, 31/2016, 39/2016, 71/2016 и 132/2016, 35/2018, 64/2018), Комората на овластени архитекти и овластени инженери издава

## ОВЛАСТУВАЊЕ **A**

ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
од  
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА  
на

**МАРИЈА ПЕТРОВСКА ПАШОВСКА**

дипломиран инженер по електротехника (NQF VII<sub>1</sub>)

Овластувањето е со важност до: 16.12.2024 год.

Број: **4.1035**

Издадено на: 19.02.2019 год.



Претседател на  
Комората на овластени архитекти  
и овластени инженери

Проф. д-р Миле Димитровски  
дипл. маш. инж.

## **Б. ПРОЕКТЕН ДЕЛ**

### *Идеен проект*



**СОДРЖИНА**

<b>1. ТЕХНИЧКИ ОПИС .....</b>	<b>1-1</b>
1.1 ВОВЕД.....	1-1
1.2 ЛОКАЦИЈА, МЕСТО ПОЛОЖБА И КАРАКТЕРИСТИКИ НА ФОТОНАПОНСКАТА ЦЕНТРАЛА.....	1-2
1.3 ПАРАМЕТРИ ЗА ЛОКАЦИЈА (СОНЧЕВО ЗРАЧЕЊЕ).....	1-2
1.4 ПРЕДВИДЕНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА.....	1-4
<b>2. ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА „ФЕЦ СКАЈ СОЛАР 5“ .....</b>	<b>2-1</b>
2.1 ДИСПОЗИЦИЈА НА ОПРЕМА .....	2-1
2.2 ФОТОНАПОНСКИ ПАНЕЛИ .....	2-1
2.2.1 <i>Електрични карактеристики на панелите</i> .....	2-2
2.2.2 <i>Механички податоци за панелите</i> .....	2-2
2.2.3 <i>Конструкција за ФН панелите</i> .....	2-3
2.3 DC СОБИРНИ КУТИИ .....	2-4
2.4 ИНВЕРТЕРСКА СТАНИЦА (ИТС) .....	2-6
2.4.1 <i>Основни системски параметри:</i> .....	2-7
2.4.2 <i>Исправувач (DC/AC)</i> .....	2-8
2.4.3 <i>Step-up трансформатор, 0,6/20 kV, 4950 kVA</i> .....	2-9
2.4.4 <i>Среднонапонски ќелии во ИТС</i> .....	2-9
2.4.5 <i>Кабелски врски</i> .....	2-10
2.5 ЗАЗЕМЈУВАЊЕ И ГРОМОБРАНСКА ЗАШТИТА.....	2-10
2.5.1 <i>Концепт на системот за заземјување и громобранска заштита</i> .....	2-10
2.5.2 <i>Заштитно заземјување</i> .....	2-10
2.5.3 <i>Работно заземјување</i> .....	2-12
<b>3. ГРАДЕЖЕН ДЕЛ.....</b>	<b>3-1</b>
3.1 ПРИПРЕМА НА ТЕРЕНОТ.....	3-1
3.2 КОНСТРУКЦИЈА.....	3-1
3.3 ОПТОВАРУВАЊА.....	3-1
3.4 ДИМЕНЗИОНИРАЊЕ.....	3-1
3.5 МАТЕРИЈАЛИ .....	3-1
3.6 ИЗВЕДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ.....	3-1
<b>4. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ.....</b>	<b>4-1</b>

**СОДРЖИНА НА СЛИКИ**

Слика 1-1 Проектен опфат за ФЕЦ Скај Солар 5 .....	1-2
Слика 1-2: Мапа на сончево зрачње на Република Северна Македонија .....	1-3
Слика 1-3: Сончева ирадијација на локација .....	1-4
Слика 2-1 Блок шема за приклучување на мрежа .....	2-1
Слика 2-2 Изглед на фотонапонски панел .....	2-1
Слика 2-3 Гарантирана вредност на ефикасност на панелите .....	2-2
Слика 2-4 Гарантирана вредност на ефикасност на панелите .....	2-2
Слика 2-5 Конструктивен систем за поставување на панелите .....	2-3
Слика 2-6 Поставување (набивање) на конструкцијата за панелите .....	2-4
Слика 2-7 DC собирна кутија .....	2-4
Слика 2-8 Принцип на работа на DC собирна кутија .....	2-5
Слика 2-9 Надворешен изглед на инвертерска станица .....	2-6
Слика 2-10 Распоред на елементи во инвертерска станица .....	2-6
Слика 2-11 Преглед на кабелски влезови во ИТС .....	2-7
Слика 2-10 Електрична блок шема на поврзување на ИТС .....	2-7
Слика 2-13 Ормар за DC развод – Распоред на опрема .....	2-9
Слика 2-14 Ормар за контролаи управување .....	2-9
Слика 2-15 Шина за изедначување на потенцијал .....	2-11
Слика 2-16 Места за заземјување на ITS .....	2-11
Слика 2-17 детал (плочка) за заземјување на ИТС .....	2-11
Слика 2-18 детал за заземјување на металната конструкција на панели .....	2-11

**СОДРЖИНА НА ТАБЕЛИ**

<i>Табела 1-1: Параметри на ФЕЦ Скај Солар 5 .....</i>	<i>1-3</i>
<i>Табела 2-1: Елементи на ФЕЦ за приклучување на мрежа .....</i>	<i>2-1</i>
<i>Табела 2-2: Карактеристики на DC разводни кутии .....</i>	<i>2-5</i>
<i>Табела 2-3: Карактеристики на DC разводни кутии .....</i>	<i>2-6</i>
<i>Табела 2-4: Карактеристики на централен инвертер .....</i>	<i>2-6</i>
<i>Табела 2-5: Распоред на кабелски влезови на ИТС.....</i>	<i>2-7</i>
<i>Табела 2-6: Распоред на кабелски влезови на ИТС.....</i>	<i>2-7</i>
<i>Табела 2-7: Распоред на кабелски влезови на ИТС.....</i>	<i>2-8</i>

# 1. Технички опис

## 1.1 Вовед

Електричната енергија во ЕЕС на РСМ се произведува во термоелектрични центри (ТЕЦ), хидроелектрични центри (ХЕЦ), комбинирани постројки за производство на електрична и топлинска енергија (термоелектрични центри – топлани ТЕТО), една ВЕЦ, фотонапонски електрични центри (ФНЕЦ) и електрични центри на биомаса/биогаз. Согласно податоците од МЕПСО – Скопје и ЕСМ, вкупната инсталирана моќност на електричните центри во РМ во 2015 година изнесувала 2055 MW.

Согласно податоците од МЕПСО – Скопје и ЕСМ, во вкупните производни капацитети, ТЕЦ учествуваат со 50,2 % и со вкупна инсталирана моќност (1032 MW), големите ХЕЦ со 27,6 % (567 MW), комбинирани електрични центри со 14,1 % (230 + 60 MW), малите ХЕЦ со 5,3 % (108,6 MW), додека останатите електрични центри имаат вкупно учество помало од 2 % во вкупната инсталирана моќност. Учетството во вкупното годишно проектирано производство на електричните центри е: ТЕЦ (57,4 %), комбинирани (23,5 %) и ХЕЦ (14,2 %, проектирано производство за нормална хидрологија), додека останатите видови произведуваат околу 5 %.

Во последните десет години во земјите на Европската Унија (ЕУ) се случува исклучително интензивна изградба на електрични центри кои користат обновливи извори на енергија (ОИЕ). Таквата изградба првенствено е резултат на политичка одлука и ориентацијата на ЕУ кон намалување на влијанието на производството и користењето на енергијата врз можните климатски промени, а е директна последица на соодветната законска регулатива во ЕУ, која ја поттикнува изградбата на извори на енергија кои користат ОИЕ, како и користењето на така произведената енергија од страна на сите корисници.

ЕСМ е сопственик на сите големи производни капацитети, односно големите Хидроцентри (ХЕ Света Петка, ХЕ Козјак, ХЕ Равен, ХЕ Вруток, ХЕ Врбен, ХЕ Шпиле, ХЕ Глобочица, ХЕ Тиквеш) Термоцентри (ЕНЕРГЕТИКА, РЕК Осломеј, РЕК Битола), како и единствените ветрици во РС Македонија ПВЕ Богданци.

АД МЕПСО - Скопје е сопственик на електропреносната мрежа и е надлежен за обезбедување сигурна, безбедна и квалитетна испорака на ЕЕ преку електропреносната мрежа, за обезбедување на развој и одржување на електропреносната мрежа заради сигурно и ефикасно функционирање. Со планот на ЕСМ за „зелена транзиција“, од 2020 до 2027 предвидено е замена на термоцентралите Осломеј, Неготино и Битола со фотонапонски центри и гас соодветно.

Со реализација на овој проект ќе се придонесе за следното:

- Проектот ќе одигра важна улога за задоволување на растечките потреби и побарувачка на енергија во Македонија, како и за зголемување на сигурноста во однос на снабдувањето со енергија,
- Проектот ќе има значаен ефект врз зголемување на енергетската ефикасност во државата и врз намалување на емисиите на штетни супстанции по единица моќност,
- Се очекува проектот да го стимулира енергетскиот и индустрискиот развој и да ја подобри енергетската позиција на земјата во регионот,

## 1.2 Локација, место положба и карактеристики на фотонапонската централа

Планскиот опфат е на „ФЕЦ Скај Солар 5“ лоциран близна на градот Пробиштип е во близна на селото Бучиште, на од прилика 6 километри од главниот пат за градот Пробиштип.

Дефинираниот простор за изградба на фотонапонската централа е одприлика 3.4 ха., распространет на Фотонапонска централа ФЕЦ Скај Солар 5 КП 37, 38, 39, 40 и дел од КП 41, КО Бучиште, општина Пробиштип

Катастарските парцели на кои е предвидена изградбата на ФЕЦ се сопственост на Инвеститорот Скај Солар ДОО.

Парцелите на кои се предвидува изградбата на ФЕЦ во најголемиот дел претставува необработливо земјоделско земјиште или нискостеблеста шума.



**Слика 1-1 Проектен опфат за ФЕЦ Скај Солар 5**

Собраќајно, планскиот опфат ќе се поврзе преку постоечки земјан пат на локацијата од североисточната страна на опфатот, а планиран е пристапен пат од западната страна.

Од постоечкиот патен правец се планира одвојување на земјан пат со тампон до влезот на фотоволтаичната електрана.


Земјаниот пристапен пат се планира да биде со широчина од 3,5 метри како би можеле да се движат непречено возила со кој ќе се траспортира опремата до самата локација на фотоволтаичната електрана.

## 1.3 Параметри за локација (сончево зрачење).....

Согласно податоците на PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM локацијата на ФЕЦ Скај Солар 5 има специфично гловално зрачење 1588 kWh/m<sup>2</sup>

# Solar Radiation Map of Macedonia

near macedonia

[View Location](#)

Слика 1-2: Мапа на сончево зрачење на Република Северна Македонија

Метеоролошките податоци за дадената локација се прикажани во табелата и графикот во продолжение, додека часовните вредности на глобалното здрачење графички се прикажани на сликата, респективно.

Balances and main results

	GlobHor kWh/m <sup>2</sup>	DiffHor kWh/m <sup>2</sup>	T_Amb °C	GlobInc kWh/m <sup>2</sup>	GlobEff kWh/m <sup>2</sup>	EArray MWh	E_Grid MWh	PR ratio
January	52.1	26.99	0.14	74.5	67.3	249.8	246.2	0.890
February	73.2	31.29	2.51	96.9	91.8	334.3	330.1	0.917
March	118.3	49.79	7.40	141.1	136.4	482.0	476.2	0.909
April	148.2	67.26	11.85	180.5	165.2	538.0	531.6	0.892
May	192.0	71.42	16.71	196.9	190.7	642.0	634.2	0.867
June	205.1	75.89	20.57	204.0	197.2	655.2	647.3	0.854
July	204.5	77.06	23.68	206.1	199.4	653.4	645.4	0.843
August	188.0	71.36	23.09	199.9	193.8	635.7	628.5	0.846
September	134.6	54.08	17.81	156.1	151.2	510.7	504.5	0.870
October	94.3	44.85	12.62	119.2	113.8	398.8	393.6	0.889
November	56.1	26.83	6.90	78.7	72.5	261.4	257.7	0.881
December	44.6	21.76	1.73	66.1	59.0	217.8	214.5	0.874
Year	1509.0	616.58	12.19	1700.1	1628.2	5578.9	5509.8	0.873


#### Legends

GlobHor	Global horizontal irradiation	EArray	Effective energy at the output of the array
DiffHor	Horizontal diffuse irradiation	E_Grid	Energy injected into grid
T_Amb	Ambient Temperature	PR	Performance Ratio
GlobInc	Global incident in coll. plane		
GlobEff	Effective Global, corr. for IAM and shadings		

Табела 1-1: Параметри на ФЕЦ Скај Солар 5

Од горната табела а може да се види дека степенот на искористеност на ФЕЦ Скај Солар 5 е:

$$\% = \frac{E (MWh)}{365 \cdot 24 \cdot P_{ins.}} \cdot 100\% = \frac{5510}{365 \cdot 24 \cdot 3.71} \cdot 100\% = 16.95\%$$



Слика 1-3: Сончева ирадијација на локација

## 1.4 Предвидено производство на електрична енергија


Пресметките за предвиденото производство на електрична енергија дадени се во прилог.

## 2. Фотонапонска централа „ФЕЦ Скај Солар 5“

### 2.1 Диспозиција на опрема

Опремата за фотонапонската централа распространета е на површина од сса. 3.4 ха. На истата предвидена е следантата опрема:

- Фотонапонски панели поставени на метална конструкција
- DC собирни кутии
- Инвертерски станици (ИТС)
- Заземјување
- Осветлување
- Внатрешни земјени патишта
- Ограда со влезна капија



Слика 2-1 Блок шема за приклучување на мрежа


Ознака	Елемент
<b>A</b>	<b>Фотонапонски панели</b>
<b>B</b>	<b>Собирни ормари</b>
<b>C</b>	<b>Инвертерска станица (ТР+СН келија)</b>
<b>D</b>	<b>Приклучок на мрежа</b>

Табела 2-1: Елементи на ФЕЦ за приклучување на мрежа

### 2.2 Фотонапонски панели

Фотонапонските панели ќе бидат поставени на фиксна метална монтажна структура.

Конструкцијата за панелите е челична С355, Конструкцијата ќе има можност за прилагодување во однос на позицијата на сонцето, а се со цел добивање на максимално годишно производство на електрична енергија.




Слика 2-2 Изглед на фотонапонски панел

- Келии: Монокристални бифацијални келии
- Номинална моќност 670 Wp -0/+5%




- Работна температура:  $-40^{\circ}\text{C} \dots 85^{\circ}\text{C}$
- Димензии на панели  $2384 \times 1303 \times 35 \text{ mm}$

I-V Curves of PV Module (650W)




P-V Curves of PV Module (650W)

**Слика 2-3 Гарантирана вредност на ефикасност на панелите**

Од горната слика може да се види дека деградацијата на ефикасноста на панелите во првата година е 2%, а потоа 0.45% секоја следна година се до 30 тата година, во која се гарантира дека нивната ефикасност ќе изнесува 85%.


### 2.2.1 Електрични карактеристики на панелите

Електричните карактеристики на панелите се дадени на Табела 2-2. Се користат панели со максимална излезна моќност од 650-670 Wp, максимален излезен напон од 37.9-38.7 V. Приклучниот кабел за поврзување со DC собирната кутија е со пресек од 4 mm<sup>2</sup>.

**Слика 2-4 Гарантирана вредност на ефикасност на панелите**

### 2.2.2 Механички податоци за панелите

Механичките податоци за панелите дадени се на Слика 2-4.



**Mechanical Parameters**


Solar Cells	Monocrystalline (210mm)
Module Dimensions	2384*1303*35mm
Glass	2mm-2mm
Frame	Anodized Aluminium Alloy
Output Cable	4.0mm <sup>2</sup> , 300/300mm

No. of Cells	132 [2 x (11 x 6)]
Weight	38.5kg
Encapsulant Material	EVA/POE
J-Box	IP68
Connector	MC4 Compatible

**Слика 2-4 Механички карактеристики на ФН панели**


**2.2.3 Конструкција за ФН панелите**

Фотонапонските панели се поставуваат на фиксна челична конструкција поставена под оптимален агол на која може да се монтираат 28 ФН панели



**Слика 2-5 Конструктивен систем за поставување на панелите**

Носачите се набиваат директно во земајта на однапред предвидени за тоа локации. Пред набивањето потребно е да се изведат геотехнички истраги и се знае носивоста на почвата.



Слика 2-6 Поставување (набивање) на конструкцијата за панелите

## 2.3 DC собирни кутии

Собирната кутија е DC разводна кутија која поврзува одреден број на ФЕЦ панели. Собирните кутии се наменети за инсталација на отворен простор. Кутиите се целосно заштитени (осигурачи, уреди за заштита од пренапон) и главен DC прекинувач.


Во нив исто така е сместена електроника за набљудување на функциите како што се: мерење на DC струја и напон на секој струен круг, овозможувајќи учинот на производство да биде проценет на најблиско ниво на ФВ модули, како и за откривање на грешки и генерирање на аларми.



Слика 2-7 DC собирна кутија

Кутиите ќе бидат од истиот производител како и соларниот инвертер и ќе бидат со следниве карактеристики:

- Номинален напон: 1500 V DC
- Номинална струја: 400 A DC @ 50°C
- Број на DC влезови: 20 x 17,5 A DC осигурачи (тип gPV)
- DC прекинувач: 400 A DC
- Одводник на пренапон: Тип 2 (20/40 kA, пренапон категорија II)
- Ниво на заштита: IP54
- ИК Заштита: IK10



Слика 2-8 Принцип на работа на DC собирна кутија

Производител, Модел	PVS-16MH	PVS-20MH	PVS-24MH
<b>Параметри</b>			
Максимален напон на стринг (V)	1500	1500	1500
Максимален број на паралелни влезови	16	20	24
Номинална струја на осигурувачите за секој стринг (A)	20/25/30/32/35	20/25/30/32/35	20/25
Номинална струја на прекинувач (A)	400	400	400
SPD	1500 Vdc Тип 2	1500 Vdc Тип 2	1500 Vdc Тип 2
Тип на влез	PG Gland / MC4 terminal	PG Gland / MC4 terminal	PG Gland / MC4 terminal
Тип на излез	120 – 400 mm <sup>2</sup>	120 – 400 mm <sup>2</sup>	120 – 400 mm <sup>2</sup>
Тип на заштита	IP65 / IP67	IP65 / IP67	IP65 / IP67
Температура на околина	-40 до 60 °C	-40 до 60 °C	-40 до 60 °C
Влажност на околина	0 – 95%	0 – 95%	0 – 95%
Димензии	950*730*275 mm	950*730*275 mm	950*730*275 mm
Тежина (kg)	40	42	44
Рачка за прекинување	Внатрешна рачка	Внатрешна рачка	Внатрешна рачка
Материјал	SMC	SMC	SMC
<b>Стандардна дополнителна опрема</b>			
Позитивен осигурувач	ДА	ДА	ДА
Прекинувач на DC излезот	ДА	ДА	ДА
PV специфична апликација SPD	ДА	ДА	ДА
<b>Дополнителна опрема по избор</b>			
Негативен осигурувач	По избор	По избор	По избор
Следење на струјата на жицата и напонот на стрингот	По избор	По избор	По избор
RS485 комуникација	По избор	По избор	По избор
Следење на дефект на PV SPD	По избор	По избор	По избор
Следење за состојбата на прекинувачот	По избор	По избор	По избор
Области за пристап на операторот IP2X	По избор	По избор	По избор


Табела 2-2: Карактеристики на DC разводни кутии

## 2.4 Инвертерска станица (ИТС)

Инвертерската станица се користи за поголеми фотонапонски централи. Изработена е во контејнерска изведба, во кој се сместени:

- Исправувачи
- Енергетски трансформатор 0,6/20 kV
- Среднонапонски (20 kV) ќелии
- Единица за контрола и мониторинг.

Инвертерската станица служи за конвертирање на произведениот DC напон од страна на ФН панели во AC напон, се подигнува на среден напон на кој потоа се пренесува во СН постројка сместена во командната куќарка.




**Слика 2-9 Надворешен изглед на инвертерска станица**

Димензиите на инвертерската станица се дадени во Табела 2-4

Должина	Висина	Широчина
12192 мм	2896 мм	2438 мм

**Табела 2-3: Карактеристики на DC разводни кутии**

Внатрешниот распоред на главните електрични компоненти е даден на **Слика 2-8**.




**Слика 2-10 Распоред на елементи во инвертерска станица**

Ознака	Намена	Опис
A	Инвертер	Ја конвертира произведената еднонасочната DC струја од ФН панели во наизменична
B	Трансформатор	Трансформација на напон од 0,6 kV на 20 kV
C	Контрола и управување	
D	СН постројка	СН постројка служи за поврзување со СН постројка сместена во командната куќарка. Во СН постројката е сместен главниот заштитен уред.

**Табела 2-4: Карактеристики на централен инвертер**

Заради полесно поврзување со каблите кои што е потребно да се поврзат со ИТС на дното се предвидени отвори за влез/излез на каблите.




Слика 2-11 Преглед на кабелски влезови во ИТС

Ознака	Опис
A	Влез за DC каблите од ФН панели
B	Излез на AC каблите до СН постројка
C	Кабли за комуникација, управување и заземјување
D	Комуникациски кабли меѓу Инвертерска станица и СН постројка

Табела 2-5: Распоред на кабелски влезови на ИТС

#### 2.4.1 Основни системски параметри:

Основната блок шема за приклучување на ИТС со енергетската мрежа е прикажана на Слика 2-10.



Слика 2-12 Електрична блок шема на поврзување на ИТС

Ознака	Уред
1	Инвертер
2	Трансформатор 0,6/20(35) kV
3	СН ќелија/постројка
4	Ормар за контрола и управување

Табела 2-6: Распоред на кабелски влезови на ИТС

Основните параметри на ИТС се дадени во


Производител, Модел	Sungrow, SG4950HV-MV
DC влез	
Максимален напон на влез (V)	1500
Минимален напон на влез/start up напон (V)	800/840 V
Опсег на напонот (V)	800-1300 V
Број на независни MPPT влезови	4
Број на DC влезови	32 / 36 / 44 / 48 / 56
Максимална влезна струја (A)	2 * 3508
Максимална струја на куса врска (A)	2 * 10000
Конфигурација на PV низи	Негативно заземјување или лебдечки
AC излез	
AC излезна моќност	4950 kVA @ 50°C
Максимална струја на излез (A)	2 * 2887 A
Опсег на излезен AC напон (V)	20 kV – 35 kV
Номинална фреквенција на мрежа	50 Hz / 45 – 55 Hz, 60 Hz / 55 – 65 Hz
Хармоници (THD)	< 3 %
Фактор на моќност при номинална моќност	0.99 / 0.8 leading – 0.8 lagging
Фази на напојување / AC поврзување	3 / 3-PE
Ефикасност	
Максимална ефикасност	99.00%
Европска ефикасност	98.70%
Трансформатор	
Номинална моќност	4950 kVA
Максимална моќност	4950 kVA
Низок напон/Висок напон	0.6 kV / 0.6 kV / (20 – 35)kV
Трансформаторски вектор	Dy11y11
Тип на ладење	ONAN (Oil-natural, air-natural)
Тип на масло	Минерално масло (PCB free) или разградливо масло по потреба
Заштита и функција	
Заштита на DC влез	Прекинувач на оптоварување + осигурувач
Заштита на излез на инвертер	Прекинувач
Заштита на AC MV излез	Прекинувач
Прекунапонска заштита	DC Type I + II / AC Type II
Мониторинг на мрежа / Следење на дефекти на заземјување	ДА
Мониторирање на изолација	ДА
Заштита од прегревање	ДА
Q во нокна функција	По барање
Основни податоци	
Димензии (W*H*D)	12192*2896*2438 mm
Тежина	29 T
Степен на заштита	Inverter: IP55 (optional: IP65) / Others: IP54
Надворешен извор на напојување	5 kVA (optional: max. 40 kVA)
Дозволен опсег на релативна влажност	0 – 100 %
Метод на ладење	Присилно ладење на воздухот со контролирана температура
Максимална надморска висина на работење	1000 m (standard) / > 1000 m (optional)
Екран	Екран на допир
Комуникација	Стандардна: RS485, етернет; Изборно: оптички кабел
Усогласеност	CE, IEC 62109, IEC 61727, IEC 62116, IEC 62271-202, IEC 62271-200, IEC 60076
Поддршка за мрежа	Q ноќе (опционално), L/HVRT, контрола на активна и реактивна моќност и контрола на брзината на рампата за напојување

Табела 2-7: Распоред на кабелски влезови на ИТС


### 2.4.2 Исправувач (DC/AC)

Исправувачот е уред кој што служи за трансформирање на напонот од еднонасочен во наизменичен. Солгасно диспозицијата и добиените податоци од страна на Фортис во проектот се користени исправувачи во кои се поврзуваат по 6 ДЦ собирни кутии како што е прикажано на блок шемата во графичките прилози.

Ормарот за DC развод сместен во ИТС е прикажан на Слика 2-13 и Слика 2-14.



**Слика 2-13 Ормар за DC развод – Распоред на опрема**



**Слика 2-14 Ормар за контроли и управување**

### 2.4.3 Step-up трансформатор, 0,6/20 kV, 4950 kVA

За подигање на напонот од номиналниот напон на исправувачот од 0,6 kV на 20 kV се користи Step-up трансформатор. Трансформаторот кој што е предвиден во ИТС е со следните параметри:

- Трофазен маслен трансформатор
- Инсталирана моќност: 4950 kVA
- Преносен однос 0,6/20 kV
- Група Dy11y11
- Ладење ONAN (природно)

### 2.4.4 Среднонапонски ќелии во ИТС

Среднонапонските ќелии се со следните параметри:

- Метално оклопени, SF6 гасно изолирани
- Две ќелии (трафо и изводна)
- Максимален напон: 24 kV
- Струја на куса врска : 25 kA/1s
- Ударна струја на куса врска: 70 kA
- Номинален поднослив атмосферски удаден напон: 170 kV
- Номинална струја за собирници: 630 A



- Димензии: 1020\*800\*2209

### 2.4.5 Кабелски врски

Кабелските врски помеѓу фотонапонските панели и DC собирниот ормар се изведени со halogen free, соларен кабел за еднонасочен напон 1500 VDC. Врската од DC собирните ормари до Инвертерите сместени во ИТС станиците ќе биде изведена со бакарен(Cu) кабел. Пресекот на кабелот и пресметките ќе биде дадени во Основниот проект.

## 2.5 Заземјување и громобранска заштита

### 2.5.1 Концепт на системот за заземјување и громобранска заштита

Заземјувачкиот систем, го сочинуваат сите меѓусебно галвански поврзани елементи а тоа се заземјувачот на централата и другите метални делови коишто имаат директен контакт со тлото.

Оттука, за предметната ФЕЦ, се предвидува изведување на TN-C-S систем, кој го сочинуваат:

- Заштитно заземјување;
- Работно заземјување; и
- Заштита од громобрански празнења.

Со оглед на применетиот систем на заштита, отпорот на работното заземјување не смее да надминува  $2 \Omega$  и максималниот напон на допир не смее да надмине 65 V

### 2.5.2 Заштитно заземјување

Заштитното заземјување се предвидува да биде изведено преку формирање на мрежа (мрежест заземјувач).

На заштитното заземјување се поврзуваат сите метални конструкции од ФЕЦ, односно: панели, тракер системите, собирните кутии од панелите, ИТС столбовите од осветлувањето, оградата и сите останати метални делови со цел да обезбеди ефикасна заштита од напон на допир со помош на кабел со жолто-зелена боја со пресек од  $16 \text{ mm}^2$  кој ќе биде поврзан на РЕ шината. Неутралниот провидник мора да е со свелто сина боја.


Заштитното заземјување на фотонапонската централа ќе се изведе со челично-поцинкувана жица  $\Phi 8 \text{ mm}$ , во соодветен ров на длабочина од 0,7 м, додека жицата се поставува на висина од 0,6м.

Дополнително, на секој од испакнатите краеви од мрежата на заштитното заземјување се поставуваат стапести заземјувачи со дебелина  $\varnothing 20 \text{ mm}$  и должина од 1.5m, вкопан на длабочина од 30 см.


Поврзувањето на бакарната жица помеѓу себе, но и спојувањето на металните делови со заштитното заземјување се извршува со железно-поцинкувана вкрстена и Т-стегалка.

#### 2.5.2.1 Заштитно заземјување на ИТС станица

Внатрешно во рамките на ИТС изведено е целокупното потребно заземјување. Доколку е потребно дополнително заземјување на лице место истото е потребно да се изведе со проводник со пресек од  $16 \text{ mm}^2$ .




**Слика 2-15 Шина за изедначување на потенцијал**




**Слика 2-16 Места за заземјување на ITS**

За надворешно заземјување на ИТС станицата се предвидува формирање на обрач од галванизиран п (челично-поцинкуван) роводник  $30 \times 3.5 \text{ mm}^2$ , каде што на секој од краевите и на средината од обрачот се поставуваат стапести заземјувачи со дебелина од  $\Phi 20 \text{ mm}$  и должина од  $L=1,5 \text{ m}$ .



**Слика 2-17 детал (плочка) за заземјување на ИТС**

Исто така потребно е да се заземјат и конструкциите за панелите на сите места каде што има прекин на констуркцијата.



**Слика 2-18 детал за заземјување на металната конструкција на панели**

### 2.5.3 *Работно заземјување*

Заземјувањето на ФЕЦ ќе се поврзе на работното заземјување на трафостаницата ТС 20/110 kV ФЕЦ Пробиштип. На заштитното заземјување се поврзува високонапонската опрема како и громобранската заштита.

### 3. Градежен дел

Се работи за 7 карактеристични градежни парцели за кои е предвиден еден тип (сет) на систем од челична носечка конструкција и фотонапонските плочи (панели). Истите се предвидени како фиксни во положба со наклон од  $20^\circ$  во однос на хоризонтала.

Еден карактеристичен сет го сочинуваат 7 хоризонтални и 4 косо поставени фотонапонски плочи (панели). Една карактеристична фотонапонска плоча (панел) е со димензии  $2384\text{mm} \times 1303\text{mm} \times 35\text{mm}$  со тежина по парче од 38.5kg. односно  $\approx 12.4 \text{ kg./m}^2$ . Вупната инсталирана моќност ја сочинуваат 70896 плочи, распределени во 2532 сетови, со вкупна снага од 44,79MWp.

#### 3.1 Припрема на теренот

Предвидени се земјени работи со расчистување на теренот од органски слоеви и соодветно израмнување – нивелирање.

#### 3.2 Конструкција

Челичните профили се поцинкувани карактеристични “С” профили, со дебелина на ѕидот од 3 и 4mm. Истите се набиваат машински во длабочина од 2.0m.

#### 3.3 Оптоварувања

Конструкцијата е оптоварена со следните товарни случаи:

- Сопствена тежина – автоматски вклучена во компјутерски програм
- Тежина на опрема од  $\approx 0.13\text{kN/m}^2$
- Ветер – основна брзина 26.0m/s
- Снег =  $0.75\text{kN/m}^2$

#### 3.4 Димензионирање

Со резултатите од статичката пресмета, извршено е димензионирање на еден карактеристичен сет, составен од  $2 \times 6$  столбови на меѓусебно попречно и подолжно растојание од 3.0m. Истото е спроведено согласно важечките прописи. Пресметката е извршена на компјутерски програм "TOWER 3D Model Builder ver8.4 на RADIMPEX". Максималните нормални, тангенцијални и упоредни напрегања се помали од максимално дозволените.


#### 3.5 Материјали

- Челик – S235 – галванизиран
- Завртки 7990 (8.8)


#### 3.6 Изведување на работите

Составен дел на техничката документација за Основниот проект ќе биде и елаборатот за геотехнички истражни работи и лабораториски испитувања ГТ\_78\_11/22\_2 од декември 2022 година, изработен од ГЕИНГ Скопје од кој се превземени карактеристичните вредности при пресметка на извлекување.


Во текот на градбата, задолжителен е надзор на градежните работи од страна на градежен инженер.




3D




Front View



Left View




Right View



Top View

## 4. Графички прилози



Општи инфомраци	
Капацитет	3.41 MWp
Површина	3.4 ha
Процент на искористеност	44.56 %

Frame Slope	
Frames that exceed slope limit of 7°	
Frames that don't exceed slope limit of 7°	

Shading Analysis	
Date	21 of December
Time	10:00:00 AM

Angle min., °	Angle max., °	Distribution, %	Color
0.00	0.00	0.00	
0.00	1.75	1.04	
1.75	3.50	17.50	
3.50	5.25	54.45	
5.25	7.00	24.42	
7.00	8.75	2.00	
8.75	10.50	0.07	
10.50	12.25	0.13	
12.25	14.00	0.09	
14.00	55.00	0.30	

Технички инфомраци	
Број на 4,95 MVA инвертери	1
Број на 670 Wp ФН панели	5096
Стрингови	182

4				Датум (Датум)	Потпи	Одговорност	Информација	Скај Солар ДОО Скопје ул. Мила Акиќа бр. 111/10 1000 Скопје, Р.С. Македонија	Проект	Идеен проект за Дизајнот на панелите кои се базирани на анализата на инсталациони параметри од 3,41 MWp, «Скај Солар 5» ИП 15. 30. 20. 434 дел на КП 41 КО Букешти, општина Прокупље	Целик	Диспозиција Скај Солар 5	Основа на основа	Електроинсталациони дел	Ревизија	0		
3				Гласно претставување	А. Димитровски, дипл. инж. електротехника	4,9732	Информација	ЕЛЕКТРА ИМА ЕНЕРѢИ	Проектант	ХИКОНС инженеринг-Скопје	Идеен проект	Код на црпка	Без црпка	ИП	Датум	02/2023	Ревизија	01
2				Датум (Датум)	Датум (Датум)	2,0000	Информација	ЕЛЕКТРА ИМА ЕНЕРѢИ	Проектант	ХИКОНС инженеринг-Скопје	Идеен проект	Врза на проект	ИП	Датум	02/2023	Ревизија	1:1000	
1				Датум (Датум)	Датум (Датум)	2,1850	Информација	ЕЛЕКТРА ИМА ЕНЕРѢИ	Проектант	ХИКОНС инженеринг-Скопје	Идеен проект	Врза на проект	ИП	Датум	02/2023	Ревизија	1:1000	










РАМ 2 - ПОГЛЕД  
M=1:20



4					Имен: (Полет)	Датум:	Одоставен:	Инвеститор:	Проект:	Цртеж:	Одмена на област:	Резервир:	
3					Главен проектант: А. Димитровски, дипл. инж.	4.07.22		СКАЈ СОПАР ДОО Скопје ул. Илин Ангелски бр.11/11-10 1000 Скопје, Р.С. Македонија	Идеен проект на фотонапонски панел и на градба на земјиште со инсталација на сончеви панели од 3.1 MWp, "СЦ Солар 5" КП 37_38_39_40 и дел од КП 41, КО Бучинце, општина Гробаниште	ПОГЛЕД НА КОСИНАТА	Градежно-конструктивен деп.	0	
2					Страна проектант: Дубовар-Трајковски, д.п.о.	2.06.24					Бр. на цртеж:	Листов:	
1					Проектант: Иво Бољановски, д.п.о.	2.18.20		ЕЛЕКТРА ММА ЕНЕРѢИ	ХИКОНС инженеринг-Системи	Дел од проект Структура	Г1	04	
Редуктор:	Стан:	Помисл:	Датум:	Проектант: Иво Бољановски, д.п.о.				Идеен проект	Дел од проект Структура	Идеен проект	Врз на проект:	Датум:	Размер:
											ИП	02/2023	1:20
											Табела бр. E039_09/22-5		